

Службен весник

на Република Македонија

Број 119

29 август 2013, четврток

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2833. Закон за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ на данок на додадена вредност, данок од добивка, персонален данок на доход, придонеси за пензиско и инвалидско осигурување како и камати и споредни даночни давачки и обврски по основ на денарски кредити во траен влог во Јавно претпријатие за стопанисување со шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ П.О. Скопје.....	2	2840. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија.....	57
2834. Закон за изменување и дополнување на Законот за оружјето.....	4	2841. Одлука за изменување на Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламенти-те на други држави и избор на претседатели и членови на пратенички-те групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на други држави.....	57
2835. Закон за изменување и дополнување на Законот за производство и промет на вооружување и воена опрема	19	2842. Одлука за изменување на Одлуката за избор на членови на Комитетот за односи меѓу заедниците.....	58
2836. Закон за изменување на Законот за јавните претпријатија	29	2843. Одлука за изменување на Одлуката за именување на претседател, потпретседател, членови и заменици-членови на Националниот совет за евроинтеграции	58
2837. Закон за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва	30		
2838. Закон за индустриски - зелени зони ..	31		
2839. Закон за поддршка на домашната музичка продукција	46		

	Стр.		Стр.
2844. Одлука за изменување на Одлуката за избор на шеф, членови и заменици-членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ПС ОБСЕ).....	58	2850. Календар за организација на учебната 2013/2014 година во основните училишта	61
2845. Одлука за изменување на Одлуката за избор на претседател, потпретседатели, членови и заменици-членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација.....	59	2851. Календар за организација на учебната 2013/2014 година во јавните средни училишта.....	61
2846. Одлука за разрешување и именување на претседател и членови на Одборот за доделување на државната награда „Мито Хаџи Василев Јасмин“	59	2852. Правилник за посебните барања за безбедност на гмо храна, означувањето и барањата за следливост на прехранбените производи кои содржат ГМО храна или се составени од гмо и барањата за следливост на храната произведена од ГМО(*)	63
2847. Одлука за разрешување и именување на член на Советот за статистика на Република Македонија.....	59	2853. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија	67
2848. Одлука за изменување на Статутот на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје.....	60	2854. Одлука изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување.....	73
2849. Одлука за одобрување на Годишната сметка и финансиските извештаи за период од 1.1.2012 до 31.12.2012 година на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје.....	60	2855. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување	76
		Огласен дел	1-68

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2833.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕТВОРАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ОСНОВ НА ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ, ДАНОК ОД ДОБИВКА, ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ДОХОД, ПРИДОНЕСИ ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ КАКО И КАМАТИ И СПОРЕДНИ ДАНОЧНИ ДАВАЧКИ И ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА ДЕНАРСКИ КРЕДИТИ ВО ТРАЕН ВЛОГ ВО ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ П.О. СКОПЈЕ

Се прогласува Законот за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ на данок на додана вредност, данок од добивка, персонален данок на доход, придонеси за пензиско и инвалидско осигурување како и камати и споредни даночни давачки и обврски по основ на денарски кредити во траен влог во Јавно претпријатие за стопанисување со шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ П.О. Скопје,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2013 година.

Бр. 07- 3228/1
26 август 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ПРЕТВОРАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ОСНОВ НА ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ, ДАНОК ОД ДОБИВКА, ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ДОХОД, ПРИДОНЕСИ ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ КАКО И КАМАТИ И СПОРЕДНИ ДАНОЧНИ ДАВАЧКИ И ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА ДЕНАРСКИ КРЕДИТИ ВО ТРАЕН ВЛОГ ВО ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ П.О. СКОПЈЕ

Член 1

Со овој закон се уредува начинот и постапката за претворање на побарувањата на Република Македонија по основ на данок на додадена вредност, данок од добивка, персонален данок на доход, придонеси за пензиско и инвалидско осигурување, како и камати и споредни даночни давачки и обврски по основ на денарски кредити во траен влог во Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ П.О. Скопје.

Член 2

Побарувања на Република Македонија од Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ П.О. Скопје, во смисла на овој закон, се побарувања по основ на данок на додадена вредност, данок од добивка и персонален данок на доход со состојба на 31 декември 2009 година, придонеси за пензиско и инвалидско осигурување за периодот од 2001 до 2006 година и обврски по основ на денарски кредити за периодот од 2000 до 2012 година, како и споредните даночни давачки и камати до денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 3

Споредните даночни давачки кои ќе се претворат во траен влог во Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ П.О. Скопје до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе имаат третман на признат трошок во даночниот биланс.

Член 4

Висината на главниот долг, каматите и споредните даночни давачки од главниот долг на Република Македонија од Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ П.О. Скопје се записник ја утврдува комисија составена од претставници на органите на државната управа кои водат евиденција за утврдување и наплата на побарувањата и претставници од Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ П.О. Скопје.

Член 5

Претворањето на побарувањето во траен влог во Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ П.О. Скопје по однос на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување се врши со уплата на долгуваниот износ на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ П.О. Скопје во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија од страна на Владата на Република Македонија, а за уплатениот износ Владата го презема побарувањето спрема Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ П.О. Скопје и истото го претвора во траен влог.

Член 6

Постапката за претворање на побарувањата на Република Македонија во траен влог во Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ П.О. Скопје се врши со зголемување на средствата за основање на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ П.О. Скопје и упис во Централниот регистар на Република Македонија.

Член 7

По уписот на зголемувањето на средствата за основање на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ П.О. Скопје во Централниот регистар на Република Македонија, престануваат паричните обврски на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ П.О. Скопје спрема Министерството за финансии по основ на главен долг и камати, Министерството за финансии - Управа за јавни приходи по основ на главен долг и споредните даночни давачки од главниот долг и спрема Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија по основ на главен долг и камата, согласно со членовите 2 и 3 од овој закон.

Член 8

Претворање на побарувањата на Република Македонија во траен влог во Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ П.О. Скопје не може да биде на штета на побарувањата на трети лица кои тие ги имаат спрема претпријатието.

Член 9

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR SHNDERRIMIN E KERKESAVE TË REPUBLIKES SË MAQEDONISE NË BAZE TË TATIMIT MBI VLAREN E SHTUAR, TATIMIT MBI FITIM, TATIMIT PERSONAL MBI TË ARDHURA, KONTRIBUTEVE PËR SIGURIM PENSIONAL DHE INVALIDOR SI DHE KAMATAVE DHE DETYRIMEVE DHE OBLIGIMEVE TATIMORE DYESORE NË BAZE TË KREDIVE NË DENARE NË DEPOZITE TË PERHERSHME NË NDERMARRJEN PUBLIKE PËR EKONOMIZIM ME PYJE "PYJET E MAQEDONISE" P. P. SHKUP

Neni 1

Me kete ligj rregullohen menyra dhe procedura për shnderrimin e kerkesave të Republikës së Maqedonise në baze të tatimit mbi vleren e shtuar, tatimit mbi fitim, tatimit personal mbi të ardhura, kontributeve për sigurim pensional dhe invalidor si dhe kamatave dhe detyrimeve dhe obligimeve tatimore dytesore në baze të kredive në denare në depozite të perhershme në Ndermarrjen Publike për Ekonomizim me Pyje "PYJET E MAQEDONISE" P. P. Shkup.

Neni 2

Kerkesa të Republikës së Maqedonise nga Ndermarrja Publike për Ekonomizim me Pyje "PYJET E MAQEDONISE" P. P. Shkup, sipas ketij ligji jane kerkesa në baze të tatimit mbi vleren e shtuar, tatimit mbi fitim dhe tatimit personal mbi të ardhurat në gjendjen më 31 dhjetor 2009, kontributeve për sigurimin pensional dhe invalidor për periudhen prej vitit 2001 deri në vitin 2006 dhe obligimeve në baze të kredive në denare për periudhen prej vitit 2000 deri në vitin 2012, si dhe detyrimeve tatimore dytesore dhe kamatave deri në ditën e hyrjes së ketij ligji në fuqi.

Neni 3

Detyrimet tatimore dytesore që do të shnderrohen në depozite të perhershme në Ndermarrjen Publike për Ekonomizim me Pyje "PYJET E MAQEDONISE" P. P. Shkup, deri në ditën e hyrjes së këtij ligji në fuqi, do të kene trajtim të shpenzimit të pranuar në bilancin tatimor.

Neni 4

Lartesine e borxhit kryesor, kamatave dhe detyrimeve tatimore dytesore nga borxhi kryesor i Republikës së Maqedonise nga Ndermarrja Publike për Ekonomizim me Pyje "PYJET E MAQEDONISE" P. P. Shkup, me procesverbal e percaktojnë komisioni i perbere nga perfaqesuesit e organeve të administratës shtetërore që mbajnë evidence për percaktimin dhe arketimin e kërkesave dhe perfaqesuesit e Ndermarrjes Publike për Ekonomizim me Pyje "PYJET E MAQEDONISE" P. P. Shkup.

Neni 5

Shndërrimi i kërkesës në depozite të perhershme në Ndermarrjen Publike për Ekonomizim me Pyje "PYJET E MAQEDONISE" P. P. Shkup, lidhur me kontributet për sigurim pensional dhe invalidor kryhet me pagesen e shumës së borxhit të Ndermarrjes Publike për Ekonomizim me Pyje "PYJET E MAQEDONISE" P. P. Shkup, në Fondin për Sigurim Pensional dhe Invalidor të Maqedonise nga Qeveria e Republikës së Maqedonise, e për shumën e paguar Qeveria e ndërmerr kërkesën ndaj Ndermarrjes Publike për Ekonomizim me Pyje "PYJET E MAQEDONISE" P. P. Shkup, dhe të njëjten e shndërron në depozite të perhershme.

Neni 6

Procedura për shndërrimin e kërkesave të Republikës së Maqedonise në depozite të perhershme në Ndermarrjen Publike për Ekonomizim me Pyje "PYJET E MAQEDONISE" P. P. Shkup, kryhet me zmadhimin e mjeteve për themelimin e Ndermarrjes Publike për Ekonomizim me Pyje "PYJET E MAQEDONISE" P. P. Shkup, dhe regjistrimin në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonise.

Neni 7

Pas regjistrimit të zmadhimit të mjeteve për themelimin e Ndermarrjes Publike për Ekonomizim me Pyje "PYJET E MAQEDONISE" P. P. Shkup, në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonise, shuhen obligimet në para të Ndermarrjes Publike për Ekonomizim me Pyje "PYJET E MAQEDONISE" P. P. Shkup, ndaj Ministrisë së Financave - Drejtorisë për të Hyra Publike në baze të borxhit kryesor dhe detyrimeve tatimore dytesore nga borxhit kryesor edhe ndaj Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor të Republikës së Maqedonise në baze të borxhit kryesor dhe kamates, në pajtim me nenet 2 dhe 3 të këtij ligji.

Neni 8

Shndërrimi i kërkesave të Republikës së Maqedonise në depozite të perhershme në Ndermarrjen Publike për Ekonomizim me Pyje "PYJET E MAQEDONISE" P. P. Shkup, nuk mund të jete në dëm të kërkesave të personave të trete që ata i kanë ndaj ndermarrjes.

Neni 9

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise".

2834.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРУЖЈЕТО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за оружјето, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2013 година.

Бр. 07-3229/1
26 август 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗА К О Н ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРУЖЈЕТО

Член 1

Во Законот за оружјето („Службен весник на Република Македонија” број 7/2005, 47/2006, 42/2007, 86/2008, 72/10 и 158/11), во членот 3 ставот 2 се менува и гласи:

„Огнено оружје“ е секое преносливо оружје со цевка (пушка, пиштол и револвер) кое исфрла, односно конструирано е под притисок на запално гориво да исфрли снап од сачми, единечно зрно или друг проектил, како и секое преносливо оружје со цевка кое може да се видоизмени за да исфрли снап од сачми, единечно зрно или друг проектил. За огнено оружје, во смисла на овој закон, се смета и секој предмет кој може да се видоизмени за да исфрла снап од сачми, единечно зрно или друг проектил, ако предметот по надворешниот изглед одговара на огненото оружје и поради неговата конструкција или материјалот од кој е изработен истиот може да се видоизмени;“.

По ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:

„Не се сметаат за огнено оружје, делови на огненото оружје и предмети кои исфрлаат, односно конструирани се под притисок на запално гориво да исфрлаат снап од сачми, единечно зрно или друг проектил, како и делови кои можат да се видоизменат за да исфрлаат снап од сачми, единечно зрно или друг проектил, ако:

- со техничка постапка трајно се онеспособени за употреба,

- се изработени за аларм, сигнализација, спасување на животи, убивање на животни, ловење риба со харпун или се наменети за индустриски и технички цели само ако се користат за тие цели и

- се делови на старинско оружје или реплика на старинско оружје, кое не е опфатено со категоризацијата на оружјето од членот 4 од овој закон;

„Делови на огнено оружје“ се сите главни, резервни и други делови на огненото оружје што се неопходни за неговата употреба (цевка со лежиште за куршуми, рам или сандак, механизам за затворање - затворац или навлака - лизгач, ударен механизам или затворен блок), како и опрема наменета или приспособена да го намали звукот при употребата на огненото оружје;“.

Ставот 25 кој станува став 27 се менува и гласи:

„Главни делови на огненото оружје“ се цевка со лежиште за куршуми, механизам за затворање (затворац) и рам (сандак) кои поединечно се наменети за монтирање, односно се монтираат на огненото оружје и се опфатени во категоризацијата на оружјето од членот 4 од овој закон;“.

Во ставот 27 кој станува став 29 по зборот „друштво“ се додаваат зборовите: „без издадено одобрение за набавување на оружје“.

Ставот 32 кој станува став 34 се менува и гласи:

„Муниципална“ е цел патрон или негови делови (сите видови чаури, иницијални каписли, зрна и проектили) кои под дејство на запално гориво служат за полнење и дејство на огненото оружје;“.

Во ставот 40 кој станува став 42 на крајот на реченицата сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка.

Во ставот 41 кој станува став 43 точката на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка и се додаваат четири нови става 44, 45, 46 и 47, кои гласат:

„Следење на оружје“ е преземање на активности за следење на огненото оружје, негови главни делови и муниција од производителот до купувачот заради откривање, истраги и анализирање на недозволеното производство и недозволената трговија со огненото оружје;

„Посредник со оружје“ е физичко лице - трговец поединец или правно лице чија дејност се состои во целосно или делумно посредување, односно договарање при набавување, продавање или пренесување на оружје, која се разликува од активностите на трговските друштва од членот 52 став 1 од овој закон;

„Трговец со оружје“ е физичко лице - трговец поединец или правно лице кое целосно или делумно врши дејност производство на огнено оружје, главни делови на огненото оружје или муницијата или врши други работи поврзани со производството на огненото оружје, главните делови на оружјето или муницијата, како и врши дејност промет, поправање, разменување или изнајмување на огнено оружје, делови на огнено оружје и муниција, односно трговските друштва од членовите 35-а став 3, 46 став 1, 52 став 1 и 59 став 3 од овој закон и

„Европска дозвола за огнено оружје“ е исправа со која се докажува сопственоста и правото на користење на огненото оружје од страна на имателот на дозволата, која не се пренесува на друго лице и се носи од страна на имателот за цело време на користењето на оружјето.“

Член 2

Во членот 4 став 2 точка 11 сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка.

Во точката 12 точката на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка и се додаваат три нови точки 13, 14 и 15, кои гласат:

„13) огнено оружје направено од главни делови на огненото оружје кои се набавени со недозволен промет;

14) произведено ново огнено оружје кое не е означено согласно со прописите за испитување и жигосување, односно обележување и

15) преправено, односно видоизменето оружје.“

Во ставот 5 точка 5 сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка.

Во точката 6 точката на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка и се додаваат три нови точки 7, 8 и 9, кои гласат:

„7) пневматско оружје со кинетичка енергија од 10,5 J или повеќе или со брзина на проектил 200 м/с или поголема и калибар поголем од 4,5 мм;

8) оружје за светлосно-звучна сигнализација и

9) оружје со тетива со јачина на натегнување на тетивата над 45 килограми.“

Во ставот 6 точка 1 по зборот „оружје“ се додаваат зборовите: „со кинетичка енергија помала од 10,5 J или со брзина на проектил помала од 200 м/с и калибар до 4,5 мм“.

Точката 2 се менува и гласи:

„2) оружје со тетива со јачина на натегнувањето до 45 килограми и“.

Во точката 3 сврзникот „и“ се заменува со точка.

Точката 4 се брише.

Член 3

Во членот 5 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Одобрението од ставот 1 на овој член се издава за секое поединечно набавување на оружје.“

Член 4

Во членот 7 став 8 и во членот 8 став 3 зборовите: „се регистрирани за вршење на обезбедување на лица и имот или вршат дејност обезбедување на лица и имот за сопствени потреби“ се заменуваат со зборовите: „вршат приватно обезбедување во вид на давање на услуги или приватно обезбедување за сопствени потреби“.

Член 5

Во членот 9 став 1 точката 7 се менува и гласи:

„7) има живеалиште на територијата на Република Македонија со важечка лична карта, а доколку е странец да има одобрен постојан престој на територијата на Република Македонија, со важечка лична карта за странец, освен ако со ратификуван меѓународен договор поинаку не е определено.“

Во ставот 2 зборовите: „категијата Ц“ се заменуваат со зборовите: „членот 4 став 5 точки 1, 2, 3, 4, 5 и 6 од овој закон“.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Одобрение за набавување на оружје од членот 4 став 5 точки 7, 8 и 9 од овој закон се издава на физичко лице кое ги исполнува условите од ставот 1 точки 1, 2, 3, 4 и 7 на овој член.“

Член 6

Во членот 14 по ставот 10 се додава нов став 11, кој гласи:

„Членовите на комисијата од ставот 1 на овој член имаат право на надоместок на трошоците за спроведување на испитот, кои се надоместуваат од овластеното правно лице од ставот 5 на овој член.“

Во ставот 11 кој станува став 12 зборот „полицијата“ се заменува со зборовите: „вработените во Министерството за внатрешни работи, резервниот состав на полицијата, кои најмалку три години ги извршувале полициските работи, пензионираниите работници од Министерството за внатрешни работи“.

Ставот 12 станува став 13.

Член 7

Во членот 15 ставот 4 се менува и гласи:

„Лицата кои имаат лиценца за приватно обезбедување исполнувањето на условот од членот 9 став 1 точка 6 од овој закон го докажуваат со лиценцата.“

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Припадниците на резервниот состав на полицијата, кои најмалку три години ги извршувале полициските работи, како и пензионираниите работници од Министерството за внатрешни работи, исполнувањето на условот од членот 9 став 1 точка 6 од овој закон го докажуваат со потврда издадена од соодветниот државен орган каде што ги извршувале соодветните задачи и работи.“

Член 8

Во членот 16 став 1 точка 1 зборовите: „заради обезбедување на лица и имот“ се бришат.

Во ставот 2 зборовите: „заштита на лицата и имотот или вршат дејност обезбедување на лица и имот“ се заменуваат со зборовите: „приватно обезбедување“.

Член 9

Во членот 18 став 2 по зборовите: „податоци за оружјето“ се додаваат зборовите: „(вид, марка, калибар и фабрички број на оружјето)“.

Член 10

Во членот 18-а се додаваат три нови става 1, 2 и 3, кои гласат:

„Пробни испукувања од оружје се вршат од оружјето од членот 4 став 4 и членот 4 став 5 точки 1, 2, 3, 4, 5 и 6 од овој закон.

Пробните испукувања на оружјето од ставот 1 на овој член се вршат со две парчиња муниција соодветни за видот на оружје, кои се набавуваат без да е издадено одобрение, потврда, односно дозволата од членот 7 ставови 3 и 4 од овој закон.

Трговските друштва од членот 52 став 1 од овој закон и физичкото лице кое продава оружје согласно со членот 35 од овој закон се должни да му продадат на купувачот на оружјето од ставот 1 на овој член три парчиња на муниција соодветни за видот на оружјето од ставот 1 на овој член, доколку од оружјето не е извршено пробно испукување.“

Ставовите 1 и 2 стануваат ставови 4 и 5.

Член 11

Во членот 19 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„За дозволата за оружје издадена на странец надлежниот орган во рок од 15 дена ја известува државата на странецот.“

Ставот 2 станува став 3.

Член 12

Во членот 23 став 1 зборовите: „обезбедување на лица и имот“ се заменуваат со зборовите: „приватно обезбедување“.

Член 13

Во членот 24 зборовите: „обезбедување на лица и имот“ се заменуваат со зборовите: „приватно обезбедување“.

Член 14

Во членот 31 ставот 15 се менува и гласи:

„Спортско оружје, пневматско оружје, оружје за светлосно-звучна сигнализација и оружје со тетива може да се употребува од малолетно лице само на стрелиште, ловиште или друг обезбеден простор за тренинг, под надзор и во присуство на родител или друго полнолетно лице кое поседува важечка дозвола за оружје.“

Член 15

Во членот 35 став 2 по зборот „марка“ се става запирка и се додаваат зборовите: „фабрички број“.

Во ставот 3 зборовите: „ставот 2“ се заменуваат со зборовите: „ставовите 2 и 5“, а точката на крајот од реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „доколку од оружјето не е извршено пробно испукување.“

По ставот 3 се додаваат пет нови става 4, 5, 6, 7 и 8, кои гласат:

“Доколку од оружјето кое е купено согласно со ставовите 2 и 5 на овој член е извршено пробно испукување физичките, односно правните лица кои купиле оружје се должни во рок од осум дена да поднесат барање за регистрирање на оружјето и да го достават договорот од ставот 2 на овој член до надлежниот орган.

По исклучок од ставот 2 на овој член огненото оружје, деловите на огненото оружје и муницијата можат да се купат со склучување на договори на далечина, согласно со закон.

Пред купувањето на оружјето од ставот 5 на овој член физичкото, односно правното лице доставува примерок од одобрението од членовите 9 и 16 од овој закон до продавачот на оружјето.

При купување на оружјето од ставот 5 на овој член се врши посебна контрола на набавувањето на оружјето од страна на надлежниот орган, освен кога продажбата се врши меѓу трговци на оружје.

Под посебна контрола на оружјето, во смисла на ставот 7 на овој член, се смета контролата што ја врши надлежниот орган во однос на исполнетоста на условите за набавување и внесување на оружјето предвидени со овој и друг закон.“

Член 16

По членот 35 се додава нов член 35-а, кој гласи:

„Член 35-а

Оружје од ист вид може да биде предмет на размена меѓу физички, односно правни лица.

Физичките лица можат да го разменуваат оружјето од ставот 1 на овој член доколку имаат дозвола за оружје, односно потврда од членот 27 став 2 од овој закон.

Правните лица можат да го разменуваат оружјето од ставот 1 на овој член доколку имаат дозвола за поседување на оружје, односно потврда од членот 27 став 2 од овој закон.

Одредбите од членот 35 ставови 2, 3 и 4 од овој закон соодветно се применуваат на размената на оружјето од ставот 1 на овој член.“

Член 17

По членот 38 се додава нов член 38-а, кој гласи:

„Член 38-а

Сопственик на оружје од Б, Ц и Д категорија за кое е издадена дозвола за оружје, дозвола за поседување на оружје, односно потврда од членот 27 став 2 од овој закон може доброволно да го предаде оружјето во најблиската полициска станица.

Полициската станица од ставот 1 на овој член во рок од 15 дена го известува надлежниот орган за лицето и оружјето кое е доброволното предадено.

За оружјето од ставот 1 на овој член се издава потврда.

Со дозволата за оружје, односно дозволата за поседување на оружје, надлежниот орган постапува согласно со членот 42 од овој закон.“

Член 18

Во членот 42 став 1 по зборовите: „носење на оружје“ се додаваат зборовите: „и потврдата од членот 27 став 2 од овој закон“.

Во точката 3 сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка.

По точката 3 се додава нова точка 4, која гласи:

„4) кога оружјето доброволно е предадено од сопственикот согласно со членот 38-а од овој закон и“.

Точката 4 станува точка 5.

Во ставот 2 по зборот „оружје“ се додаваат зборовите: „и потврдата од членот 27 став 2 од овој закон“.

Во точката 1 по зборот „дозволата“ се додаваат зборовите: „и потврдата“, а сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка.

По точката 1 се додава нова точка 2, која гласи:

„2) кога оружјето доброволно е предадено од сопственикот согласно со членот 38-а од овој закон и“.

Точката 2 станува точка 3.

Во ставот 6 зборовите: „точката 4“ се заменуваат со зборовите: „точката 5“, а зборовите: „точка 2“ се заменуваат со зборовите: „точка 3“.

Во ставот 7 зборовите: „бројот 3“ се заменуваат со зборовите: „ставот 1 точка 4, ставот 2 точка 2 и ставот 3“.

Член 19

Во членот 46 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Под недозволено производство на огнено оружје, делови на огнено оружје и муниција, во смисла на овој закон, се смета секое производство или склопување на огнено оружје, делови на огнено оружје и муниција:

- од главни делови на огнено оружје кои се набавени со недозволен промет,
- кои не се означени во времето на производство или склопувањето, согласно со прописите за испитување и жигосување, односно обележување на оружјето и
- кои не се испитани, жигосани односно обележани согласно со прописите за испитување и жигосување, односно обележување на оружјето, како и не е издадена потврдата од членот 51-а став 4 од овој закон, а се пуштени во промет.“

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5.

Член 20

По членот 48 се додава нов член 48-а, кој гласи:

„Член 48-а

Заради целосно следење на производството, поправањето, прометот и превозот на оружјето надлежниот орган води електронска евиденција на оружјето.

Трговските друштва од членовите 46 ставот 1 и 52 став 1 од овој закон се должни електронски да се поврзат со евиденцијата од ставот 1 на овој член, како и да внесуваат податоци и да доставуваат документи за оружјето.

Трговските друштва од ставот 2 на овој член се должни да ги внесуваат во евиденцијата од ставот 1 на овој член следниве податоци за:

- трговското друштво (фирма, седиште, даночен број и управител),
- оружјето (категиорија, марка, модел, калибар, фабрички број, производител на оружјето, земја на извоз на оружјето, извозник и датум на увоз на оружјето во Република Македонија),
- купувачот на оружјето (физичко или правно лице и адреса на живеење или седиште),
- продавачот на оружјето (физичко или правно лице),
- одобрението за набавување на оружјето (број и датум) и
- договорот за купопродажба кога оружјето се набавува од физичко лице (број и датум на склучување на договорот).

Покрај обврската од ставот 3 на овој член трговските друштва се должни да водат регистар за следење на производството, поправањето, прометот и превозот на оружјето.

Во регистарот од ставот 4 на овој член, трговските друштва се должни да ги запишуваат податоците од ставот 3 на овој член.

Податоците од ставот 3 на овој член и регистарот од ставот 4 на овој член се обработуваат заради остварување на целите предвидени со овој член и се чуваат најмалку 20 години.

По престанување на вршење на дејноста трговските друштва во рок од осум дена го доставуваат регистарот од ставот 4 на овој член до надлежниот орган.

Министерот за внатрешни работи ги пропишува содржината и начинот на водење на електронската евиденција на оружјето, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот за следење на производството, поправањето, прометот и превозот на оружјето.“

Член 21

Во членот 49 ставовите 3, 4 и 5 се менуваат и гласат:

„По извршената поправка на главните делови на огненото оружје физичкото, односно правното лице е должно во рок од осум дена од денот на приемот на поправеното оружје да го пријави оружјето заради пробни испукувања и да поднесе барање за регистрирање на поправените главни делови на огненото оружје.

Трговските друштва од ставот 1 на овој член се должни во рок од пет дена од извршената поправка на главните делови на огненото оружје да достават извештавање за извршената поправка до надлежниот орган.

Извештавањето од ставот 4 на овој член содржи податоци за физичкото, односно правното лице на чие оружје се извршени поправки на неговите главни делови и податоци за оружјето.“

Член 22

Во членот 52 ставот 4 се менува и гласи:

„Под промет со огнено оружје, делови на огнено оружје и муниција, во смисла на овој закон, се смета секое набавување, продажба, испорака, посредување, превоз или трансфер на огнено оружје, делови на огнено оружје и муниција.“

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Под недозволен промет со огнено оружје, делови на огнено оружје и муниција, во смисла на овој закон, се смета секое набавување, продажба, испорака, посредување, превоз или недозволен трансфер на огнено оружје, делови на огнено оружје и муниција на територијата на Република Македонија, односно од или преку територијата на Република Македонија, доколку пренесувањето на огненото оружје, деловите на огненото оружје и муницијата не е дозволено од сите држави преку чија територија тоа се движи, како и набавување, продажба, испорака, превоз или трансфер на огнено оружје што не е означено согласно со прописите за испитување и жигосување, односно обележување, како и не е издадена потврдата од членот 51-а став 4 од овој закон.“

Ставовите 5, 6, 7 и 8 стануваат ставови 6, 7, 8 и 9.

Член 23

Во членот 53 точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „и оружје за кое е издадена потврдата од членот 51-а став 4 од овој закон.“

Член 24

По членот 54 се додава нов член 54-а, кој гласи:

„Член 54-а

Посредник со оружје врши посредување со оружје, ако:

- дејноста е запишана во трговскиот регистар и

- му е издадено одобрение за вршење на посредување со оружје од надлежниот орган.

Одобрение за вршење на посредување со оружје се издава ако посредникот со оружје ги исполнува условите предвидени во членот 47 став 2 точка 1 од овој закон.“

Член 25

Членот 55 се менува и гласи:

„Под трансфер на оружје, муниција и делови за оружје, во смисла на овој закон, се смета секоја активност преземена при увоз, извоз и транзит на однапред договорена количина на оружје, муниција и делови за оружје, меѓу трговските друштва од членовите 46 став 1 и 52 став 1 од овој закон и трговски друштва на други држави.

Трансферот на оружје, муниција и делови за оружје, преку државната граница се врши од страна на трговските друштва од ставот 1 на овој член, кои ќе добијат одобрение издадено од надлежниот орган, по претходно прибавено мислење од Министерството за надворешни работи и Министерството за одбрана.

Барањето за издавање на одобрение од ставот 2 на овој член содржи:

- назив и седиште на испорачателот, примателот и превозникот,
- назив и седиште на производителот на оружје, муниција и делови за оружје,
- податоци за обележување и жигосување на оружјето, муницијата и деловите за оружјето согласно со закон (вид, марка и калибар) и
- количина на оружје, муниција и делови за оружје.

Подносителот на барањето од ставот 3 на овој член е должен кон барањето да достави и:

- увозна или транзитна дозвола од државата во која оружјето, муницијата и деловите за оружје се извезуваат или низ кои земји транзитира,
- потврда (сертификат) за краен корисник издадена од надлежниот орган и
- договор или друг документ за договорената количина на оружје, муниција и делови за оружје.

Одобрението од ставот 2 на овој член се издава со рок на важење од една година.

Одобрението од ставот 2 на овој член престанува да важи ако се воведат рестриктивни мерки согласно со прописите за меѓународни рестриктивни мерки.

Барањето од ставот 3 на овој член и одобрението од ставот 2 на овој член се поднесуваат, односно издаваат и во електронски облик.“

Член 26

Членот 56 се менува и гласи:

„За превоз на оружје, муниција и делови за оружје при увоз, извоз и транзит преку државната граница е потребно одобрение од надлежниот орган.

Одобрението од ставот 1 на овој член се издава на трговските друштва од членовите 46 став 1 и 52 став 1 од овој закон.

Трговските друштва од ставот 2 на овој член поднесуваат барање за издавање на одобрение за превоз преку државна граница на оружје, муниција и делови за оружје, кое содржи:

- назив и седиште на испорачателот, примателот и превозникот,
- назив и седиште на производителот на оружје, муниција и делови за оружје,
- податоци за обележување и жигосување на оружје, муниција и делови за оружје согласно со закон (вид, марка, калибар и фабрички број),

- количина на оружје, муниција и делови за оружје,
- правецот на движење (влезен-излезен граничен премин и крајно одредиште),

- податоци за превозното средство (земја на потекло, вид, број на регистарските таблички, АДР сертификат за возилото доколку се превезува муниција или експлозивна материја) и

- податоци за возачот (име, презиме, земја на потекло, адреса, документ за идентификација и АДР дозвола за возачот доколку се превезува муниција или експлозивна материја).

Одобрението од ставот 1 на овој член ги содржи податоците од барањето од ставот 3 на овој член.

Надлежниот орган при издавање на одобрението од ставот 1 на овој член, може по потреба да наложи мерки за обезбедување при превозот на оружјето, муницијата и деловите за оружјето во согласност со закон.

Одобрението од ставот 1 на овој член се издава со рок на важење до два месеца.

За извршениот превоз на оружјето, муницијата и деловите за оружје, трговските друштва од ставот 2 на овој член што го примиле оружјето, муницијата и деловите за оружје се должни во рок од пет дена да го известат надлежниот орган кој го издал одобрението.

Известувањето од ставот 7 на овој член се доставува во електронска или хартиена форма.

Барањето од ставот 3 на овој член и одобрението од ставот 2 на овој член се поднесуваат, односно издаваат и во електронски облик.

Одобрението од ставот 1 на овој член го придружува оружјето, муницијата и деловите за оружје до крајното одредиште.

Оружјето, муницијата и деловите за оружје што транзитираат преку територијата на Република Македонија не се обележуваат согласно со членот 53 од овој закон.“

Член 27

По членот 56 се додава нов член 56-а, кој гласи:

„Член 56-а

Превоз на оружје, муниција и делови за оружје на територијата на Република Македонија вршат трговските друштва од членовите 46 став 1 и 52 став 1 од овој закон.

Трговските друштва од ставот 1 на овој член поднесуваат барање за издавање на одобрение за превоз на оружје, муниција и делови за оружје на територијата на Република Македонија, кое содржи:

- назив и седиште на испраќачот, примачот и превозникот,
- податоци за обележување и жигосување на оружје, муниција и делови за оружје согласно со закон (вид, марка, калибар и фабрички број),
- количина на оружје, муниција и делови за оружје,
- правецот на движење и крајно одредиште,
- податоци за превозното средство (вид и број на регистарските таблички) и
- податоци за возачот (име, презиме, адреса на живеење и документ за идентификација).

Надлежниот орган кој го издава одобрението од ставот 1 на овој член може по потреба да наложи мерки за обезбедување за време на превозот.

Во одобрението од ставот 1 на овој член се внесува датум на започнување и завршување на превозот на оружјето, муницијата и деловите за оружје.

Одобрението од ставот 1 на овој член го придружува оружјето, муницијата и деловите за оружје до крајното одредиште.

За извршениот превоз на оружјето, муницијата и деловите за оружје, трговските друштва од ставот 1 на овој член се должни во рок од пет дена да го известат надлежниот орган кој го издал одобрението и надлежниот орган каде што завршил превозот.

Известувањето од ставот 6 на овој член се доставува во електронска или хартиена форма.“

Член 28

Во членот 59 ставот 1 се менува и гласи:

„Гаѓање на цивилни стрелишта може да врши секое физичко лице.“

По ставот 2 се додаваат три нови става 3, 4 и 5, кои гласат:

„Доколку физичкото лице од ставот 1 на овој член нема сопствено оружје за гаѓање може да изнајми оружје и муниција од цивилното стрелиште со кои врши гаѓање на тоа стрелиште.

Физичкото лице од ставот 1 на овој член смее да гаѓа на цивилно стрелиште во присуство на претставници од правните лица од членот 58 став 2 од овој закон.

Правните лица од членот 58 став 2 од овој закон се должни да преземат мерки за спречување и надминување на штетите од нестручното изведување на гаѓањето на цивилното стрелиште предвидени со закон и подзаконски пропис.“

Член 29

Во членот 62 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Имателот на оружјето за кое е издадено одобрение од ставот 1 на овој член е должен да го изнесе оружјето надвор од границите на Република Македонија при првото напуштање на територијата на Република Македонија.“

Член 30

Членот 64 се менува и гласи:

„Државјани на Република Македонија кои престојувале во странство и имаат намера постојано да живеат во Република Македонија и странци со одобрен постојан престој во Република Македонија при преминувањето на државната граница се должни да го пријават на граничниот премин оружјето кое имаат намера да го внесат во Република Македонија и за кое поседуваат важечка дозвола за оружје издадена од надлежен орган на друга држава.

По пријавување на оружјето на граничниот премин се издава одобрение за внесување на оружје и муниција по што оружјето се внесува на територијата на Република Македонија.

Лицата од ставот 1 на овој член во рок од осум дена од денот на издавањето на одобрението од ставот 2 на овој член се должни да поднесат барање за заменување на дозволата за оружје издадена од надлежен орган на друга држава, како и да го предадат оружјето заради негово пробно испукување.

При заменувањето на дозволата за оружје издадена од надлежен орган на друга држава се врши проверка на веродостојноста и автентичноста на дозволата.

Доколку се одбие барањето од ставот 3 на овој член лицата од ставот 1 на овој член се должни во рок од осум дена оружјето да го изнесат надвор од територијата на Република Македонија.

Одредбите од ставовите 2, 3, 4 и 5 на овој член не се применуваат на оружјето од ставот 1 на овој член, кое е забрането за набавување и поседување во Република Македонија и истото не смее да се внесе на територијата на Република Македонија.“

Член 31

Членот 65 се менува и гласи:

„Странец може да набавува огнено оружје во Република Македонија согласно со категоризацијата на оружјето од членот 4 од овој закон, врз основа на соодветна важечка исправа за оружјето издадена од надлежен орган на државата на странецот.

Исправата од ставот 1 на овој член треба да биде преведена на македонски јазик и на неговото кирилско писмо и да биде потврдена нејзината автентичност од страна на дипломатско-конзуларното претставништво на државата на странецот во Република Македонија.

По извршеното набавување на оружјето од ставот 1 на овој член, трговецот на оружје поднесува барање до надлежниот орган за пренесување на оружјето.

Барањето од ставот 3 на овој член ги содржи следниве податоци за:

- име, презиме и адреса на продавачот, односно доколку е можно и име, презиме и адреса на сопственикот на оружјето,

- име, презиме и живеалиште на купувачот на оружјето,

- адреса на која ќе се испраќа или превезува оружјето,

- број на парчиња на оружјето кое се испраќа или превезува,

- полесно идентификување на оружјето, односно податоци за испитување и жигосување, односно обележување на оружјето согласно со закон,

- начин на пренесување на оружјето,

- датум на започнување на превезувањето, односно испраќањето на оружјето и

- рок за изнесување на оружјето.

Кон барањето се доставуваат и следниве документи:

- исправата од ставот 2 на овој член и

- доказот за купопродажба на оружјето.

По барањето од ставот 3 на овој член надлежниот орган донесува одобрение за пренесување на оружје.

Одобрението за пренесување на оружје ги содржи податоците од барањето од ставот 3 на овој член.

По донесување на одобрението за превезување на оружјето, трговецот на оружје го предава оружјето за превоз или го испраќа по пошта до странецот.

Одобрението за пренесување на оружјето го следи оружјето при неговото превезување, односно испраќање до крајното одредиште во државата на странецот.

Одобрението за пренесување на оружјето се покажува на барање на надлежните органи на државите низ чија територија тоа се превезува, односно испраќа.

За одобрението за превезување на оружјето се известуваат државата на крајното одредиште на оружјето и државите низ чија територија оружјето транзитира.

Странец кој поминува преку територијата на Република Македонија може оружјето кое го носи со себе да го пренесе преку територијата на Република Македонија, ако поседува важечка исправа за оружјето издадена од надлежен орган на државата на странецот и одобрение издадено од надлежното дипломатско-конзуларно претставништво на Република Македонија во странство.“

Член 32

По членот 66 се додава нов член 66-а, кој гласи:

„Член 66-а

Носител на дипломатски или службен пасош или член на меѓународна организација кој законски престојува во Република Македонија, оружјето кое го поседува со важечка исправа издадена од надлежен орган на друга држава, а се користи за лов или спорт, може да го

внесе на територијата на Република Македонија врз основа на издадено одобрение за внесување и носење на оружје за лов или спорт.

Одобрението од ставот 1 на овој член се издава од страна на полицискиот службеник на граничниот премин каде што се преминува државната граница.

Одобрението од ставот 1 на овој член важи за време на законскиот престој на лицето кое го внесува оружјето во државата.

Со оружјето за кое е издадено одобрението од ставот 1 на овој член имателот на оружјето постапува согласно со одредбите од членовите 28 до 40 од овој закон.

Имателот на оружјето за кое е издадено одобрение од ставот 1 на овој член, не е должен да го изнесе оружјето надвор од границите на Република Македонија, при секое напуштање на државата, освен при напуштањето на државата заради престанување на причините за законскиот престој во државата.“

Член 33

Во членот 67 став 2 зборовите: „Надлежниот орган при контролата на преминувањето на државната граница“ се заменуваат со зборовите: „Полицискиот службеник на граничниот премин каде што се преминува државната граница“.

По ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:

„Странците од ставот 1 на овој член можат да внесат во Република Македонија муниција за оружје со не жлебени цевки најмногу до 100 куршуми, односно муниција за оружје со не жлебени цевки најмногу до 500 куршуми.

Количината на муницијата од ставот 3 на овој член се однесува при секое внесување на оружјето на територијата на Република Македонија заради лов.“

Член 34

Во членот 72 став 1 зборовите: „издаден европски документ за оружје“ се заменуваат со зборовите: „издадена европска дозвола за огнено оружје“.

Во ставот 4 зборовите: „европски документ за оружје“ се заменуваат со зборовите: „европската дозвола за огнено оружје“.

Во ставот 6 по зборовите: „ако за оружјето“ се додаваат зборовите: „од членот 4 ставови 4, 5 и 6 од овој закон“, а зборовите: „издаден европски документ за оружје“ се заменуваат со зборовите: „издадена европска дозвола за огнено оружје“.

По ставот 6 се додаваат два нови става 7 и 8, кои гласат:

„Огнено оружје кое е забрането за набавување и поседување во Република Македонија согласно со членот 4 став 3 од овој закон не смее да се внесе во Република Македонија од страна на државјаните на земјите членки на Европската унија согласно со ставот 6 на овој член.

При патување со европската дозвола за огнено оружје, имателот на огненото оружје не плаќа надоместок или такса за време на користењето на дозволата во државата.“

Член 35

Во членот 73 став 1 зборовите: „издаден европски документ за оружје“ се заменуваат со зборовите: „издадена европска дозвола за огнено оружје“.

Во ставот 2 зборовите: „европски документ за оружје“ се заменуваат со зборовите: „европска дозвола за огнено оружје“.

Во ставот 3 зборовите: „европскиот документ за оружје“ се заменуваат со зборовите: „европската дозвола за огнено оружје“.

Член 36

По членот 73 се додава нов член 73-а, кој гласи:

„Член 73-а

Европската дозвола за огнено оружје за државјанин на Република Македонија ја издава надлежниот орган.

Во дозволата од ставот 1 на овој член се внесуваат сите промени и карактеристики на огненото оружје, како и губење и кражба на огненото оружје.

Дозволата од ставот 1 на овој член има рок на важење пет години, по што важноста може да се продолжи за уште пет години.

Дозволата од ставот 1 на овој член содржи рубрики во кои се внесуваат:

- лични податоци за сопственикот на огненото оружје,
- податоци за огненото оружје, а особено категоријата на огненото оружје,
- рокот на важење на европската дозвола за огнено оружје,
- забелешки за огнено оружје (надлежниот орган што ја издал дозволата),
- забелешки од страна на други држави во однос на исправите неопходни за внесување на оружје на нивните територии (одобрение за влез или друго),
- изјави во однос на тоа дали при патување во држава членка на Европската унија со едно или повеќе парчиња на оружје од категориите Б, Ц и Д, неопходни се и соодветни исправи за оружјето издадени од надлежните органи на државите членки на Европската унија и
- изјави дека се забранува или подлежи на одобрение за набавување и поседување на огнено оружје од Б, Ц и Д категорија.“

Член 37

Во членот 74 зборовите: „европскиот документ за оружје“ се заменуваат со зборовите: „европската дозвола за огнено оружје“.

Член 38

Во членот 77 став 3 зборот „пет“ се заменува со зборовите: „најмалку 20“.

Член 39

Во членот 78 став 5 зборот „судот“ се заменува со зборовите: „Централниот регистар на Република Македонија“.

Член 40

Во членот 80 став 1 точка 13 сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка.

Во точката 14 точката се заменува со сврзникот „и“, а по оваа точка се додава нова точка 15, која гласи:

„15) нема да го изнесе оружјето надвор од границите на Република Македонија, при првото напуштање на територијата на државата (член 62 став 3).“

Член 41

Во членот 81 став 1 по точката 1 се додава нова точка 2, која гласи:

„2) нема да продаде на купувачот на оружјето три парчиња на муниција соодветни за видот на оружјето;“.

По точката 4 која станува точка 5 се додаваат две нови точки 6 и 7, кои гласат:

„6) во пропишаниот рок нема да го пријави купено-то оружје заради пробни испукувања, односно во пропишаниот рок нема да поднесе барање за регистрирање на оружјето (член 35 ставови 3 и 4);

7) во пропишаниот рок нема да го пријави оружјето што се разменува, односно во пропишаниот рок нема да поднесе барање за регистрирање на оружјето (член 35-а став 4);“

Точките 5, 6 и 7 стануваат точки 8, 9 и 10.

По точката 8 која станува точка 11 се додава нова точка 12, која гласи:

„12) во пропишаниот рок нема да пријави за пробно испукување оружје чии главни делови се поправени, односно нема да поднесе барање за регистрирање на поправените главни делови на огненото оружје (член 49 став 3);“

По точката 9 која станува точка 13 се додава нова точка 14, која гласи:

„14) гаѓа на цивилно стрелиште во отсуство на претставник на правното лице (член 59 став 4);“

Точките 10 и 11 стануваат точки 15 и 16.

Точката 12 која станува точка 17 се менува и гласи:

„17) нема да пријави оружје кое има намера да го внесе во Република Македонија (член 64 став 1);“

По точката 17 се додаваат две нови точки 18 и 19, кои гласат:

„18) во пропишаниот рок нема да поднесе барање за заменување на дозволата за оружје издадена од надлежен орган на друга држава, како и нема да го предаде оружјето заради негово пробно испукување (член 64 став 3);

19) во пропишаниот рок нема да го изнесе оружјето надвор од територијата на Република Македонија (член 64 став 5);“

Точките 13 и 14 стануваат точки 20 и 21.

Член 42

Во членот 82 став 1 по точката 6 се додаваат три нови точки 7, 8 и 9, кои гласат:

„7) во пропишаниот рок не започнало да води регистар за следење на производство, поправање, промет и превоз на оружје (член 48-а став 4);

8) не ги запишува податоците во регистар за следење на производство, поправање, промет и превоз на оружје (член 48-а став 5);

9) во пропишаниот рок нема да пријави за пробно испукување на оружје чии главни делови се поправени (член 49 став 3);“

Точките 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 стануваат точки 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20.

Во ставот 2 зборовите: „точки 4 до 12“ се заменуваат со зборовите: „точки 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15“.

Во ставот 3 зборовите: „точки 1, 2, 3, 5, 7, 8 и 12“ се заменуваат со зборовите: „точки 1, 2, 3, 5, 10, 11 и 15“.

Во ставот 4 зборовите: „точки 4 до 13“ се заменуваат со зборовите: „точки 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16“.

Член 43

Во членот 83 став 1 по точката 6 се додаваат две нови точки 7 и 8, кои гласат:

„7) во пропишаниот рок нема да го пријави купено-то оружје заради пробни испукувања, односно во пропишаниот рок нема да поднесе барање за регистрирање на оружјето (член 35 ставови 3 и 4);

8) нема да го пријави оружјето што се разменува, односно нема да го пријави оружјето што се разменува заради пробни испукувања (член 35-а став 4);“

Точката 7 станува точка 9.

По точката 8 која станува точка 10 се додава нова точка 11, која гласи:

„11) во пропишаниот рок електронски нема да се поврзе со електронската евиденција за следење на производството, поправањето, прометот и превозот на оружјето и не ги внесува предвидените податоци во евиденцијата (член 48-а ставови 2 и 3);“

Точката 9 која станува точка 12 се менува и гласи:

„12) во пропишаниот рок нема да достави известување за извршената поправка на главните делови на огненото оружје (член 49 став 4);“

По точката 12 се додаваат две нови точки 13 и 14, кои гласат:

„13) не презело соодветни мерки за надминување на штетите од нестручно изведување на гаѓањето на цивилното стрелиште (член 59 став 5);

14) во пропишаниот рок не го извести надлежниот орган за извршениот превоз на оружје, муниција и делови за оружје (членови 56 став 7 и 56-а став 6) и“.

Точката 10 станува точка 15.

Член 44

Во членовите 83-а став 1 и 83-б став 1 зборовите: „членовите 86 и 86-б“ се заменуваат со зборовите: „членовите 86, 86-б и 86-г“.

Член 45

По членот 86-в се додава нов член 86-г, кој гласи:

„Член 86-г

Сопственикот на оружјето од членот 4 став 5 точки 7, 8 и 9 од овој закон е должен да ја замени потврдата за оружјето со дозвола за оружје, односно дозвола за поседување на оружје во рок од три години од влегувањето во сила на овој закон.

Заменувањето од ставот 1 на овој член се врши со лично поднесување на барање за заменување на потврдата со дозвола за оружје, односно дозвола за поседување на оружје.“

Член 46

Во членот 88 зборовите: „главата X на“ се заменуваат со зборовите: „членот 73-а од“.

Член 47

Трговските друштва од членот 48-а став 2 од овој закон своето работење ќе го усогласат во рок од шест месеци од започнувањето на примената на одредбата од членот 48-а став 1 од овој закон.

Трговските друштва од членот 48-а став 2 од овој закон регистарот за следење на производството, поправањето, прометот и превозот на оружјето ќе започнат да го водат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на подзаконскиот акт од членот 48-а став 8 од овој закон.

Член 48

Подзаконскиот пропис од членот 48-а став 8 од овој закон ќе се донесе во рок од две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 49

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за оружјето.

Член 50

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, освен одредбата од членот 20 од овој закон со која се додава одредбата од членот 48-а став 1 која ќе започне да се применува две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT PËR ARME

Neni 1

Në Ligjin për arme ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numer 7/2005, 47/2006, 42/2007, 86/2008, 72/10 dhe 158/11), në nenin 3 paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"Arme zjarri" është çdo arme e bartshme me tyte (pushke, pistolete dhe revolver), që hedh, perkatesisht është i konstruktuar që nën presion të lendes plasese të hedh grumbull prej sacmash, berthame të vetme apo predhe tjetër, si dhe çdo arme e bartshme me tyte që mund të modifikohet që të hedh grumbull prej sacmash, berthame të vetme apo predhe tjetër. Arme zjarri sipas këtij ligji konsiderohet edhe çdo send i cili mund të modifikohet që të hedh grumbull prej sacmash, berthame të vetme apo predhe tjetër, nese sendi sipas pamjes së jashtme i ngjan armës së zjarrit dhe për shkak të konstruksionit të vet apo materialit nga i cili është perpunuar ai mund të modifikohet;"

Pas paragrafit 2 shtohen dy paragrafe të rinj 3 dhe 4, si vijojne:

"Nuk konsiderohen arme zjarri, pjesët e armës së zjarrit dhe sendet që hedhin, perkatesisht janë të konstruktuar që nën presion të lendes plasese të hedhin grumbull prej sacmash, berthame të vetme apo predhe tjetër, si dhe pjesët që mund të modifikohen që të hedhin grumbull prej sacmash, berthame të vetme apo predhe tjetër, nese:

- me procedure teknike në menyre të perhershme janë të paaftësuar për perdorim,
- janë perpunuar për alarm, sinjalizim, shpëtim të jetëve, vrasje të kafshëve, gjuajtje të peshqve me harpun apo janë të dedikuara për qellime industriale dhe teknike vetem nese shfrytëzohen për ato qellime dhe
- janë pjesë të armës së vjetër apo replikes së armës së vjetër, që nuk është perfshire me kategorizimin e armës nga neni 4 i këtij ligji.

"Pjesë të armës së zjarrit" janë të gjitha pjesët kryesore, rezerve dhe pjesët tjera të armës së zjarrit, që janë të domosdoshme për perdorim të saj (tyte me fole për plumba, kornize apo senduk, mekanizem për mbyllje-mbylles apo mbeshjtjele-rreshqites, mekanizem godites apo bllok i mbyllur), si dhe pajisja e dedikuar apo e pershtatur që ta zvogeloje zerin gjatë perdorimit të armës së zjarrit;"

Paragrafi 25 i cili behet paragraf 27 ndryshohet si vijon:

"Pjesë kryesore të armës së zjarrit" janë tyta me fole për plumba, mekanizmi për mbyllje (mbyllesi) dhe korniza (senduku) që vecmas janë të dedikuara për montim, perkatesisht montohen në armen e zjarrit dhe janë të perfshire në kategorizimin e armës nga neni 4 i këtij ligji;"

Në paragrafin 27 i cili behet paragraf 29 pas fjales "shoqeri" shtohen fjalet: "pa leje të leshuar për blerje të armës".

Paragrafi 32 që behet paragraf 34 ndryshohet si vijon:

"Municion" është fisheku i tere apo pjesë të tij (të gjitha llojet e gezhojave, kapsollat ndezese, berthamat dhe predhat) që nën veprimin e lendes plasese sherbejne për mbushje dhe veprim të armës së zjarrit;"

Në paragrafin 40 i cili behet paragraf 42 në fund të fjalisë lidheza "dhe" zevendesohet me pikepresje.

Në paragrafin 41 i cili behet paragraf 43 pika në fund të fjalisë zevendesohet me pikepresje dhe shtohen kater paragrafe të rinj 44, 45, 46 dhe 47, si vijojne:

"Ndjekje e armës" është ndermarrja e aktivitetëve për ndjekje të armës së zjarrit, pjesëve kryesore të saj dhe municionit nga prodhuesi deri te blerësi për zbulim, hetime dhe analizim të prodhimit të palejuar dhe tregtise së palejuar të armës së zjarrit;

"Ndermjetesues me arme" është personi fizik-tregtar individ apo personi juridik, veprimtaria e të cilit perbehet nga ndermjetesimi i plote apo i pjesshem, perkatesisht kontraktimi gjate blerjes, shitjes apo transportit të armës, që dallon nga aktivitetet e shoqerive tregtare nga neni 52 paragrafi 1 i këtij ligji;

"Tregtar i armeve" është personi fizik-tregtar individ apo personi juridik i cili teresisht apo pjeserisht kryen veprimtari prodhim të armës së zjarrit, pjesëve kryesore të armës së zjarrit apo municionit apo kryen pune tjera të lidhura me prodhimin e armës së zjarrit, pjesëve kryesore të armës së zjarrit apo municionit, si edhe kryen veprimtari qarkullim, riparim, shkembim apo dhenie të armës së zjarrit, pjesëve kryesore të armës së zjarrit apo municionit, perkatesisht shoqerite tregtare nga nenet 35-a paragrafi 3, 46 paragrafi 1, 52 paragrafi 1 dhe 59 paragrafi 3 të këtij ligji dhe

"Leje evropiane për arme zjarri" është dokument me të cilin deshmohe pronesia dhe e drejta e shfrytëzimit të armës së zjarrit nga poseduesi i lejes, që nuk i bartet personit tjetër dhe mbahet nga poseduesi gjate tere kohes së shfrytëzimit të armës."

Neni 2

Në nenin 4 paragrafi 2 pika 11 lidheza "dhe" zevendesohet me pikepresje.

Në piken 12 pika në fund të fjalisë zevendesohet me pikepresje dhe shtohen tri pika të reja 13, 14 dhe 15, si vijojne:

"13) arme zjarri e bere nga pjesë kryesore të armës së zjarrit të cilat janë furnizuar me qarkullim të palejuar;

14) arme zjarri e re e prodhuar, e cila nuk është e shenuar në pajtim me rregullat për testim dhe vulosje, perkatesisht, shenim dhe

15) arme e riparuar, perkatesisht e modifikuar."

Në paragrafin 5 pika 5 lidheza "dhe" zevendesohet me pikepresje.

Në piken 6 pika në fund të fjalisë zevendesohet me pikepresje dhe pas saj shtohen tri pika të reja 7, 8 dhe 9, si vijojne:

"7) arme pneumatike me energji kinetike prej 10,5 J a më teper ose me shpejtesi të predhes 200 m/s ose më të madhe dhe kaliber më të madh se 4,5 mm;

8) arme për sinjalizim ndricues-akustik dhe

9) arme me tetive me force të shtrengimit të tetives mbi 45 kilograme."

Në paragrafin 6 pika 1 pas fjales "arme" shtohen fjalet: "me energji kinetike më të vogël se 10,5 J ose me shpejtesi të predhes më të vogël se 200 m/s dhe kaliber deri në 4,5 mm".

Pika 2 ndryshohet si vijon:

"2) arme me tetive me fuqi të shtrengimit deri në 45 kilograme dhe"

Në piken 3 lidheza "dhe" zevendesohet me pike.

Pika 4 shlyhet.

Neni 3

Në nenin 5 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

"Leja nga paragrafi 1 të këtij neni leshohet për çdo furnizim veç e veç me arme."

Neni 4

Në nenet 7 paragrafi 8 dhe në nenin 8 paragrafi 3 fjalet: "jane të regjistruara për kryerjen e sigurimit të personave dhe prones ose kryejne veprimtarine sigurim të personave dhe prones për nevoja personale" zevendesohen me fjalet: "kryejne sigurim privat në forme të ofrimit të sherbimeve ose sigurim privat për nevoja personale".

Neni 5

Në nenin 9 paragrafi 1 pika 7 ndryshohet si vijon:

"7) ka vendbanim në territorin e Republikës së Maqedonisë me leternjoftim të vlefshëm, e nese është e huaj të kete qendrim të lejuar të perhershem në territorin e Republikës së Maqedonisë, me leternjoftim të vlefshëm për të huaj, pervec nese me marreveshje të ratifikuar nderkombetare nuk është percaktuar ndryshe."

Në paragrafin 2 fjalet "kategoria C" zevendesohen me fjalet: "neni 4 paragrafi 5 pikat 1, 2, 3, 4, 5 dhe 6 të ketij ligji".

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:

"Leja për furnizimin me arme nga neni 4 paragrafi 5 pikat 7, 8 dhe 9 të ketij ligji, i leshohet personit fizik i cili i ploteson kushtet nga paragrafi 1 pikat 1, 2, 3, 4 dhe 7 të ketij neni."

Neni 6

Në nenin 14 pas paragrafit 10 shtohet paragraf i ri 11, si vijon:

"Anetaret e komisionit nga paragrafi 1 të ketij neni kanë të drejte të kompensimit të shpenzimeve për realizimin e provimit, të cilat kompensohen nga personi i autorizuar juridik nga paragrafi 5 i ketij neni."

Në paragrafin 11 që behet paragraf 12 fjala "policia", zevendesohet me fjalet: "të punesuarit në Ministrinë e Puneve të Brendshme, perberjen rezerve të policise, të cilet së paku tre vjet i kanë kryer punet policore, punetoret e pensionuar të Ministrise së Puneve të Brendshme".

Paragrafi 12 behet paragraf 13.

Neni 7

Në nenin 15 paragrafi 4 ndryshohet si vijon:

"Personat të cilet kanë licence për sigurim privat, plotesimin e kushtit nga neni 9 paragrafi 1 pika 6 të ketij ligji e deshmojne me licence."

Pas paragrafit 4 shtohet paragraf i ri 5, si vijon:

"Pjesetaret e perberjes rezerve të policise, të cilet së paku tre vjet i kanë kryer punet policore, si dhe punetoret e pensionuar të Ministrise së Puneve të Brendshme, plotesimin e kushtit nga neni 9 paragrafi 1 pika 6 të ketij ligji e deshmojne me vertetim të leshuar nga organi shtetëror perkates ku i kanë kryer detyrat dhe punet perkatese."

Neni 8

Në nenin 16 paragrafi 1 pika 1 fjalet: "për sigurim të personave dhe prones" shlyhen.

Në paragrafin 2 fjalet: "mbrojtje të personave dhe prones ose kryejne veprimtari sigurim të personave dhe prones" zevendesohen me fjalet: "sigurim privat".

Neni 9

Në nenin 18 paragrafi 2 pas fjaleve: "të dhena për armen" shtohen fjalet: "(llojin, markem, kalibrin dhe numrin e fabrikes të armes)".

Neni 10

Në nenin 18-a shtohen tre paragrafe të rinj 1, 2 dhe 3, si vijojne:

"Qitje provuese nga arma behen nga arma nga neni 4 paragrafi 4 dhe neni 4 paragrafi 5 pikat 1, 2, 3, 4, 5 dhe 6 të ketij ligji.

Qitjet provuese të armes nga paragrafi 1 të ketij neni behen me dy cope municion të pershtatshme për llojin e armes, të cilat furnizohen pa u leshuar pelqim, vertetim, perkatesisht leje nga neni 7 paragrafet 3 dhe 4 të ketij ligji.

Shoqerite tregtare nga neni 52 paragrafi 1 të ketij ligji dhe personi fizik i cili shet arme në pajtim me nenin 35 të ketij ligji jane të obliguar t'ia shesin bleresit të armes në

pajtim me paragrafin 1 të ketij neni, tri cope të municionit të pershtatshme për llojin e armes nga paragrafi 1 të ketij neni, nese nga arma nuk është kryer qitje provuese."

Paragrafet 1 dhe 2 behen paragrafe 4 dhe 5.

Neni 11

Në nenin 19 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

"Për lejen për arme të leshuar të huajit organi kompetent në afat prej 15 ditesh e njofton shtetin e të huajit."

Paragrafi 2 behet paragraf 3.

Neni 12

Në nenin 23 paragrafi 1 fjalet: "sigurim të personave dhe prones" zevendesohen me fjalet: "sigurim privat".

Neni 13

Në nenin 24 fjalet: "sigurim të personave dhe prones" zevendesohen me fjalet: "sigurim privat".

Neni 14

Në nenin 31 paragrafi 15 ndryshohet si vijon:

"Arme sportive, arme pneumatike, arme për sinjalizim ndricues-akustik dhe arme me tive mund të perdoret nga personi i mitur vetem në poligonin për qitje, terrenin për gjueti ose hapësire tjeter të siguruar për trajnim, nën mbiqerjen dhe në prezencen e prindit ose personit tjeter të moshes madhore i cili posedon leje të vlefshme për arme."

Neni 15

Në nenin 35 paragrafi 2 pas fjales "marke" vihet presje dhe shtohen fjalet: "numri i fabrikes".

Në paragrafin 3 fjalet "paragrafi 2" zevendesohen me fjalet: "paragrafet 2 dhe 5", ndersa pika në fund të fjalise zevendesohet me presje dhe shtohen fjalet: "nese nga arma nuk është kryer qitje provuese."

Pas paragrafit 3 shtohen pese paragrafe të rinj 4, 5, 6, 7 dhe 8, si vijojne:

"Nese nga arma e cila është blere në pajtim me paragrafet 2 dhe 5 të ketij neni, është kryer qitje provuese, personat fizike, perkatesisht juridike të cilet kanë blere arme janë të obliguar që në afat prej tete dite të paraqesin kerkese për regjistrimin e armes dhe ta dorezojne marreveshjen nga paragrafi 2 të ketij neni, te organi kompetent.

Me perjashtim nga paragrafi 2 i ketij neni, arma e zjarrit, pjeset e armes së zjarrit dhe municioni mund të blihen me lidhjen e marreveshjeve në largesi, në pajtim me ligjin.

Para blerjes së armes nga paragrafi 5 të ketij neni, personi fizik, perkatesisht juridik dorezon ekzemplar të lejes nga nenet 9 dhe 16 të ketij ligji, te shitesi i armes.

Gjate blerjes së armes nga paragrafi 5 i ketij neni kryhet kontroll i vecante i furnizimit të armes nga organi kompetent, pervec kur shitja behet ndermjet tregtareve të armeve.

Kontrolli i vecante i armes, sipas paragrafit 7 të ketij neni, konsiderohet kontrolli që e kryen organi kompetent në lidhje me permbushjen e kushteve për furnizim dhe futje të armes të parapara me kete ligj dhe me ligj tjeter."

Neni 16

Pas nenit 35 shtohet nen i ri 35-a, si vijon:

"Neni 35-a

Arme e llojit të njejte mund të jete lende e shkembimit ndermjet personave fizike, perkatesisht juridike.

Personat fizike mund ta kembejne armen nga paragrafi 1 i ketij neni nese kanë leje për arme, perkatesisht vertetim nga neni 27 paragrafi 2 të ketij ligji.

Personat juridike mund ta kembejne armen nga paragrafi 1 i ketij neni, nese kane leje për posedim të armes, perkatesisht vertetim nga neni 27 paragrafi 2 të ketij ligji.

Dispozitat nga neni 35 paragrafet 2, 3 dhe 4 të ketij ligji në menyre perkatese zbatohen në kembimin e armes nga paragrafi 1 i ketij neni."

Neni 17

Pas nenit 38 shtohet nen i ri 38-a, si vijon:

"Neni 38-a

Pronari i armes nga kategoria B, C dhe D për të cilën është leshuar leje për arme, leje për posedim të armes, perkatesisht vertetim nga neni 27 paragrafi 2 të ketij ligji mund vullnetarisht ta dorezoje armen në stacionin më të afert policor.

Stacioni policor nga paragrafi 1 i ketij neni në afat prej 15 ditësh e njofton organin kompetent për personin dhe armen që është dorezuar vullnetarisht.

Për armen nga paragrafi 1 i ketij neni, leshohet vertetim.

Me lejen për arme, perkatesisht lejen për posedim të armes, organi kompetent vepron në pajtim me nenin 42 të ketij ligji."

Neni 18

Në nenin 42 paragrafi 1 pas fjaleve: "mbajtje të armes" shtohen fjalet: "dhe vertetimin nga neni 27 paragrafi 2 të ketij ligji".

Në piken 3 lidheza "dhe" zevendesohet me pikepresje.

Pas pikes 3 shtohet pike e re 4, si vijon:

"4) kur arma dorezohet vullnetarisht nga pronari në pajtim me nenin 38-a të ketij ligji dhe".

Pika 4 behet pika 5.

Në paragrafin 2 pas fjales "arme" shtohen fjalet "dhe vertetimin nga neni 27 paragrafi 2 të ketij ligji".

Në piken 1 pas fjales "leje" shtohen fjalet "dhe vertetimin", ndersa lidheza "dhe" zevendesohet me pikepresje.

Pas pikes 1 shtohet pike e re 2, si vijon:

"2) kur arma dorezohet vullnetarisht nga pronari në pajtim me nenin 38-a të ketij ligji dhe".

Pika 2 behet pike 3.

Në paragrafin 6 fjalet: "pika 4" zevendesohen me fjalet "pika 5", ndersa fjalet: "pika 2" zevendesohen me fjalet: "pika 3".

Në paragrafin 7 fjalet: "numri 3" zevendesohen me fjalet: "paragrafi 1 pika 4, paragrafi 2 pika 2 dhe paragrafi 3".

Neni 19

Në nenin 46 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:

"Prodhim i palejuar i armes së zjarrit, pjeseve të armes së zjarrit dhe municionit, sipas ketij ligji, konsiderohet çdo prodhim ose montim i armes së zjarrit, pjeseve të armes së zjarrit dhe municionit:

- prej pjeseve kryesore të armes së zjarrit që janë furnizuar me qarkullim të palejuar;

- që nuk janë të shenuara në kohën e prodhimit ose montimit, në pajtim me rregullat për testim dhe vulosje, perkatesisht shenim të armes dhe

- që nuk janë testuar, vulosur perkatesisht shenuar në pajtim me rregullat për testim dhe vulosje, perkatesisht shenim të armes, si dhe nuk është leshuar vertetim nga neni 51-a paragrafi 4 të ketij ligji, ndersa janë leshuar në qarkullim."

Paragrafet 3 dhe 4 behen paragrafe 4 dhe 5.

Neni 20

Pas nenit 48 shtohet nen i ri 48-a, si vijon:

"Neni 48 -a

Për ndjekje të plote të prodhimit, riparimit, qarkullimit dhe transportit të armes organi kompetent mban evidence elektronike të armes.

Shoqerite tregtare nga nenet 46 paragrafi 1 dhe 52 paragrafi 1 të ketij ligji janë të detyruara të lidhen në menyre elektronike me evidencen nga paragrafi 1 i ketij neni, si dhe të futin të dhena dhe të dorezojne dokumente për armen.

Shoqerite tregtare nga paragrafi 2 i ketij neni janë të detyruara që në evidencen nga paragrafi 1 i ketij neni t'i futin të dhenat në vijim:

- për shoqerine tregtare (firmen, seline, numrin tatimor dhe drejtorin);

- për armen (kategorine, marken, modelin, kalibrin, numrin e fabrikes, prodhuesin e armes, vendin e eksportit të armes, eksportuesin, daten e importit të armes në Republikën e Maqedonise);

- për bleresin e armes (personin fizik ose juridik, adresen e jeteses ose seline);

- për shitesin e armes (personin fizik ose juridik);

- për lejen për furnizim të armes (numrin dhe daten) dhe

- për marreveshjen për shitblerje kur arma furnizohet nga personi fizik (numrin dhe daten e lidhjes së marreveshjes).

Krahas obligimit nga paragrafi 3 i ketij neni, shoqerite tregtare janë të detyruara që të mbajne regjister të prodhimit, riparimit, qarkullimit dhe transportit të armes.

Në regjistrin nga paragrafi 4 i ketij neni, shoqerite tregtare janë të detyruara t'i regjistrojne të dhenat nga paragrafi 3 i ketij neni.

Të dhenat nga paragrafi 3 i ketij neni dhe regjistri nga paragrafi 4 i ketij neni perpunohen për realizim të qellimeve të parapara me kete nen dhe ruhen së paku 20 vjet.

Pas nderprerjes së ushtrimit të veprimtarise, shoqerite tregtare në afat prej tete ditësh e dorezojne regjistrin nga paragrafi 4 i ketij neni, te organi kompetent.

Ministri i Puneve të Brendshme i percakton permbajtjen dhe menyren e mbajtjes së evidences elektronike të armes, si dhe formen, permbajtjen dhe menyren e mbajtjes së regjistrit për ndjekjen e prodhimit, riparimit, qarkullimit dhe transportit të armes."

Neni 21

Në nenin 49 paragrafet 3, 4 dhe 5 ndryshohen si vijojne:

"Pas riparimit të kryer të pjeseve kryesore të armes së zjarrit, personi fizik perkatesisht juridik, është i detyruar që në afat prej tete diteve të punes nga dita e pranimit të armes së riparuar, ta paraqes armen për qitje provuese dhe të parashtroje kerkese për regjistrimin e pjeseve kryesore të riparuar të armes së zjarrit.

Shoqerite tregtare nga paragrafi 1 i ketij neni janë të detyruara që në afat prej pese diteve nga riparimi i kryer i pjeseve kryesore të armes së zjarrit të dorezojne njoftim për riparimin e kryer te organi kompetent.

Njoftimi nga paragrafi 4 i ketij neni, permban të dhena për personin fizik, perkatesisht juridik në armen e të cilit janë bere riparime të pjeseve kryesore dhe të dhena për armen."

Neni 22

Në nenin 52 paragrafi 4 ndryshohet si vijon:

"Qarkullim me arme të zjarrit, pjese të armes së zjarrit dhe municion sipas ketij ligji, konsiderohet çdo furnizim, shitje, dergim, ndermjetesim, transport ose transferim i armes së zjarrit, pjeseve të armes së zjarrit dhe municionit."

Pas paragrafit 4 shtohet paragraf i ri 5, si vijon:

“Qarkullim i palejuar me arme zjarri, pjese të armes së zjarrit dhe municionit, sipas këtij ligji, konsiderohet çdo furnizim, shitje, dergim, ndermjetesim, transport ose transferim i palejuar i armes së zjarrit, pjeseve të armeve së zjarrit dhe municionit, në territorin e Republikës së Maqedonisë, perkatesisht prej ose permes territorit të Republikës së Maqedonisë, nese bartja e amres së zjarrit, pjeseve të armes së zjarrit dhe municionit nuk lejohet nga të gjitha shtetet permes territorit të të cilave qarkullon arma, si dhe furnizimi, shitja, dergimi, transporti ose transferimi i armes së zjarrit që nuk eshte shenuar në pajtim me rregullat për testim dhe vulosje, perkatesisht shenim, si dhe nuk eshte leshuar vertetim nga neni 51-a paragrafi 4 i këtij ligji.”

Paragrafet 5, 6, 7 dhe 8 behen paragrafe 6, 7, 8 dhe 9.

Neni 23

Në nenin 53 pika në fund të fjalise shlyhet dhe shtohen fjalet: “dhe arme për të cilën eshte leshuar vertetim nga neni 51-a paragrafi 4 të këtij ligji.”

Neni 24

Pas nenit 54 shtohet nen i ri 54-a, si vijon:

“Neni 54-a

Ndermjetesuesi me arme bën ndermjetesim me arme, nese:

- veprimtaria eshte e regjistruar në regjistrin tregtar dhe
- i eshte leshuar leje për kryerjen e ndermjetesimit me arme nga organi kompetent.

Leja për kryerjen e ndermjetesimit me arme leshohet nese ndermjetesuesi me arme i permbush kushtet e parapara në nenin 47 paragrafi 2 pika 1 të këtij ligji.”

Neni 25

Neni 55 ndryshohet si vijon:

“Transferim i armeve, municionit dhe pjeseve për arme, sipas këtij ligji, konsiderohet çdo aktivitet i ndermarre gjate importit, eksportit dhe transitit të sasise së kontraktuar paraprakisht të armed, municionit dhe pjeseve për arme, ndermjet shoqerive tregtare nga nenet 46 paragrafi 1 dhe 52 paragrafi 1 të këtij ligji dhe shoqerive tregtare të shteteve tjera.

Transferimi i armeve, municionit dhe pjeseve të armes, permes kufirit shtetëror behet nga shoqerite tregtare nga paragrafi 1 i këtij neni, që do të marin leje të leshuar nga organi kompetent, pas mendimit të marre paraprakisht nga Ministria e Puneve të Jashtme dhe Ministria e Mbrojtjes.

Kerkesa për leshimin e lejes nga paragrafi 2 i këtij neni i permban:

- emrin dhe seline e derguesit, pranuesit dhe transportuesit,
- emrin dhe seline e prodhuesit të armes, municionit dhe pjeseve të armes,
- të dhena për shenimin dhe vulosjen e armes, municionit dhe pjeseve për arme në pajtim me ligj (llojin, marken, kalibrin) dhe

- sasine e armeve, municionit dhe pjeseve për arme.

Parashtruesi i kerkeses nga paragrafi 3 i këtij neni, eshte i detyruar që me kerkesen të dorezoje edhe:

- leje për import ose për transitim nga shteti në të cilin arma, municioni dhe pjeset për arme eksportohen ose neper ato vende ku transitoresh,
- vertetim (certifikate) për shfrytëzuesin e fundit të leshuar nga organi kompetent dhe
- marreveshje ose dokument tjetër për sasine e kontraktuar të armeve, municionit dhe pjeseve për arme.

Leja nga paragrafi 2 i këtij neni leshohet me afat të vlefshmerise prej një viti.

Leja nga paragrafi 2 i këtij neni, shfuqizohet, nese vendosen masa restriktive në pajtim me rregullat për masa restriktive nderkombetare.

Kerkesa nga paragrafi 3 i këtij neni dhe leja nga paragrafi 2 të këtij neni parashtrohen, perkatesisht leshohen edhe në forme elektronike.”

Neni 26

Neni 56 ndryshohet si vijon:

“Për transport të armeve, municionit dhe pjeseve për arme gjate importit, eksportit dhe transitimit permes kufirit shtetëror nevojitet leje nga organi kompetent.

Leja nga paragrafi 1 i këtij neni u leshohet shoqerive tregtare nga nenet 46 paragrafi 1 dhe 52 paragrafi 1 të këtij ligji.

Shoqerite tregtare nga paragrafi 2 i këtij neni parashtrojne kerkese për leshimin e lejes për transport permes kufirit shtetëror të armeve, municionit dhe pjeseve për arme që i permban:

- emrin dhe seline e derguesit, pranuesit dhe transportuesit;
- emrin dhe seline e prodhuesit të armeve, municionit dhe pjeseve për arme;
- të dhena për shenimin dhe vulosjen e armes, municionit dhe pjeseve për arme në pajtim me ligjin (llojin, marken, kalibrin dhe numrin e fabrikes);
- sasine e armeve, municionit dhe pjeseve për arme;
- drejtimin e levizjes (piken kufitare për hyrje-dalje dhe destinacionin e fundit);
- të dhena për mjetin transportues, (vendin e origjines, llojin, numrin e tabelave të regjistrimit, certifikaten ADR për automjetin nese transportohet municion ose materie shperthyese) dhe

- të dhena për shoferin (emrin, mbiemrin, vendin e origjinines, adresen, dokumentin për identifikim, lejen ADR për shoferin nese transportohet municion ose materie shperthyese).

Leja nga paragrafi 1 i këtij neni i permban të dhenat nga kerkesa e paragrafit 3 të këtij neni.

Organi kompetent gjate leshimit të lejes nga paragrafi 1 i këtij neni, mund sipas nevojës të urdheroje masa për siguri gjate transportit të armeve, municionit, pjeseve për arme në pajtim me ligjin.

Leja nga paragrafi 1 i këtij neni leshohet me afat të vlefshmerise deri në dy muaj.

Për transportin e kryer të armeve, municionit dhe pjeseve për arme, shoqerite tregtare nga paragrafi 2 i këtij neni që i kane pranuar armet, municionin dhe pjeset për arme janë të detyruara që në afat prej pese diteve ta njoftojne organin kompetent që e ka leshuar lejen.

Njoftimi nga paragrafi 7 i këtij neni dorezohet në forme elektronike ose në leter.

Kerkesa nga paragrafi 3 i këtij neni dhe leja nga paragrafi 2 të këtij neni parashtrohen, perkatesisht leshohen edhe në forme elektronike.

Leja nga paragrafi 1 i këtij neni, e shoqeron armen, municionin dhe pjeset për arme deri në destinacionin e fundit.

Armet, municioni dhe pjeset për arme që transitohen permes territorit të Republikës së Maqedonisë nuk shenohen në pajtim me nenin 53 të këtij ligji.”

Neni 27

Pas nenit 56 shtohet nen i ri 56-a, si vijon:

“Neni 56-a

Transport të armeve, municionit dhe pjeseve për arme në territorin e Republikës së Maqedonisë kryejne shoqerite tregtare nga nenet 46 paragrafi 1 dhe 52 paragrafi 1 të këtij ligji.

Shoqerite tregtare nga paragrafi 1 i ketij neni parashtrojnë kerkese për leshimin e lejes për transport të armëve, municionit dhe pjeseve për arme në teritorin e Republikës së Maqedonisë, që i permban:

- emrin dhe seline e derguesit, pranuesit dhe transportuesit,

- të dhëna për shenimin dhe vulosjen e armëve, municionit dhe pjeseve për arme në pajtim me ligjin (llojin, marken, kalibrin dhe numrin e fabrikës),

- sasinë e armëve, municionit dhe pjeseve për arme,

- drejtimin e levizjes dhe destinacionin e fundit dhe

- të dhëna për mjetin transportues (llojin dhe numrin e tabelave të regjistrimit) dhe

- të dhëna për shoferin (emrin, mbiemrin, adresën e jetesës dhe dokumentin për identifikim).

Organi kompetent i cili e leshon lejen nga paragrafi 1 i ketij neni, mundet sipas nevojës të urdherojë masa për siguriri gjate transportit.

Në lejen nga paragrafi 1 i ketij neni, shenohet data e fillimit dhe përfundimit të transportit të armëve, municionit dhe pjeseve për arme.

Leja nga paragrafi 1 i ketij neni e shoqeron armen, municionin dhe pjesët për arme deri në destinacionin e fundit.

Për transportin e kryer të armëve, municionit dhe pjeseve për arme, shoqerite tregtare nga paragrafi 1 i ketij neni janë të detyruara që në afat prej pesë ditëve ta njoftojnë organin kompetent që e ka leshuar lejen dhe organin kompetent ku ka përfunduar transporti.

Njoftimi nga paragrafi 6 i ketij neni dorezohet në formë elektronike ose në leter."

Neni 28

Në nenin 59 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:

"Qitje në poligone civile për qitje mund të kryejë çdo person fizik."

Pas paragrafit 2 shtohen tre paragrafe të rinj 3, 4 dhe 5, si vijojnë:

"Nese personi fizik nga paragrafi 1 i ketij neni nuk ka arme personale për qitje, mund të huazojë arme dhe municion nga poligoni civil për qitje civile, me të cilat kryen qitje në atë poligon për qitje.

Personi fizik nga paragrafi 1 i ketij neni, guxon të qet në poligonin civil për qitje, në prani të përfaqësuesve të personave juridike nga neni 58 paragrafi 2 i ketij ligji.

Personat juridike nga neni 58 paragrafi 2 të ketij ligji janë të detyruar që të ndermarrin masa për pengimin dhe tejkallimin e detyrës nga realizimi joprofesional i qitjes në poligonin civil për qitje të paraprara me ligj dhe rregulle nenligjore."

Neni 29

Në nenin 62 pas paragrafit 2 shtohet paragrafi i ri 3, si vijon:

"Poseduesi i armës për të cilën është leshuar leje nga paragrafi 1 i ketij neni, është i detyruar që ta nxjerrë armen jashtë kufijve të Republikës së Maqedonisë, gjatë leshimit të pare të teritorit të Republikës së Maqedonisë."

Neni 30

Neni 64 ndryshohet si vijon:

"Shtetasit e Republikës së Maqedonisë të cilët kanë qendruar jashtë vendit dhe kanë për qëllim që perhere të jetojnë në Republikën e Maqedonisë dhe të huajt me qëndrim permanent të lejuar në Republikën e Maqedonisë, gjatë kalimit të kufirit shtetëror janë të detyruar që ta paraqesin në piken kufitare armen që kanë për qëllim ta fusin në Republikën e Maqedonisë dhe për të cilën posedojnë leje të vlefshme për arme të leshuar nga organi kompetent i shtetit tjetër.

Pas paraqitjes së armës, në piken kufitare leshohet leje për futjen e armës dhe municionit, me ç'rast arma futet në teritorin e Republikës së Maqedonisë.

Personat nga paragrafi 1 i ketij neni në afat prej tete ditëve të punës nga dita e leshimit të lejes nga paragrafi 2 të ketij neni, janë të detyruar të paraqesin kerkese për zëvendesimin e lejes për arme të leshuar nga organi kompetent i shtetit tjetër, si dhe ta dorezojnë armen për qitje të saj provuese.

Gjate zëvendesimit të lejes për arme të leshuar nga organi kompetent i shtetit tjetër behet kontroll i besueshmërisë dhe autenticitetit të lejes.

Nese refuzohet kerkesa nga paragrafi 3 i ketij neni, personat nga paragrafi 1 i ketij neni janë të detyruar që në afat prej tete ditëve të punës armen ta nxjerrin jashtë teritorit të Republikës së Maqedonisë.

Dispozitat nga paragrafet 2, 3, 4 dhe 5 të ketij neni nuk zbatohen për armet nga paragrafi 1 i ketij neni, që ndalohen për furnizim dhe posedim në Republikën e Maqedonisë dhe ato nuk guxojnë të futen në teritorin e Republikës së Maqedonisë."

Neni 31

Neni 65 ndryshohet si vijon:

"I huaji mund të furnizojë arme zjarri në Republikën e Maqedonisë në pajtim me kategorizimin e armëve nga neni 4 të ketij ligji, në baze të dokumentit të vlefshëm perkates për armen të leshuar nga organi kompetent i shtetit të të huajt.

Dokumenti nga paragrafi 1 të ketij neni, duhet të jete i perkthyer në gjuhën maqedonase dhe në alfabetin e saj cirilik dhe të jete i vertetuar autenticiteti i tij nga përfaqësia diplomatike-konsullore e shtetit të të huajt në Republikën e Maqedonisë.

Pas furnizimit të kryer të armëve nga paragrafi 1 të ketij neni, tregtari i armëve paraqet kerkese te organi kompetent për bartjen e armëve.

Kerkesa nga paragrafi 3 të ketij neni I permban të dhenat në vijim:

- emrin, mbiemrin dhe adresën e shitesit, perkatesisht nese është e mundur edhe emrin, mbiemrin dhe adresën e pronarit të armëve,

- emrin, mbiemrin dhe vendbanimin e bleresit të armëve,

- adresën në të cilën dergohet ose transportohet arma,

- numrin e copeve të armëve që dergohen ose transportohen,

- identifikim më të lehte të armëve, perkatesisht të dhenat për testim dhe vulosje, perkatesisht shenim të armëve në pajtim me ligj,

- menyren e bartjes së armëve,

- datën e fillimit të transportimit, perkatesisht dergimit të armëve dhe

- afatin për nxjerrjen e armëve.

Me kerkesën dorezohen edhe dokumentet si vijojnë:

- dokumenti nga paragrafi 2 i ketij neni dhe

- deshmi për shitblerjen e armëve.

Pas kerkesës nga paragrafi 3 të ketij neni organi kompetent miraton leje për bartjen e armëve.

Leja për bartjen e armëve permban të dhenat nga kerkesa nga paragrafi 3 të ketij neni.

Pas miratimit të lejes për transport të armëve, tregtari i armëve e dorezon armen për transport ose e dergon me poste deri te i huaji.

Leja për bartjen e armëve e shoqeron armen gjatë transportimit të saj, perkatesisht dergimit deri në destinacionin e fundit në shtetin e të huajt.

Leja për bartjen e armëve tregohet me kerkese të organeve kompetente të shteteve neper teritorin e të cilave transportohet, perkatesisht dergohet.

Për lejen për transportimin e armeve, njoftohet shteti i destinacionit të fundit të armeve dhe shteti neper territorin e të cilit arma transiton.

I huaji i cili kalon neper territorin e Republikës së Maqedonise armen mund ta mbaje me vete ta transportoje nepermjet territorit të Republikës së Maqedonise, nese posedon dokument të vlefshem për armen, të leshuar nga organi kompetent i shtetit të të huajt dhe leje të leshuar nga perfaqesia diplomatike - konsullore perkatese e Republikës së Maqedonise jashte vendit."

Neni 32

Pas nenit 66 shtohet nen i ri 66-a, si vijon:

"Neni 66-a

Bartesi i pasaportes diplomatike apo zyrtare ose anetari i organizates nderkombetare i cili në menyre ligjore qendron në Republikën e Maqedonise, armen të cilen e posedon me dokument të vlefshem të leshuar nga organi kompetent i shtetit tjetër, e shfrytëzohet për gjueti ose sport, mund ta fuse në territorin e Republikës së Maqedonise në baze të lejes së leshuar për futje dhe mbajtje të armës për gjueti ose sport.

Leja nga paragrafi 1 të ketij neni leshohet nga nepunesi policor në piken kufitare ku kalohet kufiri shtetëror.

Leja nga paragrafi 1 të ketij neni vlen gjate kohes së qendrimit ligjor të personit i cili e fut armen në shtet.

Me armen për të cilen eshte leshuar leja nga paragrafi 1 të ketij neni, poseduesi i armës vepron në pajtim me dispozitat e neneve nga 28 deri në 40 të ketij ligji.

Poseduesi i armës për të cilen eshte leshuar leja nga paragrafi 1 i ketij neni, nuk eshte i obliguar që ta nxjerre armen jashte kufijve të Republikës së Maqedonise, gjate çdo leshimi të shtetit, pervec gjate leshimit të shtetit për nderprerje të shkaqeve për qendrim ligjor në shtet."

Neni 33

Në nenin 67 paragrafi 2 fjalet: "Organi kompetent gjate kontrollit të kalimit të kufirit shtetëror" zevendesohen me fjalet: "Nepunesi policor i pikes kufitare ku kalohet kufiri shtetëror".

Pas paragrafit 2 shtohen dy paragraf të rinj 3 dhe 4, si vijojne:

"Të huajt nga paragrafi 1 i ketij neni mund të fusin në Republikën e Maqedonise municion për arme me tyta të vjaskuara më së shumti deri në 100 plumba, perkatesisht municion për arme me tyta të pavjaskuara më së shumti deri në 500 plumba.

Sasia e municionit nga paragrafi 3 të ketij neni, ka të beje me çdo futje të armeve në territorin e Republikës së Maqedonise për gjueti."

Neni 34

Në nenin 72 paragrafi 1 fjalet: "dokument të leshuar evropian për arme zjarri" zevendesohen me fjalet: "leje të leshuar evropiane për arme zjarri".

Në paragrafin 4 fjalet: "dokument evropian për arme" zevendesohen me fjalet: "leje evropiane për arme zjarri".

Në paragrafin 6 pas fjaleve: "nese për armen" shtohen fjalet: "nga neni 4 paragrafet 4, 5 dhe 6 të ketij ligji", nderesa fjalet "dokument të leshuar evropian për arme" zevendesohen me fjalet: "leje të leshuar evropiane për arme zjarri".

Pas paragrafit 6 shtohen dy paragraf të rinj 7 dhe 8, si vijojne:

"Arma e zjarrit e cila eshte e ndaluar për furnizim dhe posedim në Republikën e Maqedonise në pajtim me nenin 4 paragrafi 3 të ketij ligji nuk guxon të futet në Republikën e Maqedonise nga shtetas të vendeve anetare të Bashkimit Evropian në pajtim me paragrafin 6 të ketij neni.

Gjate udhetimit me leje evropiane për arme zjarri, poseduesi i armës së zjarrit nuk paguan kompensim ose takse gjate kohes së shfrytëzimit të lejes në shtet."

Neni 35

Në nenin 73 paragrafi 1 fjalet: "dokument të leshuar evropian për arme" zevendesohen me fjalet: "leje të leshuar evropiane për arme zjarri".

Në paragrafin 2 fjalet: "dokument evropian për arme" zevendesohen me fjalet: "leje evropiane për arme zjarri".

Në paragrafin 3 fjalet: "dokumenti evropian për arme" zevendesohen me fjalet: "leja evropiane për arme zjarri".

Neni 36

Pas nenit 73 shtohet neni i ri 73-a, si vijon:

"Neni 73-a

Lejen evropiane për arme zjarri për shtetas të Republikës së Maqedonise e leshon organi kompetent.

Në lejen nga paragrafi 1 të ketij neni, inkorporohen të gjitha ndryshimet dhe karakteristikat e armës së zjarrit, si dhe humbja dhe vjedhja e armës së zjarrit.

Leja nga paragrafi 1 i ketij neni ka afat të vlefshmerie prej pese vitesh, me ç'rast vlefshmeria mund të vazhdohet edhe për pese vite.

Leja nga paragrafi 1 i ketij neni permban rubrika në të cilat shenohen:

- të dhena personale për pronarin e armës së zjarrit,
- të dhena për armen e zjarrit, e sidomos kategorine e armës së zjarrit,
- afatin e vlefshmerise të lejes evropiane për arme zjarri,
- verejtje për armen e zjarrit (organin kompetent që e ka leshuar lejen),
- veretje nga shtetet tjera në lidhje me dokumentet e nevojshme për futjen e armës në territorin e tyre (leje për hyrje apo tjetër),
- deklarata në lidhje me atë nese gjate udhetimit në shtet anetar të Bashkimit Evropian me një ose më tepër copë të armës nga kategorite B, C dhe D, jane të domosdoshme edhe dokumente perkatese për armen të leshuara nga organet kompetente të vendeve anetare të Bashkimit Evropian dhe
- deklarata se ndalohet ose i nenshtrohet lejes për furnizim dhe posedim të armës së zjarrit të kategorise B, C dhe D."

Neni 37

Në nenin 74 fjalet: "dokument evropian për arme" zevendesohen me fjalet: "leje evropiane për arme zjarri".

Neni 38

Në nenin 77 paragrafi 3 fjala "pese" zevendesohet me fjalet: "së paku 20".

Neni 39

Në nenin 78 paragrafi 5 fjala "gjykata" zevendesohet me fjalet: "Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonise".

Neni 40

Në nenin 80 paragrafi 1 pika 13 lidheza "dhe" zevendesohet me pikepresje.

Në piken 14 pika zevendesohet me lidhezen "dhe", nderesa pas kesaj pike shtohet pike e re 15, si vijon:

"15) nuk do ta nxjerre armen jashte kufijve të Republikës së Maqedonise, gjate leshimit të pare të territorit të shtetit (neni 62 paragrafi 3)."

Neni 41

Në nenin 81 paragrafi 1 pas pikes 1 shtohet pike e re 2, si vijon:

"2) nuk do t'i shese bleresit të armeve tri cope të municionit të pershtatshme për llojin e armeve;"

Pas pikes 4 e cila behet pika 5 shtohen dy pika të reja 6 dhe 7, si vijojne:

"6) në afatin e percaktuar nuk do ta paraqese armen e blere për qitje provuese, perkatesisht në afatin e percaktuar nuk do të paraqese kerkese për regjistrim të armes (neni 35 paragrafet 3 dhe 4);

7) në afatin e percaktuar nuk do të paraqese armen që kembehet, perkatesisht në afatin e percaktuar nuk do të paraqese kerkese për regjistrim të armes (neni 35-a paragrafi 4);".

Pikat 5, 6 dhe 7 behen pika 8, 9 dhe 10.

Pas pikes 8 e cila behet pika 11 shtohet pika e re 12, si vijon:

"12) në afatin e percaktuar nuk do të paraqese për qitje provuese arme pjeset kryesore të së ciles janë riparuar, perkatesisht nuk do të paraqese kerkese për regjistrim të pjesëve kryesore të riparuar të armes së zjarrit (neni 49 paragrafi 3);".

Pas pikes 9 e cila behet pika 13 shtohet pika e re 14, si vijon:

"14) qet në poligon civil për qitje në mungese të perfaqesuesit të personit juridik (neni 59 paragrafi 4);".

Pikat 10 dhe 11 behen pika 15 dhe 16.

Pika 12 e cila behet pika 17 ndryshohet si vijon:

"17) nuk do të paraqese arme të cilën ka për qellim ta fuse në Republikën e Maqedonisë (neni 64 paragrafi 1);".

Pas pikes 17 shtohen dy pika të reja 18 dhe 19, si vijojne:

"18) në afatin e percaktuar nuk do të paraqese kerkese për zevendesimin e lejes për arme të leshuar nga organi kompetent i shtetit tjetër, si dhe nuk do ta dorezoje armen për qitje provuese të saj (neni 64 paragrafi 3);

19) në afatin e percaktuar nuk do ta nxjerre armen jashtë territorit të Republikës së Maqedonisë (neni 64 paragrafi 5);".

Pikat 13 dhe 14 behen pika 20 dhe 21.

Neni 42

Në nenin 82 paragrafi 1 pas pikes 6 shtohen tri pika të reja 7, 8 dhe 9 si vijojne:

"7) në afatin e percaktuar nuk ka filluar të mbaje regjister për ndjekje të prodhimit, riparimit, qarkullimit dhe transportit të armeve (neni 48-a paragrafi 4);

8) nuk i regjistron të dhenat në regjistrin për ndjekje të prodhimit, riparimit, qarkullimit dhe transportit të armeve (neni 48-a paragrafi 5);

9) në afatin e percaktuar nuk do të paraqese për qitje provuese arme pjeset kryesore të së ciles janë riparuar (neni 49 paragrafi 3);".

Pikat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dhe 17 behen pika 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dhe 20.

Në paragrafin 2 fjalet: "pikat 4 deri në 12" zevendesohen me fjalet: "pikat 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15";.

Në paragrafin 3 fjalet: "pikat 1, 2, 3, 5, 7, 8 dhe 12" zevendesohen me fjalet: "pikat 1, 2, 3, 5, 10, 11 dhe 15";.

Në paragrafin 4 fjalet: "pikat 4 deri në 13" zevendesohen me fjalet: "pikat 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dhe 16";.

Neni 43

Në nenin 83 paragrafi 1 pas pikes 6 shtohen tri pika të reja 7 dhe 8, si vijojne:

"7) në afatin e percaktuar nuk do ta paraqese armen e blere për qitje provuese, perkatesisht në afatin e percaktuar nuk do të paraqese kerkese për regjistrimin e armes (neni 35 paragrafet 3 dhe 4);

8) nuk do ta paraqese armen që kembehet, perkatesisht nuk do ta paraqese armen e cila kembehet për qitje provuese (neni 35-a paragrafi 4);".

Pika 7 behet pika 9.

Pas pikes 8 e cila behet pika 10 shtohet pika e re 11, si vijon:

"11) në afatin e percaktuar në menyre elektronike nuk do të lidhet me evidencen elektronike për ndjekje të prodhimit, riparimit, qarkullimit dhe transportit të armeve dhe nuk do t'i fuse të dhenat e parapara në evidence (neni 48-a paragrafet 2 dhe 3);".

Pika 9 e cila behet pika 12 ndryshohet si vijon:

"12) në afatin e percaktuar nuk do të dorezoje njoftim për riparim të kryer të pjesëve kryesore të armes së zjarrit (neni 49 paragrafi 4);".

Pas pikes 12 shtohen dy pika të reja 13 dhe 14, si vijojne:

"13) nuk ka ndermarre masa perkatese për tejkalimin e demeve nga realizimi joprofesional i qitjes në poligonin civil për qitje (neni 59 paragrafi 5);

14) në afatin e percaktuar nuk e njofton organin kompetent për transportin e kryer të armeve, municionit dhe pjesëve për arme (neni 56 paragrafi 7 dhe neni 56-a paragrafi 6) dhe"

Pika 10 behet pika 15.

Neni 44

Në nenet 83-a paragrafi 1 dhe 83-b paragrafi 1 fjalet: "nenet 86 dhe 86-b" zevendesohen me fjalet: "nenet 86, 86-b dhe 86-g".

Neni 45

Pas nenit 86-v shtohet nen i ri 86-g, si vijon:

"Neni 86-g

Pronari i armes nga neni 4 paragrafi 5 pikat 7, 8 dhe 9 të ketij ligji eshte i obliguar që ta zevendesojë vertetimin për arme me leje për arme, perkatesisht me leje për posedim të armes, në afat prej tri vitesh nga hyrja në fuqi e ketij ligji.

Zevendesimi nga paragrafi 1 i ketij neni kryhet me parashtrim personal të kerkeses për zevendesimin e vertetimit me leje për arme, perkatesisht leje për posedim të armes."

Neni 46

Në nenin 88 fjalet: "kapitulli X i" zevendesohen me fjalet: "neni 73-a nga".

Neni 47

Shoqerite tregtare nga neni 48-a paragrafi 2 të ketij ligji punen e vet do ta harmonizojne në afat prej gjashte muajve nga fillimi i zbatimit të dispozites nga neni 48-a paragrafi 1 i ketij ligji.

Shoqerite tregtare nga neni 48-a paragrafi 2 të ketij ligji regjistrin për ndjekjen e prodhimit, riparimit, qarkullimit dhe transportit të armeve do të fillojne ta mbajne në afat prej gjashte muajve nga dita e hyrjes në fuqi e aktit nenligjor nga neni 48-a paragrafi 8 i ketij ligji.

Neni 48

Rregulla nenligjore nga neni 48-a paragrafi 8 të ketij ligji do të miratohet në afat prej dy vitesh nga dita e hyrjes në fuqi e ketij ligji.

Neni 49

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të percaktoje tekst të spastruar të Ligjit për arme.

Neni 50

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", pervec dispozites nga neni 20 i ketij ligji me të cilën shtohet dispozita nga neni 48-a paragrafi 1 që do të filloje të zbatohet dy vite nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji.

2835.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЕТ НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за производство и промет на вооружување и воена опрема, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2013 година.

Бр. 07- 3230/1
26 август 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗА К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЕТ НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА

Член 1

Во Законот за производство и промет на вооружување и воена опрема ("Службен весник на Република Македонија" број 54/2002, 84/2007, 161/2009 и 145/10), членот 1 се менува и гласи:

"Со овој закон се уредуваат условите за вршење на производство и промет на вооружување и воена опрема, како дејност од интерес за одбраната и безбедноста на Република Македонија, планирање на производството и прометот; вршење на извоз-увоз, транзит, брокеринг и офсет; обврски на трговските друштва и трговци поединци кои се регистрирани да вршат промет; обврски на министерствата и други органи на управата; квалитетот на вооружување и воена опрема; заштитата и безбедноста на производството и прометот; односите меѓу носителите на производството и прометот на вооружување и воена опрема и органите на државната управа."

Член 2

Во членот 2 став 1 алинеја 2 по зборот "документација" се додаваат зборовите: "софтвер и нематеријална технологија".

Ставот 2 се брише.

Член 3

Во членот 3 став 1 по зборовите: "средства на ВВО" се додаваат зборовите: "софтвер и нематеријална технологија".

Член 4

Членот 4 се менува и гласи:

"Под промет на ВВО, во смисла на овој закон, се подразбира купување и продавање на ВВО во Републиката и во надворешно-трговското работење и вршење то на услуги во прометот, пренесувањето (трансферот), посредувањето (брокерските услуги) и офсетот.

Прометот на ВВО во надворешно-трговското работење и вршењето на услуги ги опфаќа:

- опрема за производство, полупроизводи, склопови, потсклопови, делови, репродукциони материјали, сировини, софтвер и нематеријална технологија и други технички средства,

- деловно-техничка соработка, производна кооперација, прибавување и отстапување на имотните права врз основа на технологијата во областа на производството на ВВО,

- проектирање, изградба и опремување на производствените капацитети во странство и

- застапување на странски фирми, посредување, ремонт и други услуги во надворешниот трговски промет.

Трговските друштва кои се запишани во Централниот регистар на Република Македонија, а добиле согласност за вршење на промет со ВВО се должни да ги достават промените на податоците врз чија основа е добиена согласност до Министерството за економија во рок од седум дена од денот на промената на податоците."

Член 5

По членот 4 се додаваат три нови члена 4-а, 4-б и 4-в, кои гласат:

„Член 4-а

Пренесување (трансфер) на ВВО подразбира извоз, увоз и транзит на однапред договорена количина на ВВО меѓу трговски друштва кои ги исполниле условите од членот 23 од овој закон и трговски друштва на други држави, надвор и за подрачјето на Република Македонија.

Пренесување (трансфер) на ВВО подразбира и трансфер на софтвер или технологија преку електронски медиум, факс, телефон, електронска пошта или друго електронско средство надвор од подрачјето на Република Македонија, а се однесува на пристапот во електронска форма на софтвер и технологија на правно и физичко лице надвор од подрачјето на Република Македонија и на усниот пренос на технологија по телефон, доколку технологијата е содржана во документ чиј битен дел е прочитан или опишан по пат на телефон.

Транзит на производи за ВВО подразбира транспорт или превоз на производи за ВВО од една земја во друга земја при што стоките минуваат низ територијата на Република Македонија.

Извозот - увозот на производи за ВВО подлежи на контрола со цел за заштита на одбраната и безбедноста, економските интереси и надворешно политичките интереси на Република Македонија во зајакнување на меѓународниот мир и безбедност, како и за исполнување на меѓународните обврски на Република Македонија.

Член 4-б

Посредување (во натамошниот текст: брокерски услуги) се преговарање или договарање на трансакции за купување, продавање или набавка на производи за ВВО од една земја во која било друга земја, како и продавање или купување на производи за ВВО кои се наоѓаат во една земја за нивен пренос во која било друга земја. За целите на овој закон помошните услуги, како што се транспортот, финансиските услуги, осигурување или реосигурување, рекламирање и промоција не се сметаат за брокерски услуги.

Посредник (во натамошниот текст: брокер) е трговско друштво или трговец поединец кое врши брокерски услуги дефинирани во ставот 1 на овој член и ги исполнува условите од членот 23 од овој закон.

Член 4-в

Офсет претставува компензација, односно реципрочитет, т.е. друга форма на плаќање за стоки и услуги при опремување на Армијата и полицијата на Република Македонија преку договор склучен за снабдување на производи и вршење на услуги за ВВО меѓу надлежно министерство кое е носител на офсет програмата, како и трговски друштва регистрирани за промет, а ги исполнуваат условите од членот 23 од овој закон.”

Член 6

По членот 8 се додава нов член 8-а, кој гласи:

„Член 8-а

Во постапката при вршење на инспекциски надзор ќе се применуваат одредбите од Законот за инспекциски надзор, доколку со овој закон поинаку не е регулирано.”

Член 7

Во членот 14 став 3 зборовите: “поднесувањето на барањето” се заменуваат со зборовите: “денот на доставениот предлог од Министерството за економија”.

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

“Министерствата од ставот 3 на овој член треба да го достават своето мислење во рок од 30 дена од кога предметните барања им се доставени од Министерството за економија.”

Во ставот 4 кој станува став 5 зборовите: “Врховниот суд на Република Македонија” се заменуваат со зборовите: “Управниот суд”.

Член 8

Во членот 21 по ставот 3 се додаваат два нови става 4 и 5, кои гласат:

“Ако барањето на подносителот не ги исполнува условите од членот 12 од овој закон, министерот за економија ќе донесе решение за одбивање на барањето.

Против решението од ставот 4 на овој член подносителот на барањето може да изјави жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во рок од 15 дена од денот на добивањето на решението.”

Член 9

Членот 23 се менува и гласи:

“Промет на ВВО во Републиката и странство можат да вршат производителите на ВВО, трговски друштва и трговци поединци регистрирани за вршење на промет, кои се запишани во Централниот регистар на Република Македонија врз основа на донесена одлука од Владата за давање согласност за вршење на таа дејност ако ги исполнуваат следниве услови:

1) извод од трговски регистар;
2) соодветни работни простории и простории за сместување и чување на опрема и документи за ВВО, соодветен стручен кадар, како и техничка опрема и заштита на ВВО и

3) со правосилна пресуда да не е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност на трговско друштво или на одговорното лице во трговското друштво.

Брокерски услуги може да врши и трговец поединец врз основа на донесена одлука од Владата на Република Македонија за давање согласност за вршење на таа дејност, ако ги исполнува условите од ставот 1 точ-

ки 1 и 3 на овој член, како и соодветна работна просторија и опрема за сместување и чување на документи за ВВО.

Министерот за економија во согласност со министерот за одбрана и министерот за внатрешни работи поблиску ги пропишува условите од ставот 2 точка 2 на овој член.”

Член 10

Во членот 24 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

“Одговорното лице во правното лице и физичкото лице од ставот 1 на овој член треба да има живеалиште на територијата на Република Македонија, а доколку е странец да има одобрен постојан престој на територијата на Република Македонија, освен ако со ратификуван меѓународен договор поинаку не е регулирано.”

Член 11

Членот 24-а се менува и гласи:

“Барањето за добивање на согласност за вршење на промет на ВВО се поднесува до Министерството за економија во пропишан образец.

Министерот за економија ги пропишува формата и содржината на образецот од ставот 1 на овој член.

Кон барањето од ставот 1 на овој член се приложуваат докази дека се исполнети условите од членот 23 од овој закон.

Ако барањето на подносителот не ги исполнува условите од членот 23 од овој закон, министерот на економија ќе донесе решение за одбивање на барањето.

Против решението од ставот 4 на овој член подносителот на барањето може да изјави жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во рок од 15 дена од денот на добивањето на решението.

Доколку трговското друштво ги исполнува условите од членот 23 од овој закон на предлог на Министерството за економија, а по претходно добиено мислење од Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи, Владата дава согласност во рок од 60 дена од денот на доставениот предлог од Министерството за економија.

Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи треба да го достават своето мислење во рок од 15 дена од денот на доставениот предлог од Министерството за економија.

Против одлуката на Владата со која се одбива барањето за давање согласност, може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд.”

Член 12

По членот 31 се додава нова Глава III-а и нов член 31-а, кои гласат:

„III-а. КОМИСИЈА ЗА РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА БАРАЊА ЗА ДОБИВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ НА ИЗВОЗ - УВОЗ, ТРАНЗИТ, БРОКЕРСКИ УСЛУГИ И ОФСЕТ

Член 31-а

За разгледување на барања за добивање на дозвола за вршење на извоз - увоз, транзит, брокерски услуги и офсет на ВВО, Владата на Република Македонија формира комисија.

Комисијата е составена од претседател, заменик на претседател, пет члена и пет заменици на членовите од претставници на Министерството за економија, Министерството за одбрана, Министерството за внатрешни работи, Министерството за надворешни работи и Царинската управа на Република Македонија.

Со комисијата раководи претседателот на комисијата од Министерството за економија. Заменикот на претседателот е членот на комисијата претставник од Министерството за економија.

Комисијата од ставот 1 на овој член ги врши следниве работи:

- ги разгледува барањата за добивање дозвола за вршење на извоз - увоз, транзит, брокерски услуги и офсет на ВВО и дава мислење по доставените барања,
- дава иницијативи за уредување на прашања за извоз - увоз транзит, брокерски услуги и офсет на ВВО, со овој или други прописи од областа на одбраната,
- остварува соработка со надлежни меѓународни институции и тела за прашања од нејзина надлежност и
- ја применува „Заедничката воена листа на ЕУ“ и се придржува кон рестриктивните мерки согласно со Законот за меѓународни рестриктивни мерки.

Мислењата на комисијата се донесуваат со консензус.

Комисијата за својата работа донесува деловник.

Административно-техничките работи за потребите на комисијата ги врши Министерството за економија во согласност со актот за организација на работа.

Комисијата доставува извештај за својата работа до Владата најмалку еднаш годишно.

Извештајот се доставува во првиот квартал на тековната година за претходната година.

Владата на Република Македонија на предлог на Министерството за економија ја објавува „Заедничката воена листа на ЕУ“ во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 13

По членот 31-а се додава нова Глава III-б и десет нови члена 31-б, 31-в, 31-г, 31-д, 31-ѓ, 31-е, 31-ж, 31-з, 31-с и 31-и, кои гласат:

„III-б. ВРШЕЊЕ НА ИЗВОЗ - УВОЗ, ТРАНЗИТ, БРОКЕРИНГ и ОФСЕТ

Член 31-б

Трговското друштво кое ги исполнува условите од членот 23 од овој закон, може да врши извоз - увоз на производи за ВВО врз основа на дозвола за вршење на извоз - увоз на ВВО (во натамошниот текст: дозвола за извоз - увоз).

Дозволата за извоз - увоз од ставот 1 на овој член ја издава Министерството за економија.

Дозволата за извоз - увоз од ставот 1 на овој член се издава само за една тарифна ознака од царинската тарифа за производи наведени во „Заедничката воена листа на ЕУ“.

Член 31-в

Трговско друштво и трговец поединец (брокер) кои ги исполнува условите од членот 23 од овој закон, можат да вршат брокерски услуги на производите за ВВО врз основа на дозвола за брокерски услуги на производите за ВВО (во натамошниот текст: дозвола за брокерски услуги).

Дозволата за брокерски услуги од ставот 1 на овој член ја издава Министерството за економија.

Дозволата за брокерски услуги се издава само за една тарифна ознака од царинската тарифа за производи наведени во „Заедничката воена листа на ЕУ“.

Член 31-г

Транзит на производите за ВВО можат да вршат трговските друштва од членот 23 од овој закон врз основа на дозвола за транзит на производи за ВВО (во натамошниот текст: дозвола за транзит).

Дозволата за транзит од ставот 1 на овој член ја издава Министерството за економија.

Член 31-д

Трговското друштво и трговец поединец кои ги исполнуваат условите од членот 23 од овој закон, поднесуваат барање за издавање на дозвола за извоз - увоз, транзит и за брокерски услуги до Министерството за економија.

Кон барањето за издавање на дозволата од ставот 1 на овој член трговско друштво треба да достави податоци за:

- фирма и седиште на испраќачот, превозникот и примачот,
- фирма и седиште на производителот на ВВО,
- вид, марка, количина, фабрички и сериски број на средството за ВВО,
- правец на движење и место на складирање, вид на превозно средство, број на регистарски таблички, лично име на возачот и број на лична исправа (лична карта или пасош) на возачот,
- граничен премин каде што средствата ќе се превозат и
- мерки за обезбедување за време на превозот.

Министерот за економија го пропишува начинот за издавање на дозволата за вршење на извоз - увоз, транзит и брокерски услуги, како и формата и содржината на барањето и дозволата.

Со барањето од ставот 1 на овој член треба да се достави јасен опис на производите и да се приложат сите докази кои се потребни за потврдување на податоците наведени во барањето како технички карактеристики, скици, планови, фотографии и друга документација за идентификација на производите за ВВО.

Во прилог на барањето трговско друштво и трговец поединец (брокер) кои ги исполнуваат условите од членот 23 од овој закон, мора да достават договор и „сертификат за краен корисник“ во оригинална форма, или заверена копија од овластен судски преведувач и нотар.

Брокерот треба да достави и податоци за локацијата на потекло на производите за ВВО.

Член 31-ѓ

По барањето од членот 31-д од овој закон Комисијата изготвува мислење во рок од 15 дена од денот на уредно поднесеното барање, односно во рок од 60 дена, доколку во постапката на издавање на дозволата е потребно да се извршат дополнителни проверки.

Министерството за економија е должно да ја издаде бараната дозвола во рок од седум дена од добивањето на мислењето од страна на Комисијата.

Во случај кога Комисијата ќе одбие да даде согласност за вршење на извоз - увоз, транзит и брокерски услуги, Министерството за економија во рок од седум дена ќе донесе решение за одбивање на барањето за издавање на дозвола.

Министерството за економија ќе го известат подносителот на барањето за причината заради која Комисијата не ја дава согласност за бараната дозвола, освен ако ставот на Комисијата се темели врз информации кои со закон или врз основа на критериуми утврдени со Законот за класифицирани информации се со соодветен степен на доверливост или ако е заштитена со закон со кој се регулира заштитата на личните податоци.

Против решението од ставот 3 на овој член подносителот на барањето може да изјави жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во рок од 15 дена од денот на добивањето на ова решение.

Член 31-е

Министерството за економија издава дозвола за вршење на извоз - увоз, транзит и за брокерски услуги за период од шест месеци од денот на издавањето.

Дозволата од ставот 1 на овој член се издава во пет примероци, при што три примероци се доставуваат до барателот од кои едниот примерок барателот го доставува до царинскиот орган при постапката на извоз, еден за Министерството за внатрешни работи - Гранична полиција, а третиот го задржува за себе, еден примерок се доставува до Царинската управа на Република Македонија и еден примерок се чува во архивата на Министерството.

Член 31-ж

Министерството за економија ќе го одбие барањето за издавање на дозвола за вршење на извоз - увоз, транзит и брокерски услуги кога ќе оцени дека извозот - увозот, транзитот, односно брокерската услуга на производите за ВВО можат да предизвикаат негативни последици поради:

- загрозување на исполнувањето на меѓународните обврски на Република Македонија,
- загрозување на безбедносните или одбранбените интереси на Република Македонија,
- загрозување на надворешно политичките или економските интереси на Република Македонија или ако се во спротивност на овие интереси,
- можност за избувнување или продолжување на вооружени судири во државата која е краен корисник на производите за ВВО,
- можност за употреба на производите за вооружување и воена опрема за внатрешна репресија во државата на крајниот корисник на тие производи за ВВО,
- целта на крајна употреба и ризикот од злоупотреба и
- утврдено сознание дека дејството на производите за ВВО не одговараат на наведените податоци во барањето до Министерството или кога извозникот или произведувачот, на барање од Министерството не овозможиле преглед на производите за ВВО или на придружната документација.

Член 31-з

Министерот за економија може по барање на трговското друштво и трговецот поединец, или по службена должност, да донесе решение за одземање на дозволатата за вршење на извоз - увоз, транзит, односно дозволата за брокерски услуги кога:

- ќе утврди дека еден или повеќе услови врз основа на кои била издадена дозволата не се веќе важечки и
- кога извозникот не ги извршува утврдените обврски од дозволата.

Министерот за економија ја поништува дозволата за извоз - увоз и транзит, односно дозволата за брокерски услуги кога:

- дозволата била издадена врз основа на неточни или непотполни податоци, а подносителот на барањето знаел или би морал да знае дека податоците биле неточни или непотполни,
- извозникот, односно брокерот не го известил Министерството за економија за промените поврзани со производите за ВВО,
- извозникот ја пренел дозволата за извоз на друг извозник и
- ќе настане промена во статусот на рестриктивните мерки согласно со Законот за меѓународни рестриктивни мерки.

Член 31-с

Против решението на министерот за економија од членот 31-з од овој закон, трговското друштво и трговецот поединец од членот 23 од овој закон имаат право да поднесат тужба пред надлежен управен суд.

Тужбата од ставот 1 на овој член не го одлага извршувањето на решението.

Член 31-и

За спроведување и реализацијата на офсет обврските се изработуваат офсет програми.

Министерството за одбрана согласно со неговите потреби донесува офсет програма во соработка со Министерството за економија и Министерството за финансии.

Министерството за внатрешни работи согласно со неговите потреби донесува офсет програма во соработка со Министерството за економија и Министерството за финансии.

Офсет програмата особено треба да содржи поставување на приоритети и цели, вид на аранжман (директен или индиректен), вредност, листа на потреби, офсет период, коефициенти и трансакции (функционални борбени системи, средства и опрема, материјални средства со кои се опремуваат основните средства, трансфер на технологија).

Владата на Република Македонија дава согласност на програмите од ставовите 2 и 3 на овој член."

Член 14

По членот 31-и се додава нова Глава III-в и два нови члена 31-ј и 31-к, кои гласат:

„III-в. ОБВРСКИ НА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА И ТРГОВЦИТЕ ПОЕДИНЦИ КОИ СЕ РЕГИСТРИРАНИ ДА ВРШАТ ПРОМЕТ НА ВВО

Член 31-ј

Трговските друштва и трговците поединци кои се регистрирани за вршење на промет на ВВО, се должни да ги чуваат фактурите, испратниците, приемниците, товарните листови за сите видови превоз и секаква друга документација која е поврзана со производите за ВВО најмалку десет години од завршувањето на календарската година, во која била извршена секоја поединечна трансакција, односно услуга на производите за ВВО.

Документите од ставот 1 на овој член ги содржат особено следниве податоци:

- опис на производите за ВВО кои овозможуваат нивно идентификување, како и тарифна ознака согласно со Царинската тарифа,
- количина на производите во единечна мера и нето тежина,
- полно име и назив на извозникот, како и податоци од соодветниот регистар,
- полно име и назив на увозникот на производите за ВВО и
- полно име и назив на крајниот корисник.

Член 31-к

Извозникот кој врши извоз на производи за ВВО е должен:

- да води посебна евиденција за извршениот извоз на производите за ВВО,
- да ја извршува дејноста во согласност со условите и барањата утврдени во дозволата за извоз и
- за секоја промена во условите на вршење на извоз на производите за ВВО веднаш во писмена форма да го известат Министерството.

Извозникот не смее да ја пренесе дозволата за извоз на друг извозник.

Брокерот кој врши брокерски услуги на производи-те за ВВО е должен:

- да води посебна евиденција за извршените брокерски услуги на производите за ВВО,
- да ја извршува дејноста во согласност со условите и барањата утврдени во дозволата за брокерски услуги и
- за секоја промена во условите на вршење на брокерски услуги за производите за ВВО веднаш во писмена форма да го извести Министерството.”

Член 15

По членот 31-к се додава нова глава III-г и два нови члена 31-л и 31-љ, кои гласат:

„III-г. ОБВРСКИ НА МИНИСТЕРСТВАТА И ДРУГИ ОРГАНИ НА УПРАВАТА

Член 31-л

Министерството за економија води регистар на издадени дозволи за извоз - увоз, транзит и брокерски услуги и за одбиените барања за добивање на дозволи.

Содржината, формата и начинот на водење на регистарот од ставот 1 на овој член ги пропишува министерот за економија.

Министерството за економија ја известува Царинската управа за секое одбиено барање за издавање на дозвола, како и за секоја укината дозвола за извоз - увоз и транзит на ВВО.

Член 31-љ

За извршување на работите при утврдување на исполнетоста на условите за издавање на дозволите од членовите 31-б, 31-в и 31-г од овој закон Министерството за економија соработува со други министерства во Република Македонија, како и со компетентни органи на други држави.”

Член 16

По членот 31-љ се додава нова Глава „III-д и четири нови члена 31-м, 31-н, 31-њ и 31-о, кои гласат:

„III-д. НАДЗОР

Член 31-м

Надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон врши Министерството за економија преку инспекторите на Управата за наменско производство за вршење на задачите и работите на инспекцискиот надзор.

Министерот за економија го пропишува начинот на спроведување на стручниот надзор што го врши Управата за наменско производство (во натамошниот текст: Управата).

Директорот на Управата донесува годишна програма за вршење на инспекциски надзор и подготвува месечни планови за вршење на инспекциски надзор.

Директорот доставува годишен извештај до Министерството за економија за реализираниот инспекциски надзор во претходната година, најдоцна до 31 март во тековната година.

При вршење на надзорот од ставот 1 на овој член инспекторите имаат право:

- да бараат од лицата вклучени во активностите со производството и прометот на ВВО информации и податоци потребни за вршење на контролата,
- да бараат мислења од други соодветни органи и институции,
- да вршат контрола на секоја поединечна трансакција, односно услуга на производите за ВВО, како и проверка на податоците за производите за ВВО со податоците од издадената дозвола,

- да вршат контрола во деловните простории, производните капацитети и складишни простори на трговските друштва и трговците поединци кои се регистрирани за вршење производство и промет на ВВО и

- Управата може по потреба да достави барање до соодветните надлежни институции за обезбедување на информации потребни за надзорот.

Член 31-н

Инспекторите на Управата за вршење на задачите и работите на инспекцискиот надзор, согласно со одредбите од членот 31-м од овој закон, може да бидат лица кои ги исполнуваат општите услови утврдени со Законот за државните службеници, како и да има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или филозофски факултет - насока одбрана, факултет за безбедност, технички факултет и најмалку три години работно искуство во структурата.

Инспекторите на Управата за вршење на задачите и работите на инспекциски надзор, согласно со членот 31-м од овој закон имаат легитимација со која се утврдува нивното службено својство и се должни да ја покажат кога ги применуваат овластувањата од овој закон.

Министерот за економија ги пропишува формата и содржината на образецот на легитимацијата, како и начинот на издавање и одземање на легитимацијата.

Легитимацијата ја издава министерот за економија.

Член 31-њ

За извршениот инспекциски надзор инспекторот на Управата за вршење на задачите и работите на инспекциски надзор составува записник во кој се внесува наодот за утврдената фактичка состојба.

Записникот го потпишуваат лицата кои учествуваат во постапката на инспекциски надзор.

Член 31-о

Ако инспекторот од членот 31-м од овој закон при вршење на надзорот утврди неправилности спротивни на овој закон, ќе донесе решение за привремена забрана за вршење на дејноста во траење од 30 дена и привремено ќе ги одземе предметите, како и ќе определи рок од 15 дена да се отстранат недостатоците утврдени со наодот.

Одземените производи и опрема со кои е сторен прекршокот ќе се складираат во соодветни магацини на Министерството за одбрана, односно Министерството за внатрешни работи до завршување на постапката.

За извршеното одземање на производите од ставот 1 на овој член инспекторите од членот 31-м од овој закон издаваат потврда.

Против решението од ставот 1 на овој член може да се изјави жалба до министерот за економија.

Жалбата изјавена против решението од ставот 1 на овој член не го одлага неговото извршување.”

Член 17

Во членот 33 став 2 зборот „на” по зборот „безбедноста” се заменува со зборовите: „ја вршат”.

Член 18

Во членот 45 зборовите: „безбедносните сили” се заменува со зборовите: “армијата и полицијата”.

Член 19

Во членот 48 став 1 во воведната реченица зборовите: „правното лице” се заменуваат со зборовите: „трговското друштво”.

Во точката 1 зборовите: “односно Министерството за економија” се бришат и се додава нова точка 2, која гласи:

“2) не ги исполнува условите определени со членовите 31-б, 31-в, 31-г и 31-ј од овој закон;“.

Точката 2 станува точка 3.

Во ставот 6 зборовите: „Државниот пазарен инспекторат е должен“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за економија преку Управата за наменско производство е должно“.

По ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи:

“Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице - трговец поединец за прекршоците од ставот 1 на овој член.“

Член 20

Во членот 49 став 5 зборовите: “Министерството за одбрана, односно Министерството за внатрешни работи е должно” се заменуваат со зборовите: „Министерството за економија преку Управата за наменско производство е должно“.

Член 21

Во членот 50 став 5 зборовите: “Министерството за одбрана, односно Министерството за внатрешни работи е должно” се заменуваат со зборовите: „Министерството за економија преку Управата за наменско производство е должно“.

Член 22

Во членот 51 став 6 зборовите: “Државниот пазарен инспекторат е должен” се заменуваат со зборовите: „Министерството за економија преку Управата за наменско производство е должно“.

Член 23

Постапките за издавање на дозволи започнати пред денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се завршат според одредбите од Законот за производство и промет на вооружување и воена опрема (“Службен весник на Република Македонија“ број 54/2002, 84/2007, 161/2009 и 145/10).

Член 24

Комисијата за разгледување на барања за добивање на дозвола за извоз - увоз, транзит, брокерски услуги и офсет на ВВО, Владата на Република Македонија ќе ја формира во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 25

Владата на Република Македонија ќе ја објави “Заедничката воена листа на ЕУ” во рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

До објавување на “Заедничката воена листа на ЕУ” од ставот 1 на овој член продолжува да се применува “Заедничката воена листа на ЕУ” која е составен дел на Одлуката за распоредување на стоките на фирми за извоз и увоз.

Член 26

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 27

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецисен текст на Законот за производство и промет на вооружување и воена опрема.

Член 28

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT PËR PRODHIM DHE QARKULLIM TË ARMATIMIT DHE PAJISJES USHTARAKE

Neni 1

Në Ligjin për prodhim dhe qarkullim të armatimit dhe pajisjes ushtarake ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise" numer 54/2002, 84/2007, 161/2009 dhe 145/10), neni 1 ndryshohet si vijon:

“Me kete ligj rregullohen kushtet për kryerjen e prodhimit dhe qarkullimit të armatimit dhe pajisjes ushtarake, si veprimtari me interes për mbrojtjen dhe sigurinë e Republikës së Maqedonise, planifikimi i prodhimit dhe qarkullimit; kryerja e eksport-importit, transiti, brokëringu dhe ofseti; detyrimet e shoqërive tregtare dhe tregtareve individë, të cilët janë të regjistruar të kryejnë qarkullim, detyrimet e ministrive dhe organeve tjera të administratës; kualiteti i armatimit dhe pajisjes ushtarake; mbrojtja dhe siguria e prodhimit dhe qarkullimit; raportet ndërmjet bartësve të prodhimit dhe qarkullimit të armatimit dhe pajisjes ushtarake dhe organeve të administratës shtetërore.”

Neni 2

Në nenin 2 paragrafi 1 alineja 2 pas fjales "dokumentacion" shtohen fjalet: "softuer dhe teknologji jomateriale". Paragrafi 2 shlyhet.

Neni 3

Në nenin 3 paragrafi 1 pas fjaleve: mjete të APU" shtohen fjalet: "softuer dhe teknologji jomateriale".

Neni 4

Neni 4 ndryshohet si vijon:
“Me qarkullim të APU, sipas këtij ligji, nenkuptohet blerja dhe shitja e APU në Republike dhe në punen e jashtme-tregtare dhe kryerjen e shërbimeve në qarkullimin, bartjen (transferin), ndërmjetesimin (shërbimet brokëre) dhe ofsetin.

Qarkullimi i APU në punen e jashtme-tregtare dhe kryerja e shërbimeve i perfshin:

- pajisjen për prodhim, gjysmeprodhime, montime, nenmontime, pjese, materiale riprodhuese, lende të para, softuer dhe teknologji jomateriale dhe mjete tjera teknike,
- bashkëpunimin afarist-teknik, kooperimin prodhues, marrjen dhe leshimin e të drejtave pronësore në baze të teknologjise në sferen e prodhimtarise së APU,
- projektimin, ndertimin dhe pajisjen e kapaciteteve prodhuese jashte vendit dhe
- perfaqesimin e firmave të huaja, ndërmjetesimin, remontin dhe shërbimet tjera në qarkullimin e jashtem tregtar.

Shoqërite tregtare të cilat janë të regjistruara në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonise, e që kanë marrë pelqim për kryerjen e qarkullimit me APU, detyrohen t'i dorezojnë ndryshimet e të dhenave në baze të të cilave është marrë pelqim, te Ministria e Ekonomise në afat prej shtate ditesh, nga dita e ndryshimit të të dhenave."

Neni 5

Pas nenit 4 shtohen tri nene të reja 4-a, 4-b dhe 4-v, si vijojne:

"Neni 4-a

Bartja (transferi) i APU nenkupton eksport, import dhe transit të sasise së kontraktuar paraprakisht të APU ndermjet shoqerive tregtare të cilat i kane plotesuar kushtet nga neni 23 i ketij ligji dhe shoqerive tregtare të shteteve tjera, jashte dhe për rajonin e Republikës së Maqedonise.

Bartja (transferi) i APU nenkupton edhe transfer të softuerit ose teknologjise permes mediumit elektronik, faksit, telefonit, postes elektronike ose mjetit tjeter elektronik jashte rajonit të Republikës së Maqedonise, ndersa ka të beje me qasjen në forme elektronike të softuerit dhe teknologjise së personit juridik dhe fizik jashte rajonit të Republikës së Maqedonise, dhe me bartjen me goje të teknologjise me telefon nese teknologjia permbahet në dokument ku pjesa e kryesore e të cilit eshte lexuar ose pershkruar nepermjet telefonit.

Transiti i prodhimeve për APU nenkupton transport ose bartje të prodhimeve për APU nga një vend në vend tjeter me ç'rast mallrat kalojne neper territorin e Republikës së Maqedonise.

Eksporti-importi i prodhimeve për APU, i nenshtrohet kontrollit me qellim të garantimit të mbrojtjes dhe sigurise, interesave ekonomike dhe interesave të jashtem politike të Republikës së Maqedonise në perforcimin e paqes nderkombetare dhe sigurise, si dhe për permbushjen e obligimeve nderkombetare të Republikës së Maqedonise.

Neni 4-b

Ndermjetesim (në tekstin e metejme: Sherbime broke-re) jane negociata ose kontraktim të transaksioneve për blerje, shitje ose furnizim të prodhimeve për APU nga një vend në cilindo qofte vend tjeter, si dhe shitja ose blerja e prodhimeve për APU që gjenden në një vend për bartjen e tyre në cilindo qofte vend tjeter. Për qellimet e ketij ligji sherbimet ndihmese, siç eshte transporti, sherbimet financiare, siguri-mi ose risigurimi, reklamimi dhe promovimi nuk konsiderohen sherbime broke-re.

Ndermjetesues (në tekstin e metejme: Broker) eshte shoqeria tregtare ose tregtari individ i cili kryen sherbime broke-re të definuara në paragrafin 1 të ketij neni dhe i ploteson kushtet nga neni 23 i ketij ligji.

Neni 4-v

Ofseti paraqet kompensim, perkatesisht reciprocitet, perkatesisht forme tjeter të pagimit për mallra dhe sherbime gjate pajisjes së Armates dhe policise së Republikës së Maqedonise permes marreveshjes së lidhur për furnizim të prodhimeve dhe kryerje të sherbimeve për APU, ndermjet ministrise kompetente që eshte bartese e ofset programit si dhe shoqerive tregtare të regjistruara për qarkullim, e që i plotesojne kushtet nga neni 23 i ketij ligji."

Neni 6

Pas nenit 8 shtohet nen i ri 8-a, si vijon:

"Neni 8-a

Në proceduren gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese do të zbatohen dispozitat nga Ligji për mbikeqyrje inspektuese, nese me kete ligj nuk eshte rregulluar ndryshe."

Neni 7

Në nenin 14 në paragrafin 3 fjalet: "parashtrimi i kerkeses" zevendesohen me fjalet: "dita e propozimit të dorezuar nga Ministria e Ekonomise".

Pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4, si vijon:

"Ministrise nga paragrafi 3 i ketij neni duhet ta dorezojne mendimin e tyre në afat prej 30 ditesh, prej kur kerkesat në fjale u jane dorezuar nga Ministria e Ekonomise."

Në paragrafin 4 i cili behet paragraf 5 fjalet: „Gjykata Supreme e Republikës së Maqedonise" zevendesohen me fjalet: "Gjykata Administrative".

Neni 8

Në nenin 21 pas paragrafit 3 shtohen dy paragrafe të rinj 4 dhe 5, si vijojne:

"Nese kerkesa e parashtruesit nuk i ploteson kushtet nga neni 12 i ketij ligji, ministri i Ekonomise do të miratoje aktvendim për refuzim të kerkeses.

Kunder aktvendimit nga paragrafi 4 i ketij neni, parashtruesi i kerkeses mund të paraqese ankese te Komisioni shtetoror për vendimmarrje në procedure administrative dhe procedure nga marredhenia e punes në shkalle të dyte në afat prej 15 ditesh nga dita e marrjes së aktvendimit."

Neni 9

Neni 23 ndryshohet si vijon:

"Qarkullim të APU në Republike dhe jashte vendit mund të kryejne prodhuesit e APU, shoqerite tregtare dhe tregtarete individe të regjistruar për kryerje të qarkullimit, të cilet jane të regjistruar në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonise në baze të vendimit të miratuar nga Qeveria për dhenie të pelqimit për kryerjen e asaj veprimtarie nese i plotesojne kushtet në vijim:

1) ekstrakt nga regjistri tregtar;
2) lokale perkatese të punes dhe lokale për vendosje dhe ruajtje të pajisjes dhe dokumentet për APU, kuader perkates profesional, si dhe pajisje teknike dhe mbrojtje të APU;

3) me aktgjykim të plotfuqishem të mos i jete shqiptuar mase e sigurise-ndalim për kryerjen e veprimtarise shoqerise tregtare ose personit pergjegjes në shoqerine tregtare.

Sherbime broke-re mund të kryeje edhe tregtari individ, në baze të vendimit të miratuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonise për dhenie të pelqimit për kryerjen e asaj veprimtarie, nese i ploteson kushtet nga paragrafi 1 pikat 1 dhe 3 të ketij neni si dhe lokal perkates të punes dhe pajisje për vendosje dhe ruajtje të dokumenteve për APU.

Ministri i Ekonomise në koordinim me ministrin e Mbrojtjes dhe ministrin e Puneve të Brendshme më afersisht i percakton kushtet nga paragrafi 2 pika 2 e ketij neni."

Neni 10

Në nenin 24 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

"Personi pergjegjes në personin juridik dhe personi fizik nga paragrafi 1 i ketij neni duhet të kete vendbanim në territorin e Republikës së Maqedonise, e nese eshte i huaj të kete qendrim të perhershem të lejuar në territorin e Republikës së Maqedonise, pervec nese me marreveshje të ratifikuar nderkombetare nuk eshte rregulluar ndryshe."

Neni 11

Neni 24-a ndryshohet si vijon:

"Kerkesa për marrjen e pelqimit për kryerjen e qarkullimit të APU parashtrohet te Ministria e Ekonomise në formular të percaktuar.

Ministria e Ekonomise, e percakton formen dhe perm-bajtjen e formularit nga paragrafi 1 i ketij neni.

Me kerkesen nga paragrafi 1 i ketij neni parashtrohen deshmi se jane plotesuar kushtet nga neni 23 i ketij ligji.

Nese kerkesa e parashtruesit nuk i ploteson kushtet nga neni 23 i ketij ligji, ministri i Ekonomise do të miratoje aktvendim për refuzim të kerkeses.

Kunder aktvendimit nga paragrafi 4 i ketij neni, parashtruesi i kerkeses mund të paraqese ankese te Komisioni shtetoror për vendimmarrje në procedure administrative dhe procedure nga marredhenia e punes në shkalle të dyte në afat prej 15 ditesh nga dita e marrjes së aktvendimit.

Nese shoqeria tregtare i ploteson kushtet nga neni 23 i ketij ligji, me propozim të Ministrise së Ekonomise, e pas mendimit të marre paraprakisht nga Ministria e Mbrojtjes dhe Ministria e Puneve të Brendshme, Qeveria jep pelqim në afat prej 60 diteve nga dita e propozimit të dorezuar nga Ministria e Ekonomise.

Ministria e Mbrojtjes dhe Ministria e Puneve të Brendshme duhet ta dorezojne mendim e tyre në afat prej 15 ditesh, nga dita e propozimit të dorezuar nga Ministria e Ekonomise.

Kunder vendimit të Qeverise me të cilin refuzohet kerkesa për dhenie të pelqimit, mund të paraqitet padi për ngritje të kontestit administrativ në Gjykatën Administrative."

Neni 12

Pas nenit 31 shtohen Kapitull i ri "III-a dhe nen i ri 31-a, si vijojne:

"III-a. KOMISIONI PËR SHQYRTIM TË KERKESAVE PËR MARRJE TË LEJES PËR KRYERJEN E EKSPORT-IMPORTIT, TRANSITIT, SHERBIMEVE BROKERE DHE OFSETIT

Neni 31-a

Për shqyrtim të kerkeseve për marrje të lejes për kryerjen e eksport-importit, transitit, sherbimeve brokere dhe ofsetit të APU, Qeveria e Republikës së Maqedonise formon komision.

Komisioni perbehet nga kryetari, zevendes kryetari, pesë anetare dhe pesë zevendes anetare nga perfaqesues të: Ministrise së Ekonomise, Ministrise së Mbrojtjes, Ministrise së Puneve të Brendshme, Ministrise së Puneve të Jashtme dhe Drejtorise Doganore të Republikës së Maqedonise.

Me komisionin udheheq kryetari i komisionit nga Ministria e Ekonomise. Zevendes kryetari eshte anetar i komisionit, perfaqesues nga Ministria e Ekonomise.

Komisioni nga paragrafi 1 i ketij neni i kryen punet në vijim:

- i shqyrton kerkesat për marrje të lejes për kryerjen e eksport-importit, transitit, sherbimeve brokere dhe ofsetit të APU dhe jep mendim për kerkesat e dorezuara,
- jep iniciativa për rregullimin e ceshtjeve për eksport-import, transit, sherbime brokere dhe ofset të APU, me kete rregull apo rregulla tjera nga sfera e mbrojtjes,
- realizon bashkepunim me institucione nderkombetare kompetente dhe trupa për ceshtje në kompetence të tij dhe
- e aplikon "Listen e perbashket ushtarake të BE-së" dhe u permbahet masave restriktive në pajtim me Ligjin për masa nderkombetare restriktive.

Mendimet e komisionit miratohen me konsensus.

Komisioni për punen e tij miraton rregullore.

Punet teknike-administrative për nevojat e komisionit i kryen Ministria e Ekonomise në pajtim me aktin për organizim të punes.

Komisioni dorezon raport për punen e tij te Qeveria së paku një here në vit.

Raporti dorezohet në tremujorin e pare të vitit rrjedhes për vitin paraprak.

Qeveria e Republikës së Maqedonise me propozim të Ministrise së Ekonomise e shpalle "Listen e perbashket ushtarake të BE-së" në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise".

Neni 13

Pas nenit 31-a shtohen Kapitull i ri "III-b dhe dhjete nene të reja: 31-b, 31-v, 31-g, 31-d, 31-gj, 31-e, 31-zh, 31-z, 31-x dhe 31-i, si vijojne:

"III-b. KRYERJA E EKSPORT-IMPORTIT, TRANSITIT, BROKERINGUT DHE OFSETIT

Neni 31-b

Shoqeria tregtare e cila i ploteson kushtet nga neni 23 i ketij ligji, mund të kryeje eksport-import të prodhimeve për APU në baze të lejes për kryerjen e eksport-importit të APU (në tekstin e metejme: leje për eksport-import).

Lejen për eksport-import nga paragrafi 1 i ketij neni e leshon Ministria e Ekonomise.

Leja për eksport-import nga paragrafi 1 i ketij neni leshohet vetem për një shenje tarifore nga tarifa doganore për prodhime të theksuara në "Listen e perbashket ushtarake të BE-së".

Neni 31-v

Shoqeria tregtare dhe tregtari individ (broker) i cili i ploteson kushtet nga neni 23 i ketij ligji, mund të kryeje sherbime brokere të prodhimeve për APU në baze të lejes për sherbime brokere të prodhimeve për APU (në tekstin e metejme: leje për sherbime brokere).

Lejen për sherbime brokere nga paragrafi 1 i ketij neni e leshon Ministria e Ekonomise.

Leja për sherbime brokere leshohet vetem për një shenje tarifore nga tarifa doganore për prodhime të theksuara në "Listen e perbashket ushtarake të BE-së".

Neni 31-g

Transit të prodhimeve për APU mund të kryejne shoqeri tregtare nga neni 23 i ketij ligji, në baze të lejes për transit të prodhimeve për APU (në tekstin e metejme: leje për transit).

Lejen për transit nga paragrafi 1 i ketij neni e leshon Ministria e Ekonomise.

Neni 31-d

Shoqeria tregtare dhe tregtari individ i cili i ploteson kushtet nga neni 23 i ketij ligji, paraqet kerkese për leshimin e lejes për eksport import, transit dhe për sherbime brokere te Ministria e Ekonomise.

Me kerkesen për leshimin e lejes nga paragrafi 1 i ketij neni, shoqeria tregtare duhet të dorezojne të dhena për:

- firmen dhe seline e derguesit, transportuesit dhe pranuesit,
- firmen dhe seline e prodhuesit të APU,
- llojin, marken, sasine, numrin serik dhe të fabrikes të mjetit për APU,
- drejtimin e levizjes dhe vendin e magazinimit, llojin e mjetit transportues, numrin e tabelave të regjistrimit, emrin personal të shoferit dhe numrin e dokumentit personal (leternjoftim ose pasaporte) të shoferit,
- piken kufitare ku mjetet do të transportohen dhe
- masat për sigurim gjate transportit.

Ministri i Ekonomise i percakton menyren për leshimin e lejes për kryerjen e eksport-importit, transitit dhe sherbimeve brokere, si dhe formen dhe permbajtjen e kerkeses dhe lejes.

Me kerkesen nga paragrafi 1 i ketij neni duhet të dorezohet pershkrim i qarte i prodhimeve dhe të parashtrihen të gjitha deshmite të cilat jane të nevojshme për vertetimin e të dhenave të theksuara në kerkesen si karakteristika teknike, skica, plane, fotografi dhe dokumentacion tjetër për identifikim të prodhimeve për APU.

Në shtojce të kerkeses shoqeria tregtare dhe tregtari individ (brokeri) i cili i ploteson kushtet nga neni 23 i ketij ligji, doemos duhet të dorezojne marreveshje dhe "certifikate për shfrytezues të fundit" në forme origjinale, ose kopje të verifikuar nga perkthyes i autorizuar gjyqesor dhe noter.

Brokeri duhet të dorezoje edhe të dhena për lokacionin e origjines së prodhimeve për APU.

Neni 31-gj

Për kërkesen nga neni 31-d i ketij ligji, Komisioni perpilon mendim në afat prej 15 ditësh nga dita e paraqitjes e kërkeses së parashtruar me rregull, perkatesisht në afat prej 60 ditësh, nese në procedurën e lëshimit të lejes është e nevojshme të kryhen kontrolle plotësuese.

Ministria e Ekonomise detyrohet që ta lëshojë lejen e kerkuar në afat prej shtate ditësh, nga marrja e mendimit nga Komisioni.

Në rast kur Komisioni refuzon të japë pelqim për kryerjen e eksport-importit, transitit dhe shërbimeve brokere, Ministria e Ekonomise, në afat prej shtate diteve do të miratojë aktvendim për refuzimin e kërkeses për lëshimin e lejes.

Ministria e Ekonomise do ta njoftojë parashtruesin e kërkeses për shkakun për të cilin Komisioni nuk jep pelqim për lejen e kerkuar, përvenc nese qëndrimi i Komisionit bazohet mbi informata të cilat me ligj ose në baze të kriterëve percaktuara me Ligjin për informata të klasifikuara janë me shkallë perkatese të besueshmerise ose nese është mbrojtur me ligj me të cilin rregullohet mbrojtja e të dhenave personale.

Kunder aktvendimit nga paragrafi 3 i ketij neni, parashtruesi i kërkeses mund të paraqesë ankese te Komisioni shtetëror për vendimmarrje në procedure administrative dhe procedure nga marrëdhënia e punës në shkallë të dytë në afat prej 15 diteve nga dita e marrjes së ketij Aktvendimi.

Neni 31-e

Ministri i Ekonomise leshon leje për kryerjen e eksport-importit, transitit dhe për shërbime brokere për periudhe prej gjashtë muajve nga dita e lëshimit.

Leja nga paragrafi 1 i ketij neni lëshohet në pese ekzemplare: me ç'rast tre ekzemplare dorezohen te kerkuesi, nga të cilët një ekzemplar kerkuesi e dorezon te organi doganor gjate procedurës së eksportit, një për Ministrinë e Punëve të Brendshme-Policinë Kufitare, kurse të tretin e mban për vete, një ekzemplar dorezohet te Drejtoria Doganore e Republikës së Maqedonise dhe një ekzemplar ruhet në arkivin e Ministrisë.

Neni 31-zh

Ministria e Ekonomise do ta refuzojë kërkesen për lëshimin e lejes për kryerjen e eksport-importit, transitit dhe shërbimeve brokere kur do të vlerësojë se eksport-importi, transiti, perkatesisht shërbimet brokere të prodhimeve për APU mund të shkaktojnë pasoje negative për shkak të:

- rrezikimit të plotësimit të obligimeve nderkombetare të Republikës së Maqedonise,
- rrezikimit të interesave të sigurise ose të mbrojtjes së Republikës së Maqedonise,
- rrezikimit të interesave të jashtme politike ose ekonomike të Republikës së Maqedonise ose nese janë në kundërshtim me keto interesa,
- mundesise për shperthimin ose vazhdimin e konflikteve të armatosura në shtetin i cili është shfrytëzues i fundit i prodhimeve për APU,
- mundesise për perdorim të prodhimeve për armatim ose pajisje ushtarake për represion të brendshëm në shtetin e shfrytëzuesit të fundit të atyre prodhimeve për APU,
- qëllimit të perdorimit perfundimtar dhe rrezikut nga keqperdorimi dhe
- njohurise së konstatuar se veprimi i prodhimeve për APU nuk perputhet me të dhenat e theksuara në kërkesen te Ministria ose kur eksportuesi ose prodhuesi, me kërkesë nga Ministria nuk kanë mundësuar kontroll të prodhimeve për APU ose të dokumentacionit shoqerues.

Neni 31-z

Ministri i Ekonomise për kërkesë të shoqerise tregtare dhe tregtarit individ ose me detyrë zyrtare mund të miratojë aktvendim për heqjen e lejes për kryerjen e eksport-importit, transitit, perkatesisht lejes për shërbime brokere kur:

- do të konstatojë se një ose më shume kushte në baze të të cilave është lëshuar leja nuk janë më të vlefshme dhe
- kur eksportuesi nuk i kryen obligimet e percaktuara nga leja.

Ministri i Ekonomise e anulon lejen për eksport-import dhe transit, perkatesisht lejen për shërbime brokere kur:

- leja është lëshuar në baze të të dhenave të pasakta ose të paplota, e parashtruesi i kërkeses e ka ditur ose doemos është dashur të dije se të dhenat kanë qenë të pasakta ose të paplota,
- eksportuesi, perkatesisht brokeri nuk e ka njoftuar Ministrinë e Ekonomise për ndryshimet e lidhura me prodhimet për APU,
- eksportuesi ia ka bartur lejen për eksport eksportuesit tjetër dhe
- krijohet ndryshim në statusin e masave restriktive, në pajtim me Ligjin për masa nderkombetare restriktive.

Neni 31-z

Kunder aktvendimit të ministrit të Ekonomise nga neni 31-z i ketij ligji, shoqeria tregtare dhe tregtari individ nga neni 23 i ketij ligji, ka të drejtë të paraqesë padi para gjykatës administrative kompetente.

Padia nga paragrafi 1 i ketij neni nuk e prolongon zbatimin e aktvendimit.

Neni 31-i

Për zbatimin dhe realizimin e ofset obligimeve perpilonen ofset programe.

Ministria e Mbrojtjes në pajtim me nevojat e veta miraton ofset program në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomise dhe Ministrinë e Financave.

Ofset programi vecanerisht duhet të përmbajë: vendosje të prioritetëve dhe qëllimeve, llojin e aranzhmanit (direkt apo indirekt), vlerën, listën e nevojave, ofset periudhën, koeficientet dhe transaksionet (sisteme funksionale luftarake, mjete dhe pajisje, mjete materiale me të cilat pajisen mjetet themelore, transfer të teknologjise).

Qeveria e Republikës së Maqedonise jep pelqim për programet nga paragrafet 2 dhe 3 të ketij neni."

Neni 14

Pas "Nenit 31-i" shtohen Kapitull i ri "III-v dhe dy nene të reja: 31-j dhe 31-k, si vijojne:

"III-v. OBLIGIMET E SHOQERIVE TREGTARE DHE TREGTAREVE INDIVIDE TË CILET JANE TË REGJISTRUAR TË KRYEJNE QARKULLIM TË APU

Neni 31-j

Shoqerite tregtare dhe tregtarët individe të cilët janë të regjistruar për kryerjen e qarkullimit të APU, detyrohen t'i ruajnë faturat, fleteshoqerimet, fletëpranimet, fletengarkimet për të gjitha llojet e transportit dhe çdo dokumentacion tjetër që lidhet me prodhimet për APU së paku dhjetë vite nga perfundimi i vitit kalendarik, në të cilin është kryer çdo transaksion individual, perkatesisht shërbim i prodhimeve për APU.

Dokumentet nga paragrafi 1 i ketij neni i përmbajnë vecanerisht të dhenat në vijim:

- pershkrim të prodhimeve për APU të cilat mundësojnë identifikimin e tyre, si dhe shenjë tarifore në pajtim me Tarifen doganore,
- sasine e prodhimeve në njesi matëse dhe peshe neto,
- emrin e plote dhe titullin e eksportuesit, si dhe të dhe-na nga regjistri perkates,

- emrin e plote dhe titullin e importuesit të prodhimeve për APU dhe
- emrin e plote dhe titullin e shfrytëzuesit të fundit.

Neni 31-k

Eksportuesi i cili kryen eksport të prodhimeve për APU detyrohet:

- të mbaje evidence të vecante për eksportin e kryer të prodhimeve për APU,
- ta kryejë veprimtarinë në pajtim me kushtet dhe kërkesat e percaktuara në lejen për eksport dhe
- për çdo ndryshim në kushtet e kryerjes së eksportit të prodhimeve për APU menjëherë në formë të shkruar ta njoftojë Ministrinë.

Eksportuesi nuk guxon t'ia barte lejen për eksport eksportuesit tjetër.

Brokeri i cili kryen shërbime brokere të prodhimeve për APU detyrohet:

- të mbaje evidence të vecante për shërbimet e kryera brokere të prodhimeve për APU,
- ta kryejë veprimtarinë në pajtim me kushtet dhe kërkesat e percaktuara në lejen për shërbime brokere dhe
- për çdo ndryshim në kushtet e kryerjes së shërbimeve brokere për prodhimet për APU menjëherë në formë të shkruar ta njoftojë Ministrinë."

Neni 15

Pas "nenit 31-k" shtohen Kapitulli i ri "III-g dhe dy nene të reja 31-ll dhe 31-l, si vijojne:

"III-g. OBLIGIMET E MINISTRIVE DHE ORGANEVE TJERA TË ADMINISTRATES

Neni 31-ll

Ministria e Ekonomisë mban regjister të lejeve të leshuara për eksport-import, transit dhe shërbime brokere dhe për kërkesat e refuzuara për marrjen e lejeve.

Permbajtjen, formën dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit nga paragrafi 1 i këtij neni i percakton ministri i Ekonomisë.

Ministria e Ekonomisë e njofton Drejtorinë Doganore për çdo kerkese të refuzuar për leshimin e lejes, si dhe për çdo leje të nderprerë për eksport-import dhe transit të APU.

Neni 31-l

Për kryerjen e punëve gjatë percaktimit të plotësimit të kushteve për leshimin e lejeve nga nenet 31-b, 31-v dhe 31-g të këtij ligji, Ministria e Ekonomisë bashkëpunon me ministri tjerë në Republikën e Maqedonisë, si dhe me organe kompetente të shteteve tjera."

Neni 16

Pas "nenit 31-l" shtohen Kapitulli i ri "III-d dhe kater nene të reja 31-m, 31-n, 31-nj dhe 31-o, si vijojne:

"III-d. MBIKEQYRJA

Neni 31-m

Mbikeqyrje mbi zbatimin e dispozitave të këtij ligji kryen Ministria e Ekonomisë përmes inspektoreve të Drejtorisë për prodhimtari me dedikim për kryerjen e detyrave dhe punëve të mbikeqyrjes inspektuese.

Ministri i Ekonomisë e percakton mënyrën e zbatimit të mbikeqyrjes profesionale që e kryen Drejtoria për prodhimtari me dedikim (në tekstin e metejme: Drejtoria).

Drejtori i Drejtorisë miraton program vjetor për kryerjen e mbikeqyrjes inspektuese dhe perpilon plane mujore për kryerjen e mbikeqyrjes inspektuese.

Drejtori dorezon raport vjetor të Ministrisë e Ekonomisë për mbikeqyrjen e realizuar inspektuese në vitin paraprak, më së voni deri më 31 mars në vitin rrjedhës.

Gjate kryerjes së mbikeqyrjes nga paragrafi 1 i këtij neni inspektoret kanë të drejtë:

- të kërkojnë nga personat e përfshirë në aktivitetet me prodhim dhe qarkullim të APU, informata dhe të dhëna të nevojshme për kryerjen e kontrollit,
- të kërkojnë mendime nga organe tjera perkatese dhe institucione,
- të kryejnë kontroll të çdo transaksioni individual, perkatesisht shërbimi të prodhimeve për VAPU, si dhe kontroll të të dhënave për prodhimet për APU me të dhënat nga leja e leshuar,
- të kryejnë kontroll në lokalet afariste, kapacitetet prodhuese dhe hapësirat për magazinim të shoqërive tregtare dhe tregtareve individuale të cilët janë të regjistruar për kryerjen e prodhimit dhe qarkullimit të APU dhe
- Drejtoria, sipas nevojës, mund të dorezojë kerkese të institucionet perkatese kompetente për sigurim të informatave të nevojshme për mbikeqyrjen.

Neni 31-n

Inspektoret e Drejtorisë, për kryerjen e detyrave dhe punëve të mbikeqyrjes inspektuese, në pajtim me dispozitat nga neni 31-m i këtij ligji, mund të jenë persona të cilët i plotësojnë kushtet e përgjithshme të percaktuara me Ligjin për nepunes shtetërore si dhe të kenë marrë së paku 240 kredi sipas SETK ose Fakultetin Filozofik- drejtimi i mbrojtjes, Fakultetin për Siguri, Fakultetin Teknik dhe së paku tri vite përvojë pune në profesion.

Inspektoret e Drejtorisë, për kryerjen e detyrave dhe punëve të mbikeqyrjes inspektuese, në pajtim me nenin 31-m të këtij ligji, kanë legjitimacion me të cilin percaktohet cilesia e tyre zyrtare dhe detyrohen ta tregojnë kur i zbatojnë autorizimet nga ky ligj.

Ministri i Ekonomisë e percakton formën dhe përmbajtjen e formularit të legjitimacionit, si dhe mënyrën e leshimit dhe të heqjes së legjitimacionit.

Legjitimacionin e leshon ministri i Ekonomisë.

Neni 31-nj

Për mbikeqyrjen e kryer inspektuese, inspektori i Drejtorisë, për kryerjen e detyrave dhe punëve të mbikeqyrjes inspektuese perpilon procesverbal në të cilin futet konstatimi për gjendjen e percaktuar faktike.

Procesverbalin e nënshkruajnë personat të cilët marrin pjesë në procedurën e mbikeqyrjes inspektuese.

Neni 31-o

Nese inspektori nga neni 31-m gjatë kryerjes së mbikeqyrjes konstaton parregullsi në kundërshtim me këtë ligj, do të miratojë aktvendim për ndalim të perkohshëm për kryerjen e veprimtarisë në kohezgjatje prej 30 ditësh dhe perkohësisht do t'i marrë sendet, si dhe do të caktojë afat prej 15 ditësh që të menjanohen mangesitë e percaktuara me konstatimin.

Prodhimet e marra dhe pajisja me të cilat është kryer kundërvajtja do të magazinohet në magazina perkatese të Ministrisë së Mbrojtjes, perkatesisht Ministrisë së Punëve të Brendshme deri në perfundimin e procedurës.

Për marrjen e kryer të prodhimeve nga paragrafi 1 i këtij neni, inspektoret nga neni 31-m leshojnë vertetim.

Kunder aktvendimit nga paragrafi 1 i këtij neni mund të paraqitet ankese te ministri i Ekonomisë.

Ankesa e paraqitur kunder aktvendimit nga paragrafi 1 i këtij neni, nuk e prolongon zbatimin e tij."

Neni 17

Në nenin 33 paragrafi 2 fjala "së" pas fjalës "sigurise" zevendesohet me fjalët: "e kryejne".

Neni 18

Në nenin 45 fjalet: "forcave të sigurimit" zevendesohen me fjalet: "armates dhe policise".

Neni 19

Në nenin 48 paragrafi 1 në fjaline hyrese fjalet: "personit juridik" zevendesohet me fjalet: "shoqerise tregtare".

Në piken 1 fjalet: "perkatesisht Ministria e Ekonomise" shlyhen dhe shtohet pika e re 2 si vijon:

"2) nuk i ploteson kushtet e percaktuara me nenet 31-b, 31-v, 31-g dhe 31-j të ketij ligji;"

Pika 2 behet pika 3.

Në paragrafin 6 fjalet: "Inspektorati Shteteror i Tregut detyrohet" zevendesohen me fjalet: "Ministria e Ekonomise nepermjet Drejtorise për prodhimtari me dedikim detyrohet".

Pas paragrafi 6 shtohet paragrafi i ri 7, si vijon:

"Gjoke në shume prej 1 000 deri në 2000 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje personit fizik - tregtar individ për kundervajtjet nga paragrafi 1 i ketij neni."

Neni 20

Në nenin 49 paragrafi 5 fjalet: "Ministria e Mbrojtjes, perkatesisht Ministria e Puneve të Brendshme detyrohet" zevendesohen me fjalet: "Ministria e Ekonomise nepermjet Drejtorise për prodhimtari me dedikim detyrohet".

Neni 21

Në nenin 50 paragrafi 5 fjalet: "Ministria e Mbrojtjes, perkatesisht Ministria e Puneve të Brendshme detyrohet" zevendesohen me fjalet: "Ministria e Ekonomise nepermjet Drejtorise për prodhimtari me dedikim detyrohet".

Neni 22

Në nenin 51 paragrafi 6 fjalet: "Inspektorati Shteteror i Tregut detyrohet" zevendesohen me fjalet: "Ministria e Ekonomise nepermjet Drejtorise për prodhimtari me dedikim detyrohet".

Neni 23

Procedurat për leshimin e lejeve të filluara para dites së hyrjes në fuqi të ketij ligji do të perfundohen sipas dispozitave të Ligjit për prodhim dhe qarkullim të armatimit dhe pajisjes ushtarake ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 54/2002, 84/2007, 161/2009 dhe 145/10).

Neni 24

Komisionin për shqyrtimin e kerkeseve për marrjen e lejes për eksport-import, transit, sherbime brokere dhe ofset të APU, Qeveria e Republikes së Maqedonise do ta formoje në afat prej 60 ditesh nga dita e hyrjes në fuqi e ketij ligji.

Neni 25

Qeveria e Republikes së Maqedonise do ta shpalle "Listen e perbashket ushtarake të BE-së" në afat prej 90 ditesh nga dita e hyrjes në fuqi e ketij ligji.

Deri në shpalljen e "Listes së perbashket ushtarake të BE-së" nga paragrafi 1 i ketij neni, vazhdon të zbatohet "Lista e perbashket ushtarake e BE-së" e cila eshte pjese perberese e Vendimit për sistemimin e mallrave të firmave për eksport dhe import.

Neni 26

Aktet nenligjore të parapara me kete ligj do të miratohen në afat prej gjashte muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji.

Neni 27

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të Republikes së Maqedonise që të percaktojë tekst të spastruar të Ligjit për prodhim dhe qarkullim të armatimit dhe pajisjes ushtarake.

Neni 28

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikes së Maqedonise".

2836.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ
ПРЕТПРИЈАТИЈА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за јавните претпријатија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2013 година.

Бр. 07- 3231/1
26 август 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ
ПРЕТПРИЈАТИЈА

Член 1

Во Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ број 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10 и 6/12), членот 37 се менува и гласи:

„(1) Вработените во јавното претпријатие кои вршат стручно-административни, нормативно-правни, извршни, управни, статистички, административно-надзорни, плански, кадровски, материјално-финансиски, сметководствени, информатички работи и други работи од административна природа, во врска со вршењето на работи од јавен интерес согласно со закон имаат статус на јавни службеници.

(2) Вработените во јавното претпријатие кои вршат работи од дејноста од јавен интерес за која е основано јавното претпријатие, а кои не се од административна природа, како и вработените кои вршат помошни и технички работи, немаат статус на јавни службеници и во однос на нивните права, обврски и одговорности од работниот однос се применуваат одредбите од Законот за работните односи.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**L I G J
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR NDERMARRJE
PUBLIKE****Neni 1**

Në Ligjin për ndermarrje publike („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise“ numer 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10 dhe 6/12), neni 37 ndryshohet si vijon:

„(1) Të punësuarit në ndermarrje publike të cilet kryejnë pune profesionale administrative, normative juridike, ekzekutive, udhëheqese, statistikore, administrative mbikëqyrese, planifikuese, kadrovike, materiale financiare, kontabiliste, informatike dhe pune të tjera të natyrës administrative, lidhur me kryerjen e punëve me interes publik në pajtim me ligjin kanë status të nepunesve publike.

(2) Të punësuarit në ndermarrje publike të cilet kryejnë pune të veprimtarisë me interes publik për të cilën është themeluar ndermarrja publike, e të cilat nuk janë të natyrës administrative, si dhe të punësuarit të cilet kryejnë pune ndihmëse dhe teknike, nuk kanë status të nepunesve publike dhe lidhur me të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë e tyre nga marrëdhënia e punës, zbatohen dispozitat e Ligjit për marrëdhënie të punës.“

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në „Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise“.

2837.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2013 година.

Бр. 07–3232/1
26 август 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА****Член 1**

Во Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ број 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12 и 70/13), во членот 3 став 1 точка 4 по зборот „допуштено“ точката и записката се бришат и се додаваат зборовите: „и заем, односно дополнителна доплата, коишто согласно со одредбите од овој закон се трансформираат во влог;“.

По точката 4 се додава нова точка 4-а, која гласи:

„4-а. „Заем што се трансформира во влог во друштвото во постапка на зголемување на основната главнина на друштвото“ е заем даден од содружникот, односно акционерот на трговско друштво во негова целосна сопственост, или заем даден од друго трговско друштво основано од содружникот, односно акционерот на трговското друштво кое го дава заемот, а кое е во негова целосна сопственост;“.

Член 2

Во членот 34 став (2) по првата реченица се додава нова реченица која гласи: „Влоговите можат да се состојат и од заем, односно дополнителни доплати, кога субјектите од членот 3 став (1) точка 4-а од овој закон се заемодавачи.“

Член 3

Во членот 186 став (3) во втората реченица точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „освен ако се работи за заем што се трансформира во влог во друштво, односно дополнителни доплати за кои ќе се донесе одлука за трансформација на дополнителните доплати во влог во друштвото.“

Член 4

Во членот 191 став (3) точката на крајот од реченицата се заменува со записка и се додаваат зборовите: „освен кога со одлуката за дополнителни доплати е определено истите да бидат трансформирани во влог во друштвото согласно со одредбите од овој закон за зголемување на основната главнина.“

Член 5

Во членот 322 став (3) точката на крајот од реченицата се заменува со записка и се додаваат зборовите: „освен ако се работи за заем што се трансформира во влог во друштво.“

Член 6

Во членот 427 став (1) последната реченица се заменува со нова реченица која гласи: „Новоиздадените акции можат да се платат со пари, со внесување на непарични влогови и со заем што се трансформира во влог во друштво во постапка на зголемување на основната главнина на друштвото.“

Член 7

Во членот 432 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) Заемот што се трансформира во влог во друштвото во постапка на зголемување на основната главнина на друштвото се внесува врз основа на договор за заем што се трансформира во влог во друштвото во постапка на зголемување на основната главнина на друштвото и одлука за трансформација на заем што се трансформира во влог на друштвото во постапка на зголемување на основната главнина на друштвото.“

Член 8

Во членот 433 став (2) по точката 8 сврзникот „и“ се заменува со записка.

По точката 9 се додаваат две нови точки 10 и 11, кои гласат:

„10) договор за заем што се трансформира во влог во друштвото во постапка на зголемување на основната главнина на друштвото и

11) одлука за трансформација на заем што се трансформира во влог на друштвото во постапка на зголемување на основната главнина на друштвото.“

Член 9

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за трговските друштва.

Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E
LIGJIT PËR SHOQERI TREGTARE

Нени 1

Нë Ligjin pëR shoqeri tregtare ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numer 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12 dhe 70/13), në nenin 3 paragrafi 1 pika 4 pas fjaleve: "e leshuar" pikepresja zevendesohet me presje dhe shtohen fjalet: "dhe hua, respektivisht pagesa shtese, të cilat në pajtim me dispozitat e ketij ligji transformohen në depozite;".

Pas pikes 4 shtohet pike e re 4-a, si vijon:

"4-a. "Huaja e cila transformohet në depozite në shoqerine gjate procedures së zmadhimit të kryegjese themelore të shoqerise" është hua e dhene nga bashkepronari respektivisht aksionari i shoqerise tregtare në pronesi të plote të tij, ose hua e dhene nga shoqeri tjetër tregtare e themeluar nga bashkepronari respektivisht aksionari i shoqerise tregtare që e jep huan, e që është në pronesi të plote të tij;".

Нени 2

Нë nenin 34 paragrafi (2) pas fjalise së pare shtohet fjali e re si vijon: "Depozitat mund të perbehen edhe nga hua, respektivisht pagesa plotesuese shtese, kur subjektet nga neni 3 paragrafi (1) pika 4-a jane huadhenes."

Нени 3

Нë nenin 186 paragrafi (3) në fjaline e dyte pika zevendesohet me presje dhe shtohen fjalet: "pervec nese behet fjale për hua e cila transformohet në depozite në shoqeri, respektivisht pagesa plotesuese për të cilat do të merret vendim për transformimin e pagesa shtese në depozite në shoqeri."

Нени 4

Нë nenin 191 paragrafi (3) pika në fund të fjalise zevendesohet me presje dhe shtohen fjalet: "pervec kur me vendim për pagesa shtese plotesuese është percaktuar që të njejtat të transformohen në depozite në shoqerine në pajtim me dispozitat e ketij ligji për zmadhimin e kryegjese themelore."

Нени 5

Нë nenin 322 paragrafi (3) pika në fund të fjalise zevendesohet me presje dhe shtohen fjalet: "pervec nese behet fjale për hua e cila transformohet në depozite në shoqeri."

Нени 6

Нë nenin 427 paragrafi (1) fjalia e fundit zevendesohet me fjali të re si vijon: "Aksionet e reja të emetuara mund të paguhet me para, me futje të depozitave jomonetare dhe me hua që transformohet në borxh në shoqeri në procedure të zmadhimit të kryegjese themelore të shoqerise."

Нени 7

Нë nenin 432 pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:

"(4) Huaja e cila transformohet në depozite në shoqeri gjate procedures së zmadhimit të kryegjese themelore të shoqerise futet në baze të marreveshjes për hua që transformohet në depozite në shoqeri gjate procedures së zmadhimit të kryegjese themelore të shoqerise dhe vendimit për transformim në depozite të shoqerise gjate procedures për zmadhimin e kryegjese themelore të shoqerise."

Нени 8

Нë nenin 433 paragrafi (2) pas pikes 8 lidheza "dhe" zevendesohet me presje. Pas pikes 9 shtohen dy pika të reja 10 dhe 11, si vijojne:

"10) marreveshje për hua e cila transformohet në depozite në shoqerine gjate procedures së zmadhimit të kryegjese themelore të shoqerise dhe

11) vendim për transformimin e huas e cila transformohet në depozite të shoqerise gjate procedures së zmadhimit të kryegjese themelore të shoqerise."

Нени 9

Autorizohet Komisioni Juridiko - Ligjvenes i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të percaktoje tekst të spastruar të Ligjit për shoqeri tregtare.

Нени 10

Ky ligj hyn në fuqi дитен e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

2838.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ИНДУСТРИСКИ - ЗЕЛЕНИ ЗОНИ

Се прогласува Законот за индустриски-зелени зони, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2013 година.

Бр. 07-3233/1
26 август 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
ЗА ИНДУСТРИСКИ - ЗЕЛЕНИ ЗОНИ

Дел први

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Предмет на уредување

Член 1

Со овој закон се уредуваат условите и начинот за основање, управување и работење со индустриските и зелените зони, дејностите кои се вршат во индустриските и зелените зони, условите за нивно вршење, како и престанокот на работа на индустриската и зелената зона, отуѓувањето на земјиштето и обврските на сопственикот на дел од земјиштето кој ќе врши дејност во зоната.

Цел на Законот

Член 2

Целта на овој закон е забрзување на економскиот развој со привлекување на странски и домашен капитал за развој на единиците на локалната самоуправа и економијата на Република Македонија, како и зголемување на конкурентноста и вработувањето.

Значење на одделни поими

Член 3

Одделните поими употребени во овој закон го имаат следново значење:

1. „Индустриска зона“ е дел од територијата на Република Македонија во сопственост на Република Македонија, посебно ограден и означен простор што претставува функционална целина во која се вршат дејности под услови пропишани со овој закон и друг закон;

2. „Основач на индустриска и зелена зона“ е единица на локалната самоуправа или Владата на Република Македонија;

3. „Оператор на зона“ е јавно претпријатие, или трговско друштво основано од единицата на локалната самоуправа кога основач на зона е единицата на локалната самоуправа, а Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони (во натамошниот текст: Дирекцијата) кога основач на зона е Владата на Република Македонија;

4. „Сопственик на дел од зона“ е секое физичко лице кое е регистрирано како трговец поединец согласно со Законот за трговските друштва и/или правно лице регистрирано како трговско друштво согласно со Законот за трговските друштва, кое е сопственик на дел од земјиштето, кое врши дејност во зоната и кое склучило договор за вршење дејност со основачот на зоната и му е издадено решение за започнување со работа (во натамошниот текст: сопственик);

5. „Трговски дејности“ се дејности и услуги кои се определени согласно со Законот за трговските друштва;

6. „Зелени зони“ се зони каде што има низок степен на загадување на животната средина каде што ќе се применуваат напредни технологии кои штетат енергија и ги минимизираат негативните ефекти врз животната средина и

7. „Инфраструктурен објект“ е подземна или надземна инсталација и градба од областа на сообраќајот, електричните инсталации, гасоводи, нафтоводи, водовод и канализација, топлофикација, телекомуникации и други инсталации.

Јавен интерес

Член 4

Изградбата и изведувањето на работите за основање и работење на индустриските - зелените зони (во натамошниот текст: зони) е од јавен интерес.

Дел втори

УСЛОВИ И НАЧИН ЗА ОСНОВАЊЕ НА ЗОНА

Услови за основање на зона

Член 5

(1) Зоната се основа ако:

- е донесена соодветна урбанистичко-планска документација согласно со Законот за просторно и урбанистичко планирање,

- се обезбедени просторни, енергетски, технички и други услови за вршење на дејност во зоната и

- основачот на зоната има обезбедено средства за основање на зона.

(2) Условите за основање на зоната од ставот (1) алинеја 2 на овој член до границите на зоната во случај кога основач на зоната е единицата на локалната самоуправа ги обезбедува единицата на локалната самоуправа.

(3) Условите за основање на зоната од ставот (1) алинеја 2 на овој член до границите на зоната во случај кога основач на зоната е Владата на Република Македонија ги обезбедува Владата на Република Македонија.

Основач на индустриска зона

Член 6

(1) Индустриска зона може да основа единица на локалната самоуправа под услови и на начин утврдени со овој закон.

(2) Владата на Република Македонија може да биде основач на индустриска зона доколку опфатот на површината е над 15 хектари, под услови и на начин утврдени со овој закон.

(3) Индустриски зони може да основаат и две или повеќе единици на локалната самоуправа за што истите склучуваат меѓусебен договор.

(4) Договорот од ставот (3) на овој член особено ги содржи следниве елементи:

1) предмет на договорот;

2) рок на важност на договорот;

3) цели и рокови за нивно постигнување;

4) права и обврски на договорните страни;

5) времетраење на договорот;

6) мерки и начин на преземање на мерките кои може да се применат во случај на неисполнување на обврските утврдени во договорот;

7) услови и начин на раскинување на обврските и начин на надоместување на загубите и

8) начин на решавање на спорови.

Основач на зелена зона

Член 7

(1) Зелени зони може да основа единица на локалната самоуправа под услови и на начин утврдени со овој закон.

(2) Владата на Република Македонија може да биде основач на зелена зона доколку опфатот на површината е над 15 хектари, под услови и на начин утврдени со овој закон.

(3) Како дејности кои може да се вршат во зелените зони се лесна и незагадувачка индустрија во која влегуваат сите видови на производство кои не побаруваат многу енергија, не создаваат голем промет на сировини, материјали и сообраќај и не произведуваат штетни еманати како што се:

- преработка на органска храна,

- производство на електрична енергија од обновливи извори и

- производство на база на рециклирање.

(4) Одредбите од овој закон кои се однесуваат на индустриските зони соодветно се применуваат и за зелените зони доколку со овој закон поинаку не е уредено.

Постапка за основање на зона од Владата на Република Македонија

Член 8

(1) Кога Владата на Република Македонија се јавува како основач на индустриска или зелена зона донесува одлука за основање зона, на предлог на министерот надлежен за работите од областа на економијата.

(2) Предлогот од ставот (1) на овој член особено содржи:

- 1) опфат на зоната со список на индикации за катастарските парцели кои влегуваат во опфатот;
- 2) период за кој се основа зоната;
- 3) дејностите што ќе се вршат во зоната;
- 4) потребните услови и активности потребни за обезбедување на пристап до зоната, како и просторни, енергетски, технички и други услови за вршење на дејност во зоната и
- 5) потребни средства за основање на зоната и извор за финансирање.

(3) Владата на Република Македонија го доставува предлогот од ставот (1) на овој член до Министерство за животна средина и просторно планирање и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство кои се должни во рок од 15 дена од добивањето на предлогот да достават мислење до Владата на Република Македонија за пренамена на земјиштето.

(4) Владата на Република Македонија во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на предлогот од ставот (1) на овој член донесува одлука за основање зона или ќе го одбие предлогот.

(5) Одлуката за основање на зона од ставот (1) на овој член содржи:

- 1) назив на основачот;
- 2) назив на зоната;
- 3) подрачје на зоната;
- 4) дејности што се вршат во зоната и
- 5) период за кој се основа зоната.

Одлука за започнување на постапка за основање на зона

Член 9

(1) Кога единицата на локалната самоуправа се јавува како основач на индустриска или зелена зона градоначалникот поднесува барање до советот на единицата на локалната самоуправа.

(2) Барањето од ставот (1) на овој член особено содржи:

- 1) назив и седиште на основачот;
- 2) опфат на зоната со список на индикации за катастарските парцели кои влегуваат во опфатот;
- 3) период за кој се основа зоната;
- 4) дејностите што ќе се вршат во зоната;
- 5) потребните услови и активности потребни за обезбедување на пристап до зоната, како и просторни, енергетски, технички и други услови за вршење на дејност во зоната и

6) потребни средства за основање на зоната и извор за финансирање.

(3) Советот на единицата на локалната самоуправа по добивање на барањето од ставот (1) на овој член, истиот го доставува до Министерството за животна средина и просторно планирање и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство кои се должни во рок од 15 дена од добивањето на барањето да достават мислење за пренамена на земјиштето.

(4) Советот на единицата на локалната самоуправа во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето од ставот (1) на овој член донесува одлука за основање на зона или ќе го одбие барањето.

Одлука за основање на зона

Член 10

(1) По исполнување на условите од членот 5 од овој закон, советот на единицата на локалната самоуправа донесува одлука за основање на зона.

(2) Одлуката од ставот (1) на овој член особено содржи:

- 1) назив и седиште на основачот, односно основачите на зоната;
- 2) назив на зоната;
- 3) подрачје на зоната;
- 4) дејности што ќе се вршат во зоната;
- 5) градби утврдени со урбанистичко планската документација кои ќе се градат во зоната и
- 6) период за кој се основа зоната.

Проширување и скратување на опфатот на зона

Член 11

(1) Единицата на локалната самоуправа може да изврши проширување и скратување на опфатот на зоната на начин и во постапка како што е уредено со одредбите од членовите 9 и 10 од овој закон.

(2) Владата може да изврши проширување и скратување на опфатот на зоната на начин и во постапка како што е уредено во членот 8 од овој закон.

Оператор на зона

Член 12

(1) Со зоната основана од единицата на локалната самоуправа како оператор управува јавно претпријатие, односно трговско друштво основано од основачот на зоната.

(2) Со зоната основана од Владата на Република Македонија како оператор управува Дирекцијата.

(3) Операторот на зоната од ставот (1) на овој член не може да се занимава со друга дејност освен со дејноста оператор на зона.

(4) Операторот на зоната од ставовите (1) и (2) на овој член со одлука ги утврдува:

- организационите и техничките услови за вршење на дејност во зоната,
- работното време на зоната,
- обврските за обезбедување на просторни, технички и организациски услови за користење на зоната,
- мерки за заштита на работа во зоната и
- мерки за заштита на животната средина, права и обврски на сопственикот на зоната.

(5) Операторот на зоната од ставовите (1) и (2) на овој член, актите од ставот (4) на овој член ги доставува заради добивање согласност до основачот на зоната.

Регистар на индустриски - зелени зони

Член 13

(1) За индустриските и зелените зони основани согласно со овој закон се води Регистар на индустриски - зелени зони.

(2) Регистарот од ставот (1) на овој член доколку основач на зоната е Владата на Република Македонија го води Дирекцијата, а доколку основач е единицата на локалната самоуправа, Регистарот од ставот (1) на овој член го води Министерството за локална самоуправа.

(3) Во рок од 15 дена од денот на донесувањето на одлуката, согласно со членот 10 став (1) од овој закон, основачот на зоната е должен да поднесе пријава за упис на зоната во Регистарот на индустриски и зелени зони.

(4) Формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на индустриски - зелени зони, како и формата и содржината на образецот на пријавата од ставот (3) на овој член ги пропишува министерот за економија.

Постапка за отуѓување на земјиште по пат на јавно наддавање

Член 14

(1) Земјиштето во рамките на зоната кога основач на зоната единицата на локалната самоуправа го отуѓува единицата на локалната самоуправа, а кога основач на зоната е Владата на Република Македонија, земјиштето во рамки на зоната го отуѓува Министерството за транспорт и врски.

(2) Постапката за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на јавно наддавање се спроведува согласно со одредбите од овој закон, со електронско јавно наддавање (во натамошниот текст: јавно наддавање) и истата ја спроведува Комисијата за спроведување на постапки за јавно наддавање (во натамошниот текст: Комисијата), формирана од страна на градоначалникот на единицата на локалната самоуправа, односно Министерството за транспорт и врски.

(3) Постапката за отуѓување започнува со претходно дадена објава во:

- најмалку три дневни весници на минимум половина страница кои се издаваат на македонски јазик, а излегуваат најмалку три месеци пред денот на објавувањето на објавата и

- еден дневен весник кој се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик во општините, општините во градот Скопје и градот Скопје на чие подрачје се наоѓа градежното земјиште предмет на објавата, а излегува најмалку три месеци пред денот на објавувањето на објавата.

(4) Објавата од ставот (3) на овој член може да биде дадена и во странски печатен весник.

(5) Објавата од ставот (3) на овој член ја изготвува и ја дава за објавување Комисијата по претходно добиена согласност од основачот.

(6) Опремата (хардверот и софтверот) за електронското јавно наддавање треба да ги исполнува минималните технички стандарди и услови во поглед на опремата, како и функционалноста на софтверот за електронско јавно наддавање, кои ги пропишува Владата на Република Македонија согласно со Законот за градежно-то земјиште.

Член 15

За отуѓување на градежното земјиште сопственост на Република Македонија кое е предмет на објавата, можат да се пријават за учество сите заинтересирани домашни и странски физички и правни лица кои можат да се стекнат со сопственост на градежно земјиште на територијата на Република Македонија согласно со закон, кои ги исполнуваат условите дадени во објавата.

Член 16

(1) Објавата за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија задолжително ги содржи следниве податоци за:

- градежното земјиште кое е предмет на отуѓување (намена, површина на градежна парцела, катастарски парцели кои се опфатени со градежната парцела, површина за градба, бруто изградена површина, коефициент на искористеност, процент на изграденост, катност и/или висина и друго),

- минималниот процент кој треба да биде изграден од вкупно развиената површина за градење,

- почетната цена по метар квадратен за градежното земјиште кое е предмет на отуѓување,

- рокот за поднесување и начинот на поднесување на пријавите за учество на јавното наддавање,

- времето на започнување и времетраењето на јавното наддавање,

- условите за учество на јавно наддавање за странските физички и правни лица,

- депозитот за учество на јавното наддавање кој изнесува од 10% до 30% од вкупната почетна цена за отуѓување, како и сметка на која се уплатува депозитот,

- обврската на најповолниот понудувач да ги уплати средствата во рок од 15 дена од денот на приемот на писменото известување за избор, во спротивно нема да се пристапи кон склучување на договор, а депонираните средства на најповолниот понудувач нема да му бидат вратени и истиот нема да може да учествува на секое идно јавно наддавање за предметната градежна парцела,

- рокот за прибавување на одобрение за градење, како и рокот за изградба на објектот,

- начинот и постапката за спроведување на наддавањето (начин на легитимирање на учесниците на јавно наддавање, потребен број на учесници согласно со закон, минималниот чекор на зголемување на вредност по метар квадратен на градежното земјиште, дефинирање на почетокот и крајот на јавното наддавање, рокот за уплата на најповолната понуда, рокот за враќање на уплатениот депозит, обврски за исплата на данокот на промет, обврска за трошоци за солемнизација на договорот и право на приговор),

- интернет страницата на која ќе се врши јавното наддавање и

- други обврски што треба да ги исполни најповолниот понудувач, кои би биле утврдени со договорот за отуѓување.

(2) Рокот за поднесување на пријава за учество не може да биде пократок од 30 дена ниту подолг од 60 дена сметајќи од денот на објавувањето на објавата до денот на поднесувањето на пријави.

(3) Почетната цена изнесува едно евро во денарска противвредност по метар квадратен за градежното земјиште кое е предмет на отуѓувањето.

(4) Висината на минималниот чекор на зголемување на вредноста по метар квадратен на градежното земјиште изнесува 10% од минималната почетна цена по метар квадратен за отуѓување на градежното земјиште.

Член 17

Посебни дополнителни услови кои можат да се предвидат во објавата се:

- висина на годишен обрт на капитал на правното лице кое ќе се пријави за учество на јавното наддавање,
- број на изградени објекти или објекти во сопственост на правното лице кое ќе се пријави за учество на јавното наддавање во зависност од намената на земјиштето предмет на јавната објава,

- број на вработени лица во правното лице кое ќе учествува на јавното наддавање,

- број на лица кои по изградбата на објектите ќе бидат вработени,

- физибилити студија или деловен план,

- правно лице да котира на една од познатите светски берзи,
- правно лице да поседува соодветна лиценца, односно франшиза за дејностите кои можат да се вршат во зоната,
- банкарска гаранција за сериозност на понудата и/или банкарска гаранција за изградба на објектот согласно со намената во урбанистичко-планската документација,
- урбанистичко-архитектонски услови за изградба на објектите во зоната,
- воведување на сертификати за високи еколошки стандарди,
- квалитетна услуга заснована на европски стандарди и
- висок степен на енергетска ефикасност.

Член 18

Комисијата може да изврши исправка на објавата по претходна согласност од основачот најдоцна 15 дена пред истекот на последниот ден за поднесување на пријавата за учество на јавното наддавање наведен во објавата и истата се објавува во печатените весници во кои е објавена и објавата. Доколку до моментот на исправката се пријавиле лица за учество за јавно наддавање, Комисијата е должна да ги извести за исправката.

Член 19

Учеството на јавното наддавање заинтересираните правни и физички лица го потврдуваат со поднесување на писмена пријава за учество на јавно наддавање во која се наведени податоците за градежното земјиште за кое се однесува пријавата, за подносителот на пријавата, како и за трансакциона или жиро-сметка на која ќе биде вратен депозитот за учество на јавното наддавање.

Член 20

(1) За секоја спроведена постапка за јавно наддавање, Комисијата е должна да изготви извештај и истиот потпишан од претседателот и членовите на Комисијата, го доставува до основачот на зоната.

(2) Врз основа на извештајот од ставот (1) на овој член основачот на зоната донесува одлука за избор на најповолен понудувач и градоначалникот на единицата на локалната самоуправа, а во име на Владата на Република Македонија, Министерството за транспорт и врски склучува договор за отуѓување на градежно земјиште со најповолниот понудувач од јавното наддавање.

(3) Од објавувањето на објавата па се до моментот на започнување на јавното наддавање, Комисијата со заклучок може да ја запре постапката за јавно наддавање, доколку настанат непредвидени околности кои би го оневозможиле водењето на постапката за отуѓување сопственост на Република Македонија по пат на јавно наддавање. Заклучокот е основа за поништување на објавата за што основачот на зоната по предлог на Комисијата донесува решение. Доколку објавата се поништи пред истекот на крајниот рок за доставување на пријавите за учество, Комисијата го објавува заклучокот во истите печатени медиуми во кои е објавена објавата.

Член 21

(1) Пријавата за учество на јавното наддавање треба да ги содржи сите податоци и докази кои се утврдени во објавата на начин и во форма како што е предвидено во самата објава.

(2) Комисијата по приемот на пријавите од подносителите на пријавите, утврдува дали пријавите се доста-

вени во определениот рок и дали истите се комплетирано во согласност со условите од објавата.

(3) Комисијата ги известува подносителите на пријавите за комплетираноста на истите по електронски пат, во рок од три дена од денот на поднесувањето на понуди, при што на подносителите на пријавите кои доставиле комплетна документација им доставува и корисничко име и шифра за учество на јавното наддавање, а на подносителите на пријавите кои не доставиле комплетна документација им доставува известување со образложение дека истите нема да учествуваат на јавното наддавање.

(4) Подносителите на пријави кои доставиле комплетирано пријави за учество на јавното наддавање согласно со објавата, на денот на спроведување на јавното наддавање се регистрираат на интернет страницата наведена во објавата со корисничкото име и шифрата за учество на јавното наддавање, по што имаат право да учествуваат на јавното наддавање.

Член 22

(1) Учесници на јавното наддавање се подносителите на пријави кои доставиле комплетна документација и се регистрирале на интернет страницата наведена во објавата.

(2) Јавното наддавање ќе се одржи доколку по објавата се пријавил и само еден учесник кој ги исполнува условите дадени во објавата и ја наддаде почетната цена.

Член 23

(1) Депозитот за учество на јавно наддавање се враќа на подносителот на пријавата за учество на јавното наддавање, во целост, во рок од 15 дена од денот на одржувањето на јавното наддавање.

(2) Депозитот за учество на јавно наддавање на најповолниот понудувач му се враќа намален за процент од 10%, одреден за трошоци на постапката, во рок од 15 дена од денот на уплатата на вкупната сума постигната на јавното наддавање за отуѓување на градежното земјиште.

(3) Посебните трошоци во постапката за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија се однесуваат на следниве активности за:

- прибавување на докази за градежната парцела предмет на јавното наддавање,
- објавување во медиумите и јавните гласила,
- увид на самото место и утврдување на фактичката состојба и
- воведување во владение на градежното земјиште.

Член 24

(1) Јавното наддавање започнува со објавување на почетната цена на земјиштето кое е предмет на објавата по метар квадратен, а се спроведува по пат на наддавање од страна на учесниците во наддавањето.

(2) За успешно спроведена постапка на јавно наддавање потребно е да има најмалку едно постапно наддавање над почетната цена по метар квадратен.

(3) Јавно наддавање не може да трае пократко од 15 минути. Јавното наддавање се смета за завршено во моментот на истекот на времето определено во објавата, при што доколку во истекот на последните две минути од определеното време за траење на јавното наддавање од страна на учесниците е дадена понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште две минути, а ќе заврши кога за период од следните две минути нема нова дадена понуда.

(4) Јавното наддавање продолжува неограничено се

додека во временски интервал од две минути има нова понуда.

Член 25

(1) За најповолен понудувач се смета учесникот на јавното наддавање кој понудил последна цена по метар квадратен, која претставува највисока цена за отуѓување на градежното земјиште.

(2) Комисијата по завршувањето на јавното наддавање изготвува записник за спроведеното јавно наддавање и електронски го доставува до сите учесници на јавното наддавање.

(3) Најповолниот понудувач во рок од 15 дена од денот на завршувањето на постапката за јавно наддавање е должен да ги уплати средствата од ставот (1) на овој член.

(4) Доколку најповолниот понудувач во рокот од ставот (3) на овој член не ги уплати средствата од ставот (1) на овој член, депозитот не му се враќа и нема да се пристапи кон склучување на договор.

Член 26

(1) За текот на јавното наддавање учесниците имаат право на приговор во рок од три дена од денот на одржувањето на јавното наддавање. Приговорот се поднесува во писмена форма до комисијата која по однос на истиот доставува предлог до основачот на зоната, кој врз основа на предлогот донесува решение во рок од пет работни дена.

(2) Против решението од ставот (1) на овој член со кое се одлучува по поднесениот приговор од ставот (1) на овој член, странката има право да поднесе тужба во рок од 30 дена од денот на приемот на решението до управен суд.

(3) Постапката за јавно наддавање завршува по истекот на рокот од ставот (1) на овој член, доколку не е поднесен приговор.

(4) Постапката за јавно наддавање завршува по донесеното решение од ставот (1) на овој член.

Член 27

(1) По завршувањето на постапката за јавно наддавање, со најповолниот понудувач, во рок од пет работни дена по извршената уплата на цената за отуѓување на земјиштето, градоначалникот на единицата на локалната самоуправа склучува договор за отуѓување на градежно земјиште, а во име на Владата на Република Македонија договорот го склучува Министерството за транспорт и врски.

(2) Договорот за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија се склучува во писмена форма.

(3) На договорот од ставот (1) на овој член соодветно се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи.

Член 28

(1) Договорот од членот 27 од овој закон особено содржи:

- 1) страни на договорот;
- 2) предмет на договорот;
- 3) конкретни податоци за предметното земјиште;
- 4) висина на цената за отуѓување, како и рок на плаќање;

5) обврска за купувачот за плаќање на данок на промет и нотарски трошоци;

6) рок за прибавување на одобрение за градење согласно со членот 28 став (2) од овој закон;

7) рок за изградба на објектот согласно со роковите утврдени во овој закон и

8) договорна казна за непочитување на рокот од ставот (1) точка 6 и рокот од ставот (1) точка 7 на овој член во висина од 1,5% од вкупно постигнатата цена на јавното наддавање на предметното земјиште за секој изминат месец во првата година од истекот на рокот, односно 3% од вкупно постигнатата цена на јавното наддавање на предметното земјиште за секој изминат месец во втората година од истекот на рокот, односно 4,5% од вкупно постигнатата цена на јавното наддавање на предметното земјиште за секој изминат месец во третата и секоја наредна година од истекот на рокот и

9) дејноста која треба да ја извршува сопственикот на зоната.

(2) Средствата од наплатата на договорната казна од ставот (1) точка 8 на овој член се приход на единицата на локалната самоуправа, односно Буџетот на Република Македонија.

(3) Договорот кој не ги содржи елементите од ставот (1) на овој член е ништовен.

(4) Неисполнувањето на обврските кои се настанати по основ на договорот од ставот (1) на овој член претставуваат основ за раскинување на договорот.

Член 29

(1) По склучувањето на договорот од членот 27 од овој закон, сопственикот во рок од 30 дена истиот го доставува кај нотар заради вршење на солемнизација.

(2) Сопственикот е должен да прибави одобрение за градење на предвидениот објект од надлежниот орган во рок од 12 месеци од извршената солемнизација на договорот и е должен земјиштето да го изгради согласно со условите во објавата во рок од три години од правосилноста на одобрението за градење.

(3) Не исполнување на обврската од ставот (1) на овој член по вина на сопственикот, претставува основ за еднострано раскинување на договорот при што 20% од вкупната сума од отуѓувањето, не му се враќа.

Член 30

(1) На договорот за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија можат да се вршат измени и дополнувања со склучување на анекс на договор.

(2) Измени и дополнувања на договорите од ставот (1) на овој член можат да се вршат поради следниве причини:

- ако се настанати промени на предметот на договорот како последица на измена на урбанистичка планска документација, но не поради промена на намената и површината на градежната парцела за која е отуѓено градежното земјиште,

- поради отстранување на нови настанати околности (промена на број на катастарска парцела или промена на катастарска општина на земјиштето), во периодот од денот на склучување на договорот до денот на запишување на договорот во јавната книга за запишување на правата на недвижностите,

- статусна измена на сопственикот на дел од зоната, заради отстранување на грешки во податоците за описот на земјиштето кое е отуѓено и

- други непредвидени причини, односно околности.

Член 31

Уредувањето на градежното земјиште до зоната (изградба на објекти на комунална инфраструктура, заради обезбедување на непречен пристап до зоната, поста-

вување на водоводна, фекална и атмосферска канализација и друга инсталација) се врши од страна на единиците на локалната самоуправа и/или Владата на Република Македонија, а во рамките на зоната од страна на операторот/ сопственикот за индивидуални приклучоци.

Член 32

(1) Надлежен орган за издавање на одобренија за градење за индустриска и зелена зона, како и на градбите во зоната е надлежниот орган согласно со Законот за градење.

(2) Постапката за издавање на одобрение за градење се спроведува согласно со Законот за градење.

(3) По исклучок од одредбите на Законот за градење, сопственикот е должен објектот да го изгради во рок од три години од денот на склучување на договорот од членот 27 од овој закон.

Одделување и уредување на просторот на зоната

Член 33

(1) Основачот на зоната е должен да го загради, уреди и означи просторот на зоната.

(2) Зоната треба да биде уредена така што влегувањето и излегувањето на лицата, транспортните средства и стоката во и од зоната е можно само преку определени влезови, односно излези.

(3) Оградата, влезовите и излезите на зоната треба да бидат прописно уредени, обезбедени и осветлени.

(4) Поблиските критериуми и начинот на уредување на зоната од овој член ги пропишува советот на единицата на локалната самоуправа, односно Дирекцијата.

Уредување на односите меѓу операторот и сопствениците

Член 34

(1) Операторот на зоната склучува договор согласно со прописите за облигациони односи со сопственикот за меѓусебните права и обврски во вршењето на трговските дејности во зоните.

(2) Правата и обврските кои се утврдени во договорите кои операторот од ставот (1) на овој член ги склучува со сопствениците на дел од земјиштето кои вршат дејност во зоната не можат да бидат во спротивност со елементите кои се определени во актот од членот 12 став (4) од овој закон.

(3) Операторот на зоната треба да овозможи непречен пристап до деловите на зоната од страна на сопствениците и до другата инсталација со приклучоците до земјиштето кое е дел од зоната и непречено функционирање на инфраструктурните објекти во зоната.

(4) За вршењето на работите во зоната, операторот на зоната донесува тарифник за утврдување на висината на надоместоците за услугите кои ги дава, а за кој согласност дава советот на единицата на локалната самоуправа, односно Владата на Република Македонија.

Работење на зоната

Член 35

(1) Сопствениците кои ќе вршат дејност во зоната можат во согласност со овој закон и склучениот договор во зоната да вршат производство и да даваат услуги кои се определени како трговски дејности согласно со одредбите од Законот за трговските друштва.

(2) Со вршење на дејностите и давање на услугите во зоната не смее да се загрозува животната средина, здравјето на луѓето, материјалните добра и безбедноста на Република Македонија.

Извештај за работењето на зоната

Член 36

(1) Операторот на зоната е должен на основачот на зоната да му достави извештај за работењето на зоната за претходната година најдоцна до 15 април во тековната година (во натамошниот текст: годишен извештај).

(2) Годишниот извештај содржи податоци особено за:

1) обемот на услугите остварени во зоната, квантитативно и вредносно;

2) остварен приход или обрт и

3) бројот на остварените вработувања во извештајниот период по квалификациона структура.

(3) Податоците во годишниот извештај се наведуваат вкупно и по одделни сопственици на зоната.

(4) Формата и содржината на извештајот ги пропишува градоначалникот на општината, градоначалникот на градот Скопје или градоначалникот на општината во градот Скопје.

(5) Основачот на зоната е должен да достави опомена до операторот на зоната најдоцна петнаесет дена пред истекот на рокот за извештајот од ставот (1) на овој член.

(6) Операторот на зоната е должен до основачот на зоната да го достави извештајот од ставот (1) на овој член најдоцна до 31 мај во тековната година.

Дел трети

ДЕЈНОСТИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ ВРШАТ ВО ЗОНАТА

Дејности кои можат да се вршат во зоната

Член 37

(1) Во зоната се вршат дејности исклучиво за потребите на работењето на зоните, а можат да се градат градби со намена за производство, дистрибуција и сервиси согласно со стандардите и нормативите за урбанистичко планирање.

(2) Дејностите во зоната се вршат под следниве услови:

1) деловниот потфат да е во согласност со приложената физибилити студија или деловен план;

2) потеклото и квалитетот на суровините, полупроизводите и готовите производи да можат да се утврдат и контролираат;

3) работењето да не ја загрозува јавната безбедност, животната средина и здравјето на луѓето во зоната и

4) сопственикот на дел од зоната да ги осигура основните средства и вработените од ризици кои произлегуваат од работењето.

(3) Во зоната не смее да се врши активност поврзана со:

1) услуги кои потекнуваат од земји или фирми кои се предмет на ембарга и блокади наложени од национални и меѓународни органи и власти;

2) услуги кои ги загрозуваат јавниот морал, јавната безбедност и одбраната и

3) услуги кои не се во согласност со законите на Република Македонија и на меѓународните договори ратификувани во Република Македонија кои се однесуваат на заштитата на интелектуалната и индустриската сопственост.

Сопственици кои ќе вршат дејност во зоната

Член 38

(1) Сопствениците во зоните можат да вршат само трговски дејности уредени со Законот за трговските друштва и кои се утврдени со одлуката за основање на зоната.

(2) Сопственикот кој ќе врши дејност во зоната е должен на надлежниот орган да му овозможи соодветен надзор.

(3) Сопственикот кој ќе врши дејност во зоната е должен на операторот да му достави годишен извештај за работењето за претходната година, најдоцна до 31 март во тековната година.

(4) Годишниот извештај од ставот (3) на овој член содржи податоци особено за:

1) обемот на услугите остварени во зоната, квантитативно и вредносно и

2) бројот на остварените вработувања во извештајниот период по квалификациона структура.

(5) Формата и содржината на годишниот извештај од ставот (3) на овој член ги пропишува основачот на зоната.

(6) Основачот на зоната е должен да достави опомена на сопственикот кој ќе врши дејност во зоната најдоцна 15 дена пред истекот на рокот за извештајот од ставот (3) на овој член.

(7) Сопствениците кои ќе вршат дејност во зоната подлежат на истите права и обврски согласно со пропишите на Република Македонија на кои подлежат и сите останати трговски друштва запишани во трговскиот регистар или странски друштва кои вршат дејност во Република Македонија.

(8) Сопствениците кои ќе вршат дејности во зоната, дејностите ги вршат во согласност со законите кои важат во Република Македонија и договорот со кој се регулирани меѓусебните права и обврски со операторот на зона.

Дел четврти

НАДЗОР

Член 39

(1) Надзор над законитоста на работењето на единиците на локалната самоуправа во врска со надлежностите утврдени во овој закон врши Министерството за локална самоуправа.

(2) Надзор над законитоста над работењето на операторите на зоните основани од страна на единицата на локалната самоуправа врши единицата на локалната самоуправа.

(3) Надзор над законитоста на работењето на сопствениците во зоната во случај кога основач на зоната е единица на локалната самоуправа врши единицата на локалната самоуправа.

(4) Надзор над законитоста на работењето на сопствениците во зоната во случај кога основач на зоната е Владата на Република Македонија врши Дирекцијата преку овластени лица вработени во Дирекцијата.

(5) Надзорот од ставот (3) на овој член го вршат овластени лица вработени во единицата на локалната самоуправа.

(6) Овластените лица самостојно ги вршат работите на надзор и преземаат мерки за кои се овластени со овој закон.

(7) Овластувањето за вршење на надзор овластеното лице од ставовите (3) и (4) на овој член го докажува со соодветен документ и истиот е должен да го покаже при вршењето на надзор, а на барање на сопственикот на дел од зоната, да му дозволи да го разгледа.

(8) Надзорот се врши без претходна најава, во време кога сопственикот на дел од зоната ги извршува своите активности, самостојно или по претходна пријава од страна на сопствениците.

(9) Овластените лица го вршат надзорот ефикасно, водејќи сметка за заштита на јавниот интерес и до степен колку што е тоа можно за заштита на интересот на сопственикот на дел од зоната.

(10) Лицата од ставовите (3) и (4) на овој член се овластени да:

1) вршат надзор во деловните простории на сопственикот на зоната;

2) проверува идентификациони документи на лица поради потврдување на нивниот идентитет;

3) бараат од сопственикот на дел од зоната или од неговите вработени писмено или усно објаснување во врска со прашања од делокругот на надзор;

4) бараат стручно мислење кога е тоа потребно за надзор и

5) обезбедуваат и други потребни докази.

(11) Доколку е потребно оправдано да се одземат или привремено да се чуваат документите, овластените лица од ставовите (3) и (4) на овој член можат:

1) да побараат од сопственикот на зоната или од лице вработно кај истото што има овластување за тоа да отвори и дозволи пристап во која било просторија и

2) да побара од кое било лице кое има овластување за тоа да обезбеди пристап до кое било досие и простории.

(12) Идентичноста на копијата со оригиналот на документите, доказите и информациите ја потврдува сопственикот на дел од зоната со свој печат и потпис или неговиот вработен со потпис.

(13) Сопственикот на дел од зоната е должен да соработува и на барање на овластеното лице од ставовите (3) и (4) на овој член за вршење надзор да му овозможи непречен пристап до просториите, документите, електронските системи или кое било друго средство предмет на надзор, како и да ја достави целокупната документација потребна за извршување на надзорот.

(14) Овластените лица од ставот (5) на овој член ги назначува градоначалникот на единицата на локалната самоуправа.

Дел петти

ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Член 40

(1) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице - оператор на зоната ако не достави извештај за работењето на зоната во форма, содржина и рок согласно со членот 36 ставови (1) и (6) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице на правното лице - оператор на зоната за прекршокот од ставот (1) на овој член.

(3) За прекршокот утврден во овој член на сторителот на прекршокот ќе му биде предложена постапка за порамнување, пред да биде поднесено барање за прекршочна постапка до надлежниот суд.

Член 41

(1) Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице - сопственик кој ќе врши дејност во зоната ако не достави извештај за работењето на зоната во форма, содржина и рок согласно со членот 38 став (3) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице на правното лице - сопственик кој ќе врши дејност во зоната за прекршокот од ставот (1) на овој член.

(3) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на физичко лице - сопственик кој ќе врши дејност во зоната за прекршокот од ставот (1) на овој член.

(4) За прекршокот утврден во овој член на сторителот на прекршокот ќе му биде предложена постапка за порамнување, пред да биде поднесено барање за прекршочна постапка до надлежниот суд.

Член 42

За прекршокот предвиден во членовите 36 ставови (1) и (6) и 38 став (3) од овој закон прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежниот суд.

Дел шести**ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ****Член 43**

(1) Единиците на локалната самоуправа кои до денот на влегувањето во сила на овој закон на своето подрачје имаат донесено соодветна урбанистичко-планска документација за изградба на зоната, донесен соодветен акт за основање на зоната од страна на органот на единицата на локалната самоуправа и започнале со реализирање на инвестиции во зоната, се сметаат за основачи на зоните со права и обврски утврдени со овој закон.

(2) Зоните од ставот (1) на овој член ќе треба да се усогласат со одредбите на овој закон во однос на условите за нивно работење најдоцна до 1 јануари 2014 година.

(3) По усогласувањето со условите од ставот (2) на овој член, основачот на зоната доставува барање за упис во Регистарот на индустриски и зелени економски зони до Министерството за локална самоуправа.

Член 44

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 45

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR ZONA TË GJELBRA INDUSTRIALE

Pjesa e pare**DISPOZITA TË PERGJITHSHME****Lenda e rregullimit****Neni 1**

Me kete ligj rregullohen kushtet dhe menyra për themelimin, menaxhimin dhe punen me zona të gjelbra dhe industriale, veprimtarite që kryhen në zonat e gjelbra dhe indu-

striale, kushtet për kryerjen e tyre, si dhe nderprerjen e punes së zones së gjelber dhe industriale, tjetërsimin e tokes dhe obligimet e pronarit të pjeses së tokes, i cili do të kryeje veprimtari në zone.

Qellimi i Ligjit**Neni 2**

Qellimi i ketij ligji është pershpjejtimi i zhvillimit ekonomik me terheqjen e kapitalit të huaj dhe të vendit për zhvillimin e njesive të veteqeverisjes lokale dhe ekonomise së Republikës së Maqedonise, si dhe rritjen e konkurrencës dhe punesimit.

Kuptimi i nocioneve të caktuara**Neni 3**

Nocionet e caktuara të perdorura në kete ligj e kane kuptimin në vijim:

1. "Zone industriale" është pjese e territorit të Republikës së Maqedonise në pronesi të Republikës së Maqedonise, hapësire e rrethuar dhe e shenuar në menyre të vecante që paraqet teresi funksionale në të cilën kryhen veprimtari në kushte të percaktuara me kete ligj dhe ligj tjetër;

2. "Themelues i zones së gjelber dhe industriale" është Njesia e Veteqeverisjes Lokale ose Qeveria e Republikës së Maqedonise;

3. "Operator i zones" është ndermarrja publike, ose shoqëria tregtare, e themeluar nga Njesia e Veteqeverisjes Lokale kur themelues i zones është Njesia e Veteqeverisjes Lokale, ndërsa Drejtoria për Zona Zhvillimore Industriale Teknologjike (në tekstin e metutjeshem: Drejtoria) kur themelues i zones është Qeveria e Republikës së Maqedonise;

4. "Pronar i pjeses së zones" është çdo person fizik i cili është i regjistruar si tregtar individ në pajtim me Ligjin për shoqëri tregtare dhe/ose person juridik i regjistruar si shoqëri tregtare në pajtim me Ligjin për shoqëri tregtare, i cili është pronar i pjeses së tokes, që kryen veprimtari në zonën dhe i cili ka lidhur marreveshje për kryerjen e veprimtarisë me themeluesin e zones dhe i është leshuar aktvendim për fillimin e punes (në pjesën e metutjeshme: pronar);

5. "Veprimtari tregtare" janë veprimtarite dhe sherbitimet që janë percaktuar në pajtim me Ligjin për shoqëri tregtare;

6. "Zona të gjelbra" janë zonat me nivel të ulet të ndotjes së mjedisit jetësor ku do të zbatohen teknologji të avancuara që kursejnë energji dhe i minimizojnë efektet negative mbi mjedisin jetësor dhe

7. "Objekt infrastrukturor" është instalim nentokesor ose mbitokesor dhe ndertim nga sfera e komunikacionit, instalimet elektrike, gazsjellesit, naftesjellesit, ujesjellesi dhe kanalizimi, ngrohitorja, telekomunikimet dhe instalimet tjera.

Interesi publik**Neni 4**

Ndertimi dhe kryerja e puneve për themelimin dhe punen të zonave të gjelbra industriale (në tekstin e metutjeshem: zona) është me interes publik.

Pjesa e dyte**KUSHTE DHE MENYRA PËR THEMELIMIN E ZONES****Kushte për themelimin e zones****Neni 5**

(1) Zona themelohet nese:
- është miratuar dokumentacion perkates i planit urbanistik në pajtim me Ligjin për planifikim urbanistik dhe hapësinar,

- janë siguruar kushte hapësirë, energjetike, teknike dhe kushte tjera për kryerjen e veprimtarisë në zonë dhe
- themeluesi i zonës ka siguruar mjete për themelimin e zonës.

(2) Kushtet për themelimin e zonës nga paragrafi (1) alineja 2 i këtij neni, deri te kufijte e zonës në rast kur themeluesi i zonës është Njësia e Vetëqeverisjes Lokale i siguron Njësia e Vetëqeverisjes Lokale.

(3) Kushtet për themelimin e zonës nga paragrafi (1) alineja 2 e këtij neni, deri te kufijte e zonës në rast kur themeluesi i zonës është Qeveria e Republikës së Maqedonisë i siguron Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

Themelues i zonës industriale

Neni 6

(1) Zona industriale mund të themelojë Njësia e Vetëqeverisjes Lokale në kushte dhe mënyrë të përcaktuara me këtë ligj.

(2) Qeveria e Republikës së Maqedonisë mund të jetë themelues i zonës industriale nëse përfshirja e sipërfaqes është mbi 15 hektare, në kushte dhe mënyrë të përcaktuara me këtë ligj.

(3) Zona industriale mund të themelojë edhe dy ose më shumë njësi të vetëqeverisjes lokale, për çfarë ato lidhin marrëveshje të ndërsjelle.

(4) Marrëveshja nga paragrafi (3) i këtij neni vecanerisht i përmban elementet në vijim:

- (1) lenden e marrëveshjes;
- (2) afatin e vlefshmërisë së marrëveshjes;
- (3) qëllimet dhe afatet për arritjen e tyre;
- (4) të drejtat dhe detyrimet e palëve kontraktuese;
- (5) kohezgjatjen e marrëveshjes;
- (6) masat dhe mënyrën e marrjes së masave që mund të zbatohen në rast të mospërbushjes së detyrimeve të përcaktuara në marrëveshje;

(7) kushtet dhe mënyrën e ndërprerjes së detyrimeve dhe mënyrën e kompensimit të humbjeve dhe

(8) mënyrën e zgjidhjes së kontesteve.

Themelues i zonës së gjelbre

Neni 7

(1) Zona të gjelbra mund të themelojë Njësia e Vetëqeverisjes Lokale në kushte dhe mënyrë të përcaktuara me këtë ligj.

(2) Qeveria e Republikës së Maqedonisë mund të jetë themelues i zonës industriale nëse përfshirja e sipërfaqes është mbi 15 hektare, në kushte dhe mënyrë të përcaktuara me këtë ligj.

(3) Si veprimtari që mund të kryhen në zonat e gjelbra janë: industria e lehtë dhe jondotese në të cilën hyjnë të gjitha llojet e prodhimit që nuk kërkojnë shumë energji, nuk krijojnë qarkullim të madh të lendeve të para, materiale dhe komunikacion dhe nuk prodhojnë emana të demshme siç janë:

- përpunimi i ushqimit organik,
- prodhimi i energjisë elektrike nga burime rigjeneruese dhe
- prodhimi i bazës së riciklimit.

(4) Dispozitat e këtij ligji që kanë të bëjnë me zonat industriale zbatohen në mënyrë perkatese edhe për zonat e gjelbra, nëse nuk është rregulluar ndryshe me këtë ligj.

Procedura për themelimin e zonës nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë

Neni 8

(1) Kur Qeveria e Republikës së Maqedonisë paraqitet si themelues i zonës industriale ose zonës së gjelbre miraton vendim për themelimin e zonës, me propozim të ministrit kompetent për punët nga sfera e ekonomisë.

(2) Propozimi nga paragrafi (1) i këtij neni vecanerisht i përmban:

- 1) përfshirjen e zonës me liste të indikacioneve për parcelat kadastrale që hyjnë në përfshirjen;
- 2) periudhën për të cilën themelohet zona;
- 3) veprimtaritë që do të kryhen në zonën;
- 4) kushtet e nevojshme dhe aktivitetet e nevojshme për sigurimin e qasjes në zonë, si dhe kushtet hapësirë, energjetike, teknike dhe kushtet tjera për kryerjen e veprimtarisë në zonë dhe

5) mjetet e nevojshme për themelimin e zonës dhe burimin për financim.

(3) Qeveria e Republikës së Maqedonisë e dorezon propozimin nga paragrafi 1 i këtij neni, te Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Jetësor dhe te Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, që detyrohen në afat prej 15 ditësh nga marrja e propozimit të dorezojnë mendim të Qeveria e Republikës së Maqedonisë për ridedikim të tokës.

(4) Qeveria e Republikës së Maqedonisë në afat prej 30 ditësh, nga dita e paraqitjes së propozimit nga paragrafi (1) i këtij neni, miraton vendim për themelimin e zonës, ose do ta refuzojë propozimin.

(5) Vendimi për themelimin e zonës nga paragrafi (1) i këtij neni përmban:

- 1) emrin e themeluesit;
- 2) emrin e zonës;
- 3) rajonin e zonës;
- 4) veprimtaritë që kryhen në zonë dhe
- 5) periudhën për të cilën themelohet zona.

Vendimi për fillimin e procedurës për themelimin e zonës

Neni 9

(1) Kur Njësia e Vetëqeverisjes Lokale paraqitet si themelues i zonës industriale ose të gjelbre, kryetari i komunës paraqet kerkese te Këshilli i Njësise së Vetëqeverisjes Lokale.

(2) Kerkesa nga paragrafi (1) i këtij neni vecanerisht i përmban:

- 1) emrin dhe seline të themeluesit;
- 2) përfshirjen e zonës me liste të indikacioneve për parcelat kadastrale që hyjnë në përfshirjen;
- 3) periudhën për të cilën themelohet zona;
- 4) veprimtaritë që do të kryhen në zonë;
- 5) kushtet e nevojshme dhe aktivitetet e nevojshme për sigurimin e qasjes në zonë, si dhe kushtet hapësirë, energjetike, teknike dhe kushtet tjera për kryerjen e veprimtarisë në zonë dhe

6) mjetet e nevojshme për themelimin e zonës dhe burimin për financim.

(3) Këshilli i Njësise së Vetëqeverisjes Lokale pas marrjes së kerkës nga paragrafi 1 i këtij neni, të njëjten ia dorezon Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësirë dhe Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, të cilat janë të detyruar që në afat prej 15 ditësh nga marrja e kerkës të dorezojnë mendim për ridedikim të tokës.

(4) Këshilli i Njësise së Vetëqeverisjes Lokale në afat prej 30 ditësh, nga dita e paraqitjes së kerkës nga paragrafi (1) i këtij neni miraton vendim për themelimin e zonës, ose do ta refuzojë kerkën.

Vendimi për themelimin e zonës

Neni 10

(1) Pas përbushjes së kushteve nga neni 5 i këtij ligji, Këshilli i Njësise së Vetëqeverisjes Lokale miraton vendim për themelimin e zonës.

(2) Vendimi nga paragrafi (1) i ketij neni vecanerisht i permban:

- 1) emrin dhe seline e themeluesit, perkatesisht themeluesve të zones;
- 2) emrin e zones;
- 3) rajonin e zones;
- 4) veprimtarite që do të kryhen në zone;
- 5) ndertimet e percaktuara me dokumentacionin e planit urbanistik që do të ndertohen në zone dhe
- 6) periudhen për të cilën themelohet zona.

Zgjerimi dhe shkurtimi i perfshirjes së zones

Neni 11

(1) Njesia e Veteqeverisjes Lokale mund të beje zgjerim dhe shkurtim të perfshirjes së zones në menyre dhe në procedure siç eshte rregulluar me dispozitat e neneve 9 dhe 10 të ketij ligji.

(2) Qeveria mund të beje zgjerim dhe shkurtim të perfshirjes së zones në menyre dhe në procedure siç eshte rregulluar në nenin 8 të ketij ligji.

Operatori i zones

Neni 12

(1) Me zonen e themeluar nga Njesia e Veteqeverisjes Lokale si operator menaxhon ndermarrja publike, perkatesisht shoqeria tregtare e themeluar nga themeluesi i zones.

(2) Me zonen e themeluar nga Qeveria e Republikës së Maqedonise si operator menaxhon Drejtoria për zona zhvillimore industriale teknologjike.

(3) Operatori i zones nga paragrafi (1) i ketij neni, nuk mund të merret me veprimtari tjetër pervec me veprimtari operator i zones.

(4) Operatori i zones nga paragrafet (1) dhe (2) i ketij neni në vendim i percakton:

- kushtet organizative dhe teknike për ushtrimin e veprimtarise në zone,
- orarin e punes të zones,
- obligimet për sigurimin e kushteve hapësinore, teknike dhe organizative për shfrytëzimin e zones,
- masat për mbrojtje në punë në zone dhe
- masat për mbrojtjen e mjedisit jetësor, të drejtat dhe obligimet e pronarit të zones.

(5) Operatori i zones nga paragrafet (1) dhe (2) të ketij neni, aktet nga paragrafi (4) i ketij neni i dorezon për marrjen e pelqimit të themeluesi i zones.

Regjistri i zonave të gjelbra industriale

Neni 13

(1) Për zonat e gjelbra industriale të themeluara në pajtim me kete ligj, mbahet Regjister i zonave të gjelbra industriale

(2) Regjistrin nga paragrafi (1) i ketij neni nese themelues i zones eshte Qeveria e Republikës së Maqedonise e mban Drejtoria për zona zhvillimore industriale teknologjike e nese themelues eshte Njesia e Veteqeverisjes Lokale, regjistrin nga paragrafi (1) i ketij neni e mban Ministria e Veteqeverisjes Lokale.

(3) Në afat prej 15 ditësh nga dita e miratimit të vendimit, në pajtim me nenin 10 paragrafi (1) të ketij ligji, themeluesi i zones detyrohet që të parashtroje fletëparaqitje për regjistrim të zones në Regjistrin e zonave të gjelbra dhe industriale.

(4) Formën, permbajtjen dhe menyren e mbajtjes së Regjistrit të zonave të gjelbra industriale, si dhe formën dhe permbajtjen e formularit të fletëparaqitjes nga paragrafi (3) i ketij neni, i percakton ministri i Ekonomise.

Procedura për tjettersim të tokës nepermjet ankandit publik

Neni 14

(1) Token në kuader të zones kur themelues i zones eshte Njesia e Veteqeverisjes Lokale e tjeterson Njesia e Veteqeverisjes Lokale, ndersa kur themelues i zones eshte Qeveria e Republikës së Maqedonise, token në kuader të zones e tjeterson Ministria e Transportit dhe Lidhjeve.

(2) Procedura për tjettersim të tokës ndertimore pronesi e Republikës së Maqedonise nepermjet ankandit publik, zbatohet në pajtim me dispozitat e ketij ligji, me ankand publik elektronik (në tekstin e metutjeshem: ankand publik), dhe atë e zbaton Komisioni për Zbatimin e Procedureve për Ankand Publik (në tekstin e metutjeshem: Komisioni), i formuar nga kryetari i komunes i Njesise së Veteqeverisjes Lokale, perkatesisht Ministria e Transportit dhe Lidhjeve.

(3) Procedura për tjettersim fillon me shpalljen e dhene paraprake, në:

- së paku tre gazeta ditore në minimum gjysme faqe që botohen në gjuhen maqedonase, e që dalin së paku tre muaj para dites së botimit të shpalljes dhe

- një gazete ditore që botohet në gjuhen që e flasin së paku 20% e qytetareve që flasin gjuhe zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase në komunat, komunat në Qytetin e Shkupit dhe Qytetin e Shkupit në rajonin e së ciles gjendet toka ndertimore lende e shpalljes, e që del së paku tre muaj para dites së botimit të shpalljes.

(4) Shpallja nga paragrafi (3) i ketij neni mund të jepet edhe në gazete të huaj të shtypit.

(5) Shpalljen nga paragrafi (3) i ketij neni e perpilon dhe e jep për botim Komisioni pas pelqimit të marre paraprakisht nga themeluesi.

(6) Pajisja (hardueri dhe softueri) për ankand publik elektronik duhet t'i permbush standardet teknike minimale dhe kushtet në aspekt të pajisjes si dhe funksionalitetit të softuerit për ankand publik elektronik, që i percakton Qeveria e Republikës së Maqedonise në pajtim me Ligjin për toke ndertimore.

Neni 15

Për tjettersim të tokës ndertimore pronesi e Republikës së Maqedonise që eshte lende e shpalljes, mund të paraqiten për pjesëmarrje të gjithë personat e interesuar të vendit dhe të huaj fizike dhe juridike që mund të marrin pronesi të tokës ndertimore në territorin e Republikës së Maqedonise në pajtim me ligjin, që i permbushin kushtet e dhena në shpallje.

Neni 16

(1) Shpallja për tjettersimin e tokës ndertimore pronesi e Republikës së Maqedonise i permban të dhenat në vijim për:

- token ndertimore e cila eshte lende e tjettersimit (dedikimin, sipërfaqen e parceles ndertimore, parcelat kadastrale që jane të perfshire me parcelen ndertimore, sipërfaqen për ndertim, sipërfaqen e ndertuar bruto, koeficientin e shfrytëzueshmerise, perqindjen e ndertimit, katet dhe/ose lartesine e të tjera),

- perqindjen minimale e cila duhet të ndertohet nga sipërfaqja e pergjithshme e zhvilluar për ndertim,

- cmimin fillestar për meter katror për toke ndertimore që eshte lende e tjettersimit,

- afatin për parashtrimin dhe menyren e parashtrimit të fletëparaqitjeve për pjesëmarrje në ankand publik,

- kohen për fillimin dhe kohezgjatjen e ankandit publik,
- kushtet për pjesëmarrje në ankand publik për personat e huaj fizike dhe juridike,

- depoziten për pjesëmarrje në ankand publik që është nga 10 deri 30% nga cmimi i pergjithshëm fillestar për tjetërsim, si dhe llogarinë në të cilën paguhet depozita,

- obligimin e ofertuesit më të volitshëm që t'i paguaje mjetet në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të njoftimit me shkrim për zgjedhje, në të kundërtën nuk do t'i qaset lidhjes së marrëveshjes, ndërsa mjetet e depozituara, ofertuesit më të volitshëm nuk do t'i kthehen dhe ai nuk mund të marrë pjesë në çdo ankand të ardhshëm publik për parcelën ndërtimore në fjalë,

- afatin për marrjen e lejes për ndërtim, si dhe afatin për ndërtim të objektit,

- menyren dhe procedurën për realizimin e ankandit (menyren e legjitimitetit të pjesëmarrësve në ankandin publik, numrin e nevojshëm të pjesëmarrësve në pajtim me ligjin, hapin minimal të zmadhimit të vlerës për meter katror të tokës ndërtimore, definimin e fillimit dhe fundit të ankandit publik, afatin për pagesë të ofertes më të volitshme, afatin për kthimin e depozitës së paguar, obligimet për pagesën e tatimit mbi qarkullim, obligimin për shpenzime për solemnizim të marrëveshjes dhe të drejtën e kundërshtimit),

- faqen e internetit në të cilën do të bëhet ankandi publik dhe

- obligime tjera që duhet t'i përbush ofertuesi më i volitshëm, të cilat do të përcaktohen me marrëveshjen për tjetërsim.

(2) Afati për parashtrimin e fletëparaqitjes për pjesëmarrje nuk mund të jete më i shkurtër se 30 dite, e as më i gjatë se 60 dite duke llogaritur nga dita e botimit të shpalljes deri në ditën e parashtrimit të fletëparaqitjes.

(3) Cmimi fillestar është një euro në kundërvlerë me denarë për meter katror për tokë ndërtimore që është lende e tjetërsimit.

(4) Lartësia e hapit minimal të zmadhimit të vlerës për meter katror të tokës ndërtimore është 10% nga cmimi fillestar minimal për meter katror për tjetërsim të tokës ndërtimore.

Neni 17

Kushtet e vecanta plotësuese të cilat mund të parashihen në shpallje janë:

- lartësia e qarkullimit vjetor të kapitalit të personit juridik i cili do të paraqitet për pjesëmarrje në ankandin publik,

- numri i objekteve të ndërtuara ose objekteve në pronesi të personit juridik, i cili do të paraqitet për pjesëmarrje në ankand publik varesisht nga dedikimi i tokës lende e shpalljes publike,

- numri i personave të punësuar në personin juridik i cili do të marrë pjesë në ankandin publik,

- numri i personave të cilët pas ndërtimit të objekteve do të punësohen,

- studimi i fizibilitet ose plani afarist,

- personi juridik të kuotojë në njerën prej bursave të njohura botërore,

- personi juridik të posedojë licence perkatese, perkatesisht franshize për veprimtaritë që mund të kryhen në zonë,

- garancia bankare për seriozitet të ofertes dhe/ose garancia bankare për ndërtimin e objektit në pajtim me dedikimin në dokumentacionin e planit urbanistik,

- kushtet arkitektonike urbanistike për ndërtim të objekteve në zonë,

- vendosjen e certifikatave për standarde të larta ekologjike,

- sherbimi çilesor i bazuar në standarde evropiane dhe

- shkalla e lartë e efikasitetit energjetik.

Neni 18

Komisioni mund të kryejë korrigjim të shpalljes pas pëlqimit paraprak nga themeluesi më së voni 15 dite para skadimit të ditës së fundit për parashtrimin e fletëparaqitjes për pjesëmarrje në ankand publik, të theksuar në shpalljen dhe ajo botohet në gazetën e shtypit në të cilat është botuar edhe shpallja. Nëse deri në momentin e korrigjimit janë paraqitur persona për pjesëmarrje për ankand publik, Komisioni është i detyruar t'i njoftojë për korrigjimin.

Neni 19

Pjesëmarrjen në ankandin publik personat e interesuar juridike dhe fizike e vërtetojnë me parashtrimin e fletëparaqitjes me shkrim për pjesëmarrje në ankand publik, në të cilën janë theksuar të dhënat për token ndërtimore me të cilën ka të bëjë fletëparaqitja, për parashtruesin e fletëparaqitjes, si dhe për llogarinë transaksionale ose xhiro-llogarinë në të cilën do të kthehet depozita për pjesëmarrje në ankandin publik.

Neni 20

(1) Për çdo procedurë të zbatuar për ankand publik, Komisioni është i detyruar të përpilojë raport dhe atë të nënshtër nga kryetari dhe anëtarët e komisionit, ia dorëzojnë themeluesit të zonës.

(2) Në bazë të raportit nga paragrafi (1) i këtij neni, themeluesi i zonës miraton vendim për zgjedhje të ofertuesit më të volitshëm dhe kryetari i komunës së Njesisë së Vetëqeverisjes Lokale, e në emër të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, Ministria e Transportit dhe Lidhjeve lidh marrëveshje për tjetërsimin e tokës ndërtimore me ofertuesin më të volitshëm nga ankandi publik.

(3) Nga botimi i shpalljes, deri në momentin e fillimit të ankandit publik, Komisioni me konkluzion mund ta ndërpre procedurën për ankand publik, nëse krijohet rrethana të paparashikueshme të cilat do ta pamundësonin udhëheqjen e procedurës për tjetërsim pronesi e Republikës së Maqedonisë nepermjet ankandit publik. Konkluzioni është bazë për anulimin e shpalljes për çfarë themeluesi i zonës me propozim të Komisionit miraton aktvendim. Nëse shpallja anulohet para skadimit të afatit të fundit për dorëzimin e fletëparaqitjeve për pjesëmarrje, Komisioni e publikon konkluzionin në mediet e njejta të shtypit në të cilat është botuar shpallja.

Neni 21

(1) Fletëparaqitja për pjesëmarrje në ankand publik duhet t'i përbujë të gjitha të dhënat dhe deshmite që janë përcaktuar në shpalljen në menyre dhe në formë siç është paraparë në vetë shpallje.

(2) Komisioni pas pranimit të fletëparaqitjes nga parashtruesit e fletëparaqitjeve, përcakton nëse fletëparaqitjet janë dorëzuar në afat të përcaktuar dhe nëse ato janë kompletuar në pajtim me kushtet nga shpallja.

(3) Komisioni i njofton parashtruesit e fletëparaqitjeve për kompletimin e tyre në formë elektronike, në afat prej tri ditësh nga dita e parashtrimit të ofertave, me ç'rast parashtruesve të fletëparaqitjeve që kanë dorëzuar dokumentacion të kompletuar u dorëzojnë edhe emër të shfrytëzuesit dhe shifer për pjesëmarrje në ankand publik, ndërsa parashtruesve të fletëparaqitjeve të cilët nuk kanë dorëzuar dokumentacion të kompletuar u dorëzojnë njoftim me arsytim se ato nuk do të marrin pjesë në ankandin publik.

(4) Parashtruesit e fletëparaqitjeve që kanë dorëzuar fletëparaqitje të kompletuara për pjesëmarrje në ankand publik në pajtim me shpalljen, në ditën e realizimit të ankandit publik, regjistrohen në faqen e internetit të theksuar në shpalljen me emrin e shfrytëzuesit dhe shifren për pjesëmarrje në ankandin publik, me ç'rast kanë të drejtë të marrin pjesë në ankandin publik.

Neni 22

(1) Pjesemarres në ankandin publik janë parashtruesit e fletëparaqitjeve që kanë dorezuar dokumentacion të kompletuar dhe janë regjistruar në faqen e internetit të theksuar në shpalljen.

(2) Ankandi publik do të mbahet nese pas shpalljes është paraqitur edhe vetem një pjesemarrës i cili i përmbush kushtet e dhëna në shpalljen dhe ofron cmim më të madh nga cmimi fillestar.

Neni 23

(1) Depozita për pjesëmarrje në ankandin publik i kthehet parashtruesit të fletëparaqitjes për pjesëmarrje në ankandin publik, në teresi, në afat prej 15 ditësh nga dita e mbajtjes së ankandit publik.

(2) Depozita për pjesëmarrje në ankand publik ofertuesit më të volitshëm i kthehet e zvogeluar për 10%, i percaktuar për shpenzime të procedurës, në afat prej 15 ditësh nga dita e pagesës së shumës së përgjithshme të arritur në ankandin publik për tjetërsimin e tokës ndertimore.

(3) Shpenzimet e vecanta në procedurën për tjetërsimin e tokës ndertimore pronesi e Republikës së Maqedonisë kanë të bëjnë me aktivitetet në vijim:

- për sigurimin e deshmive për parcele ndertimore lende e ankandit publik.
- për publikim në medie dhe gazeta publike,
- për inspektim në vendin e ngjarjes dhe konstatim të gjendjes faktike dhe
- për vendosje në zoterim të tokës ndertimore.

Neni 24

(1) Ankandi publik fillon me publikimin e cmimit fillestar të tokës që është lende e shpalljes për meter katror, kurse zbatohet në formë të ankandit nga pjesemarrësit në ankand.

(2) Për procedure të zbatuar me sukses të ankandit publik, nevojitet të ketë së paku një ankand gradual mbi cmimin fillestar për meter katror.

(3) Ankandi publik nuk mund të zgjase më shkurte se 15 minuta. Ankandi publik konsiderohet i perfundimtar në momentin e kalimit të kohës së percaktuar në shpallje, me ç'rast nese në kalimin e dy minutave të fundit nga koha e caktuar për kohezgjatje të ankandit publik, nga pjesemarrësit është dhënë oferta, afati i fundit për perfundimin e ankandit publik vazhdohet edhe për dy minuta, e do të perfundojë kur për periudhë prej dy minutash të ardhshme nuk ka oferte të re të dhëna.

(4) Ankandi publik vazhdon në mënyrë të pakufizuar derisa në interval kohor prej dy minutash ka oferte të re.

Neni 25

(1) Ofertues më i volitshëm konsiderohet pjesemarrësi në ankand publik i cili ka ofruar cmim të fundit për meter katror, që paraqet cmim më të lartë për tjetërsim të tokës ndertimore.

(2) Komisioni pas mbarimit të ankandit publik përpilon procesverbal për ankandin e zbatuar publik dhe në mënyrë elektronike e dorezon të gjithë pjesemarrësit e ankandit publik.

(3) Ofertuesi më i volitshëm në afat prej 15 ditësh nga dita e perfundimit të procedurës për ankand publik detyrohet t'i paguaje mjetet nga paragrafi (1) i këtij neni.

(4) Nese ofertuesi më i volitshëm në afat nga paragrafi (3) të këtij neni, nuk i paguan mjetet nga paragrafi (1) i këtij neni, depozita nuk i kthehet dhe nuk do t'i qaset lidhjes së marreveshjes.

Neni 26

(1) Për rrjedhën e ankandit publik pjesemarrësit kanë të drejtë të kundërshtimit në afat prej tri ditësh nga dita e mbajtjes së ankandit publik. Kundërshtimi parashtrohet në formë me shkrim të komisioni i cili në lidhje me të, dorezon propozim të themeluesi i zones, i cili në bazë të propozimit miraton aktvendim në afat prej pesë ditësh pune.

(2) Kunder aktvendimit nga paragrafi (1) i këtij neni, me të cilin vendoset për kundërshtim të parashtruar nga paragrafi (1) i këtij neni, pala ka të drejtë të parashtrojë padi në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit të Gjykatës Administrative.

(3) Procedura për ankandin publik perfundon pas kalimit të afatit nga paragrafi (1) i këtij neni, nese nuk është parashtruar kundërshtim.

(4) Procedura për ankand publik perfundon pas aktvendimit të miratuar nga paragrafi (1) i këtij neni.

Neni 27

(1) Pas perfundimit të procedurës për ankand publik, me ofertuesin më të volitshëm, në afat prej pesë ditësh pune pas pagesës së kryer të cmimit për tjetërsim të tokës, kryetari i komunes i Njesisë së Veteqeverisjes Lokale lidh marreveshje për tjetërsim të tokës ndertimore, e në emër të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë marreveshjen e lidh Ministria e Transportit dhe Lidhjeve.

(2) Marreveshja për tjetërsim të tokës ndertimore në pronesi të Republikës së Maqedonisë lidhet në formë me shkrim.

(3) Në marreveshjen nga paragrafi (1) i këtij neni në mënyrë perkatese zbatohen dispozitat e Ligjit për marrëdhënie obligative.

Neni 28

(1) Marreveshja nga neni 27 i këtij ligji i përmban:

- 1) palet e marreveshjes;
- 2) lenden e marreveshjes;
- 3) të dhëna konkrete për token në fjalë;
- 4) lartësinë e cmimit për tjetërsim, si dhe afatin e pagesës;
- 5) obligimin për blerësin për pagesën e tatimit mbi qarkullim dhe shpenzimet e noterit;
- 6) afatin për sigurim të lejes për ndërtim në pajtim me nenin 28 paragrafi (2) të këtij ligji;
- 7) afatin për ndërtim të objektit në pajtim me afatet e percaktuara në këtë ligj dhe
- 8) denimin kontraktues për mosrespektim të afatit nga paragrafi (1) pika 6 dhe afatit nga paragrafi (1) pika 7 të këtij neni në lartësi prej 1,5% nga cmimi i përgjithshëm i arritur i ankandit publik të tokës në fjalë për çdo muaj të kaluar në vitin e parë nga kalimi i afatit, perkatesisht 3% nga cmimi i përgjithshëm i arritur i ankandit publik të tokës në fjalë për çdo muaj të kaluar në vitin e tretë dhe çdo vit të ardhshëm nga kalimi i afatit dhe

9) veprimtarinë që duhet ta kryejë pronari i zones.

(2) Mjetet nga arketimi i denimit kontraktues nga paragrafi (1) pika 8 e këtij neni janë të hyra të Njesisë së Veteqeverisjes Lokale, perkatesisht Buxhetit të Republikës së Maqedonisë.

(3) Marreveshja që nuk i përmban elementet nga paragrafi (1) i këtij neni, është e pavlefshme.

(4) Mosplotësimi i obligimeve që janë krijuar në bazë të marreveshjes nga paragrafi (1) i këtij neni, paraqesin bazë për prishjen e marreveshjes.

Neni 29

(1) Pas lidhjes së marreveshjes nga neni 27 i këtij ligji, pronari në afat prej 30 ditësh kete e dorezon te noteri për shkak kryerje të solemnizimit.

(2) Pronari detyrohet të siguroje leje për ndertim të objektit të parapare nga organi kompetent në afat prej 12 muajsh nga solemnizimi i bere i marreveshjes dhe detyrohet token ta ndertoje në pajtim me kushtet në shpallje në afat prej tri vitesh nga plotfuqishmeria e lejes për ndertim.

(3) Mosplotesimi i obligimit nga paragrafi (1) të këtij neni me faj të pronarit paraqet baze për ndërprerje të njeshme të marreveshjes me ç'rast 20% nga shuma e pergjithshme nga tjettersimi, nuk i kthehet.

Neni 30

(1) Në marreveshjen për tjettersim të tokës ndertimore në pronesi të Republikës së Maqedonise mund të behen ndryshime dhe plotesime me lidhjen e aneksit të marreveshjes.

(2) Ndryshimet dhe plotesimet e marreveshjes nga paragrafi (1) të këtij neni mund të behen për shkak si vijojne:

- nese jane krijuar ndryshime të lendes së marreveshjes si pasoje e ndryshimit të dokumentacionit të planit urbanistik, por jo për shkak të ndryshimit të dedikimit dhe sipërfaqes së parceles ndertimore, për të cilën është tjettersuar toka ndertimore,

- për menjanim të rrethanave të reja të krijuara (ndryshimi i numrit të parceles kadastrale apo ndryshimi i komunes kadastrale së tokës), në periudhë nga dita e lidhjes së marreveshjes deri në ditën e regjistrimit të marreveshjes në librin publik për regjistrimin e të drejtave të patundshmerive,

- ndryshim të statusit të pronarit në pjesën e zones,
- për menjanim të gabimeve në të dhenat për pershkrimin e tokës që është tjettersuar, dhe

- shkaqe tjera, perkatesisht rrethana të paparapara.

Neni 31

Rregullimi i tokës ndertimore deri te zona (ndertimi i objekteve të infrastruktures komunale, për sigurim të qasjes së papenguar deri te zona, vendosja e kanalizimit të ujeshellesit, fekal dhe atmosferik dhe instalimit tjetër) behet nga Njesite e Veteqeverisjes Lokale dhe/apo Qeveria e Republikës së Maqedonise, e në kuader të zones nga operatori/pronari për lidhje individuale.

Neni 32

(1) Organi kompetent për leshim të lejeve për ndertim për zonen industriale dhe të gjelber si dhe të ndertimeve në zonen është organi kompetent në pajtim me Ligjin për ndertim.

(2) Procedura për leshim të lejes për ndertim zbatohet në pajtim me Ligjin për ndertim.

(3) Me perjashtim nga dispozitat e Ligjit për ndertim, pronari detyrohet që objektin ta ndertoje në afat prej tri vitesh nga dita e lidhjes së marreveshjes nga neni 27 i këtij ligji.

Ndarja dhe rregullimi i hapësirës së zones

Neni 33

(1) Themeluesi i zones detyrohet ta rrethoje, rregulloje dhe shenoje hapësirën e zones.

(2) Zona duhet të rregullohet ashtu që hyrja dhe dalja e personave, mjeteve transportuese dhe mallit në dhe nga zona është e mundur vetem permes hyrjeve të caktuara, perkatesisht daljeve.

(3) Rrethoja, hyrjet dhe daljet në zone duhet të jene të rregulluara me rregull, të siguruara dhe të ndricuara.

(4) Kriteret e peraferta dhe menyren e rregullimit të zones nga ky nen, i percakton Keshilli i Njesise së Veteqeverisjes Lokale, perkatesisht Drejtoria për Zona Zhvillimore Industriale Teknologjike.

Rregullimi i marredhenieve ndermjet operatorit dhe pronareve

Neni 34

(1) Operatori i zones lidh marreveshje në pajtim me rregullat për marredhenie obliguese me pronarin për të drejtat dhe obligimet e ndersjella në kryerjen e veprimtarive tregtare në zona.

(2) Të drejtat dhe obligimet që percaktohen në marreveshje të cilat operatori nga paragrafi (1) të këtij neni i lidh me pronaret në pjesën e tokës që kryejne veprimtari në zonen nuk mund të jene në kundërshtim me elementet që caktohen në aktin nga neni 12 paragrafi (4) të këtij ligji.

(3) Operatori i zones duhet të mundesoje qasje të papenguar në pjesët e zones nga pronaret dhe në instalimin tjetër me lidhjet deri te toka që është pjesë e zones dhe funksionimin e papenguar të objekteve infrastrukture në zone.

(4) Për kryerjen e puneve në zone, operatori i zones miraton liste tarifore për percaktimin e lartesisë së kompensimeve për shërbime të cilat i jep dhe për të cilat pelqim jep Keshilli i Njesise së Veteqeverisjes Lokale, perkatesisht Qeveria e Republikës së Maqedonise.

Puna në zone

Neni 35

(1) Pronaret që do të kryejne veprimtari në zone mund në pajtim me kete ligj dhe marreveshjen e lidhur në zone të kryejne prodhim dhe të japin shërbime që caktohen si veprimtari tregtare në pajtim me dispozitat e Ligjit për shoqëri tregtare.

(2) Me kryerjen e veprimtarive dhe dhenien e shërbimeve në zone nuk guxon të rrezikohet mjedisi jetësor, shëndeti i njerezive, të mirat materiale dhe siguria e Republikës së Maqedonise.

Raport për punën në zone

Neni 36

(1) Operatori i zones detyrohet që themeluesit të zones t'i dorezoje raport për punën në zone për vitin paraprak më së voni deri më 15 prill në vitin rrjedhes (në tekstin e me tejshem: raport vjetor). (2) Raporti vjetor permban të dhe na për:

1) vellimin e shërbimeve të realizuara në zone, në menyre kuantitative dhe me vlere;

2) të hyrat/apo qarkullimin e realizuar dhe

3) numrin e punesimeve të realizuara në periudhën e raportit, sipas struktures së kualifikimit.

(3) Të dhenat në raportin vjetor theksohen në total dhe për pronare të vecante të zones.

(4) Formen dhe permbajtjen e raportit e percakton kryetari i komunes, kryetari i qytetit të Shkupit apo kryetari i komunes në qytetin e Shkupit.

(5) Themeluesi i zones detyrohet të dorezoje verejtje te operatori i zones më së voni pesëmbëdhjete dite para kalimit të afatit për raportin nga paragrafi (1) të këtij neni.

(6) Operatori i zones detyrohet te themeluesi i zones të dorezoje raport nga paragrafi (1) të këtij neni më së voni deri më 31 maj në vitin rrjedhes.

Pjesa e trete

VEPRIMTARI QË MUND TË KRYHEN NË ZONE

MBIKEQYRJA

Veprimtari që mund të kryhen në zone

Neni 37

(1) Në zone kryhen veprimtari ekskluzivisht për nevojat e punës së zonave, e mund të ndërtohen ndërtime me dedikim për prodhim, shpërndarje dhe servise në pajtim me standardet dhe normativat për planifikimin urbanistik.

(2) Veprimtaritë në zone kryhen në kushtet, si vijojnë:

1) ndermarrja afariste të jete në pajtim me studimin e fiabilitetit të parashtruar apo planin afarist;

2) origjina dhe cilesia e lendeve të para, gjysmeprodhimet dhe prodhimet e gatshme të mund të percaktohen dhe kontrollohen;

3) puna të mos e rrezikojë sigurinë publike, mjedisin jetësor dhe shëndetin e njerezve në zone dhe

4) pronari i pjesës së zonës t'i sigurojë mjetet themelore dhe të punësuarit nga rreziqet që dalin nga puna.

(3) Në zone nuk guxon të kryhet aktiviteti lidhur me:

1) shërbime që rrjedhin nga vendet apo firmat të cilat janë lende e embargos dhe bllokadave të imponuara nga organet dhe pushtet nacional dhe nderkombetare,

2) shërbime që e rrezikojnë moralin publik, sigurinë publike dhe mbrojtjen dhe

3) shërbime që nuk janë në pajtim me ligjet e Republikës së Maqedonisë dhe marrëveshjet nderkombetare të ratifikuara në Republikën e Maqedonisë të cilat kanë të bëjnë me mbrojtjen e pronësive intelektuale dhe industriale.

Pronaret të cilet do të kryejnë veprimtari në zone

Neni 38

(1) Pronaret në zone mund të kryejnë vetëm veprimtari tregtare të rregulluara me Ligjin për shoqëri tregtare dhe të cilat percaktohen me vendimet për themelimin e zonës.

(2) Pronari i cili do të kryejë veprimtari në zone detyrohet organit kompetent t'i mundësojë mbikeqyrje perkatese.

(3) Pronari i cili do të kryejë veprimtari në zone detyrohet operatorit t'i dorëzojë raport vjetor për punë për vitin paraprak, më së voni deri më 31 mars, në vitin rrjedhës.

(4) Raporti vjetor nga paragrafi (3) i këtij neni përmban të dhëna vecan[risht] për:

1) vëllimin e shërbimeve të realizuara në zone, me sasi dhe vlerë dhe

2) numrin e punësimeve të realizuara në periudhën e raportit, sipas strukture së kualifikimit.

(5) Formën dhe përmbajtjen e raportit vjetor nga paragrafi (3) të këtij neni, e percakton themeluesi i zonës.

(6) Themeluesi i zonës detyrohet të dorëzojë vërtetë pronari i cili do të kryejë veprimtari në zone më së voni 15 dite para kalimit të afatit për raport nga paragrafi (3) të këtij neni.

(7) Pronaret të cilet do të kryejnë veprimtari në zone u nënshtrohen të drejtave dhe obligimeve të njëjta në pajtim me rregullat e Republikës së Maqedonisë të cilave u nënshtrohen edhe të gjitha shoqëritë tjera tregtare të regjistruar në regjistrin tregtar apo shoqëritë e huaja të cilat kryejnë veprimtari në Republikën e Maqedonisë.

(8) Pronaret të cilet do të kryejnë veprimtari në zone, veprimtaritë i kryejnë në pajtim me ligjet të cilat vlejnë në Republikën e Maqedonisë, dhe marrëveshjen me të cilën rregullohen të drejtat dhe obligimet e ndërsjella me operatorin e zonës.

Pjesa e katërt

Neni 39

(1) Mbikeqyrje mbi ligjshmerinë e punës së njësive të veteqeverisjes lokale lidhur me kompetencat e percaktuara në kete ligj, kryen Ministria e Veteqeverisjes Lokale.

(2) Mbikeqyrje mbi ligjshmerinë e punës së operatorëve të zonave të themeluara nga Njësia e Veteqeverisjes Lokale, kryen Njësia e Veteqeverisjes Lokale.

(3) Mbikeqyrje mbi ligjshmerinë e punës së pronarëve në zone në rast kur themeluesi i zonës është Njësia e Veteqeverisjes Lokale, kryen Njësia e Veteqeverisjes Lokale.

(4) Mbikeqyrje mbi ligjshmerinë e punës së pronarëve në zone në rast kur themeluesi i zonës është Qeveria e Republikës së Maqedonisë, kryen Drejtoria për Zona Zhvillimore Industriale Teknologjike përmes personave të autorizuar të punësuar në Drejtori.

(5) Mbikeqyrjen nga paragrafi (3) të këtij neni e kryejnë personat e autorizuar të punësuar në Njësine e Veteqeverisjes Lokale.

(6) Personat e autorizuar në mënyrë të mevetëshme i kryejnë punët e mbikeqyrjes dhe ndermarrin masë për të cilat janë të autorizuar me kete ligj.

(7) Autorizimin për kryerjen e mbikeqyrjes personat e autorizuar nga paragrafi (3) dhe (4) të këtij neni e deshmojnë me dokument perkates dhe atë detyrohet ta tregojë gjatë kryerjes së mbikeqyrjes, e me kerkese të pronarit të pjesës së zonës, t'i lejojë ta shqyrtojë.

(8) Mbikeqyrja kryhet pa parajalmerim paraprak, në kohë kur pronari i pjesës së zonës i kryen aktivitetet e tij, në mënyrë të mevetëshme apo me paraqitje paraprake nga pronaret.

(9) Personat e autorizuar e kryejnë mbikeqyrjen në mënyrë efikase, duke mbajtur llogari për mbrojtjen e interesit publik dhe deri në shkallën që ajo është e mundur për mbrojtjen e interesit të pronarit të pjesës së zonës.

(10) Personat nga paragrafi (3) dhe (4) të këtij neni janë të autorizuar që:

1) të kryejnë mbikeqyrje në hapësirat afariste të pronarit të zonës;

2) të kontrollojë dokumente të identifikimit të personave për vërtetim të identitetit të tyre;

3) kërkojnë nga pronaret e pjesës së zonës apo nga të punësuarit e tij me shkrim apo me gojë sqarim lidhur me çështjet nga fusheveprimi i mbikeqyrjes;

4) të kërkojnë mendim profesional kur kjo nevojitet për mbikeqyrje dhe

5) të sigurojnë edhe deshmi tjera të nevojshme.

(11) Nese është nevojë e arsyeshme të merren apo perkohesisht të ruhen dokumentet, personat e autorizuar nga paragrafi (3) dhe (4) të këtij neni mund:

1) të kërkojnë nga pronari i zonës apo nga personi i punësuar te ai që ka autorizim për kete, të hape dhe lejojë qasje në cilindro hapësire dhe

2) të kërkojnë nga cilido person që ka autorizim për kete të sigurojë qasje te cilado dosje dhe hapësira.

(12) Autenticitetin e kopjes me origjinalin e dokumenteve, deshmive dhe informatave e vërteton pronari i pjesës së zonës me vule të vet dhe nënshkrim apo i punësuar i tij me nënshkrim.

(13) Pronari i pjesës së zonës detyrohet të bashkëpunojë dhe me kerkese të personit të autorizuar nga paragrafi (3) dhe (4) të këtij neni për kryerjen e mbikeqyrjes t'i lejojë qasje të papenguar te hapësirat, dokumentet, sistemet elektronike apo cilido qofte mjet apo lende e mbikeqyrjes, si

dhe ta dorezoje tere dokumentacionin e nevojshem për kr-
yerjen e mbikeqyrjes.

(14) Personat e autorizuar nga paragrafi (5) të ketij neni
i emerон kryetari i Njesise së Veteqeverisjes Lokale.

Pjesa e peste

DISPOZITA KUNDERVAJTESE

Neni 40

(1) Gjobe prej 4 000 deri në 5 000 euro në kundervlere
me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje personit juri-
dik - operatorit të zones nese nuk dorezon raport për punen
në zone në forme, permbajtje dhe afat në pajtim me nenin
36 paragrafet (1) dhe (6) të ketij ligji.

(2) Gjobe prej 500 deri në 1 000 euro në kundervlere
me denare do t'i shqiptohet personit pergjegjes në personin
juridik - operator i zones për kundervajtje nga nga paragra-
fi (1) të ketij neni.

(3) Për kundervajtjen e percaktuar në kete nen, kryere-
sit të kundervajtjes do t'i propozohet procedure për bara-
zim, para se të parashtrohet kerkesa për procedure të kun-
dervajtjes në gjykaten kompetente.

Neni 41

(1) Gjobe prej 4 000 deri në 5 000 euro në kundervlere
me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje personit juri-
dik - pronar i cili kryen veprimtari në zone nese nuk dore-
zon raport për punen në zone në forme, permbajtje dhe afat
në pajtim me nenin 38 paragrafi (3) të ketij ligji.

(2) Gjobe prej 500 deri në 1 000 euro në kundervlere
me denare do t'i shqiptohet personit pergjegjes në personin
juridik - pronar i cili do të kryeje veprimtari në zone për
kundervajtje nga paragrafi (1) të ketij neni.

(3) Gjobe prej 500 deri në 1 000 euro në kundervlere
me denare do t'i shqiptohet edhe personit fizik - pronar i ci-
li do të kryeje veprimtari në zone për kundervajtje nga para-
grafi (1) të ketij neni.

(4) Për kundervajtjen e percaktuar në kete nen, kryere-
sit të kundervajtjes do t'i propozohet procedure për bara-
zim, para se të parashtrohet kerkesa për procedure të kun-
dervajtjes në gjykaten kompetente.

Neni 42

Për kundervajtjen e parapare në nenin 36 paragrafet (1)
dhe (6) dhe nenin 38 paragrafi (3) të ketij ligji, procedure
të kundervajtjes udheheq dhe sanksion kundervajtjes shqip-
ton gjykata kompetente.

Pjesa e gjashte

DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT

Neni 43

(1) Njesite e Veteqeverisjes Lokale të cilat deri në ditën
e hyrjes në fuqi të ketij ligji në rajonin e vet kane miratuar
dokumentacion të planit urbanistik perkates për ndertim të
zones, aktin e miratuar perkates për themelimin e zones
nga organi i Njesise së Veteqeverisjes Lokale dhe kane fil-
luar me realizimin e investimeve në zone, konsiderohen the-
melues të zonave me të drejta dhe obligime të percaktuara
me kete ligj.

(2) Zonat nga paragrafi (1) i ketij neni duhet të harmoni-
zohen me dispozitat e ketij ligji lidhur me kushtet për pu-
nen e tyre më së voni deri më 1 janar 2014.

(3) Pas harmonizimit me kushtet nga paragrafi (2) të ke-
tij neni, themeluesi i zones dorezon kerkese për regjistrim
në Regjistrin e zonave ekonomike industriale dhe të gjelbra
në Ministrine e Veteqeverisjes Lokale.

Neni 44

Aktet nenligjore të parapara me kete ligj do të mirato-
hen në afat prej gjashte muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të
ketij ligji.

Neni 45

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në
"Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise".

2839.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на
Република Македонија, претседателот на Република
Македонија и претседателот на Собранието на Републи-
ка Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОДДРШКА НА ДОМАШНАТА МУЗИЧКА ПРОДУКЦИЈА

Се прогласува Законот за поддршка на домашната
музичка продукција,
што Собранието на Република Македонија го доне-
се на седницата одржана на 26 август 2013 година.

Бр. 07-3234/1
26 август 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ПОДДРШКА НА ДОМАШНАТА МУЗИЧКА ПРОДУКЦИЈА

Предмет на уредување

Член 1

Со овој закон се уредува постапката за поддршка на
домашната музичка продукција преку создавање на но-
ви вокално-инструментални композиции (во натамош-
ниот текст: композиции), категориите на композиции-
те, надлежноста на Јавното претпријатие Македонска
радио-телевизија - Скопје за финансирање на компо-
зициите, постапката на одлучување за изборот на компо-
зициите и други прашања кои се однесуваат на домаш-
ната музичка продукција.

Значење на одделни изрази во овој закон (поимник)

Член 2

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат
следново значење:

1. „Автор на композиција“ е физичко лице кое ја создало музиката, односно текстот, односно аранжманот на композицијата;

2. „Изведувач“ е пејач или група која ја изведува композицијата;

3. „Аудиозапис“ е звучна снимка од изведбата на композицијата;

4. „Видеозапис“ е снимка на подвижни слики и придружен звук на композицијата која може да биде соопштена со помош на технички помагала;

5. „Продуцент на аудиозапис“ е правно лице што ја презема организацијата и одговорноста за снимањето на првата аудиоснимка на изведбата на композицијата;

6. „Продуцент на видеозапис“ е правно лице регистрирано во Централниот регистар на Република Македонија, што ја презема организацијата и одговорноста за снимањето на првата снимка на видеозаписот за композицијата и кое има продуцирано најмалку 30 видеозаписи;

7. „Солистички концерт“ е концерт од изведувач во живо, во придружба на вокално-инструментална група (состав на изведувачи), со сценографија и озвучување, во сала со капацитет од најмалку 700 седишта;

8. „Албум“ е аудиозапис на кој се содржани најмалку осум композиции односно, аудиозапис во времетраење од најмалку 30 минути;

9. „Сингл“ е аудиозапис на кој е содржана најмалку една композиција и

10. „Учество на финална вечер на Меѓународната манифестација ЕВРОСОНГ“ е учество на изведувачи од Република Македонија на финална вечер по 2004 година и учество на изведувачи на Република Македонија во периодот од 1998 до 2004 година кога согласно со правилата на Меѓународната манифестација „ЕВРОСОНГ“ не беа востановени полуфинални квалификации, туку манифестацијата се одвиваше во една финална вечер.

Создавање на нови композиции

Член 3

(1) Со цел за поттикнување на развојот на домашната забавна и народна музика, Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија - Скопје со средства од Буџетот на Република Македонија, а по пат на конкурс секоја година финансира создавање на 200 нови композиции, од кои 150 се од областа на забавната и народната музика и 50 се детски композиции.

(2) Средствата од Буџетот на Република Македонија од ставот (1) на овој член се користат врз основа на Програма за поттикнување на развојот на домашната забавна и народна музика која, на предлог на Министерството за култура, ја донесува Владата на Република Македонија.

(3) Со средства од Буџетот на Република Македонија Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија - Скопје финансира создавање на нови композиции од ставот (1) на овој член во следниве категории:

1) „таленти“ - десет композиции годишно;

2) „афирмиран изведувач“ - 20 композиции годишно;

3) „истакнат изведувач“ - 35 композиции годишно;

4) „врвен изведувач“ - 37 композиции годишно;

5) „свезди“ - 28 композиции годишно;

6) „композиции со кои се афирмираат семејните вредности во општеството или многудетните семејства“ - десет композиции годишно;

7) „композиции со кои се афирмира историјата на Македонија“ - десет композиции годишно и

8) „детски композиции“ - 50 композиции годишно.

(4) Во категориите од ставот (3) точки 1 до 7 на овој член, годишно се финансираат по 75 композиции од областа на забавната музика и по 75 композиции од областа на народната музика.

(5) При изборот за финансирање на композициите се води сметка за соодветната и правичната застапеност на заедниците кои живеат во Република Македонија.

Категорија „таленти“

Член 4

Во категоријата „таленти“ може да конкурира изведувач кој претходно нема издадено сингл.

Категорија „афирмиран изведувач“

Член 5

Во категоријата „афирмиран изведувач“ може да конкурира изведувач кој има издадено еден албум или десет сингла.

Категорија „истакнат изведувач“

Член 6

Во категоријата „истакнат изведувач“ може да конкурира изведувач кој има издадено до два албуми или од 11 до 20 сингла.

Категорија „врвен изведувач“

Член 7

Во категоријата „врвен изведувач“ може да конкурира изведувач кој има:

- издадено до три албуми или од 21 до 30 сингла и

- одржано најмалку два солистички концерти.

Категорија „свезди“

Член 8

(1) Во категоријата „свезди“ може да конкурира изведувач кој има издадено повеќе од три албуми или повеќе од 30 сингла и има одржано повеќе од два солистички концерти.

(2) Комисијата од членот 16 од овој закон, врз основа на бодирање, избира изведувачи кои доставиле барања на конкурсот по принципот на предност на изведувач кој остварил повеќе бодови.

(3) Бодирањето се врши врз основа на следниве критериуми:

критериуми	формула за пресметка на остварен број на бодови по критериум	максимален број на бодови кој може да се оствари по критериум
1. Број на издадени албуми во Република Македонија	$\text{број на бодови} = \frac{\text{број на издадени албуми на изведувачот} \times \text{максимален број на бодови}}{\text{најголем број на издадени албуми на изведувач кој доставил барање на конкурсот}}$	10
2. Број на издадени албуми во странство	$\text{број на бодови} = \frac{\text{број на издадени албуми на изведувачот} \times \text{максимален број на бодови}}{\text{најголем број на издадени албуми на изведувач кој доставил барање на конкурсот}}$	8
3. Број на издадени синглови во Република Македонија	$\text{број на бодови} = \frac{\text{број на издадени синглови од изведувачот} \times \text{максимален број на бодови}}{\text{најголем број на издадени синглови на изведувач кој доставил барање на конкурсот}}$	10
4. Број на издадени синглови во странство	$\text{број на бодови} = \frac{\text{број на издадени синглови од изведувачот} \times \text{максимален број на бодови}}{\text{најголем број на издадени синглови на изведувач кој доставил барање на конкурсот}}$	4
5. Број на одржани солистички концерти во Република Македонија	$\text{број на бодови} = \frac{\text{број на одржани солистички концерти од изведувачот} \times \text{максимален број на бодови}}{\text{најголем број на одржани солистички концерти на изведувач кој доставил барање на конкурсот}}$	40
6. Број на одржани солистички концерти во странство	$\text{број на бодови} = \frac{\text{број на одржани солистички концерти од изведувачот} \times \text{максимален број на бодови}}{\text{најголем број на одржани солистички концерти на изведувач кој доставил барање на конкурсот}}$	8
7. Број на добиени награди во Република Македонија	$\text{број на бодови} = \frac{\text{број на добиени награди од изведувачот} \times \text{максимален број на бодови}}{\text{најголем број добиени награди на изведувач кој доставил барање на конкурсот}}$	5
8. Број на добиени меѓународни награди	$\text{број на бодови} = \frac{\text{број на добиени меѓународни награди од изведувачот} \times \text{максимален број на бодови}}{\text{најголем број добиени меѓународни награди на изведувач кој доставил барање на конкурсот}}$	5
9. Учество на финална вечер на Меѓународната манифестација на ЕВРОСОНГ (за изведувачи од забавната музика)	Доколку изведувачот остварил учество на финалната вечер на ЕВРОСОНГ добива максимални десет бода, а доколку нема остварено учество добива 0 бодови.	10

(4) Максималниот број на бодови за изведувачот во категоријата „свезди“ од областа на забавната музика е 100 бода, а за да може да се квалификува, изведувачот од категоријата „свезди“ од областа на забавната музика, мора да оствари минимум 51 бод.

(5) Максималниот број на бодови за изведувачот од категоријата „свезди“ од областа на народната музика изнесува 90 бода, а за да може да се квалификува, изведувачот од категоријата „свезди“ од областа на народната музика, мора да оствари минимум 46 бода.

Композиции со кои се промовираат семејните вредности во општеството или многудетните семејства

Член 9

Во категоријата „композиции со кои се промовираат семејните вредности во општеството или многудетните семејства“ може да конкурира изведувач со текст на композиција со кој се промовираат семејните вредности во општеството или многудетните семејства.

Композиции со кои се афирмира историјата на Македонија

Член 10

Во категоријата „композиции со кои се афирмира историјата на Македонија“ може да конкурира изведувач со текст на композиција со кој се афирмира историјата на Македонија.

Детски композиции

Член 11

Во категоријата „детски композиции“ може да конкурира еден од авторите на музиката, текстот, аранжманот или продуцентот на аудиозаписот, по претходна писмена согласност на другите автори, односно продуцентот на аудиозаписот, со композиција која е наменета за најмладите изведувачи - децата и за детската публика, со едноставни мелодично-ритмички елементи, симплифицирани хармониски решенија со изразен едукативно-забавен карактер и со текстуални содржини кои се однесуваат на детството, љубовта кон семејството, вредностите на општеството, татковината и природата.

Конкурс за создавање на нови композиции

Член 12

(1) За создавање на нови композиции од членот 3 став (3) од овој закон, Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија - Скопје во текот на годината објавува квартални конкурси во декември, април, јуни и септември (во натамошниот текст: конкурс).

(2) Конкурсот се објавува во средствата за јавно информирање и на веб страницата на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија - Скопје и трае 90 дена од денот на објавувањето.

(3) Конкурсот се објавува на најмалку една половина од страницата, во два од весниците што се издаваат на македонски јазик и во еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.

(4) Конкурсот задолжително ги содржи условите за учество на конкурсот.

Право на учество на конкурс**Член 13**

(1) Право на учество на конкурсот од членот 12 од овој закон има изведувач - државјанин на Република Македонија, со композиција создадена од автори државјани на Република Македонија, а која претходно не е јавно изведена.

(2) Изведувачот на конкурсот доставува барање кое ги содржи следниве податоци за:

А) изведувачот:

- име и презиме на изведувачот,
- адреса и
- телефон/мобилен телефон/електронска пошта;

Б) авторите на композицијата:

- име и презиме на авторот на музиката,
- име и презиме на авторот на текстот и
- име и презиме на авторот на аранжманот;

В) продуцентот на аудиозаписот и за продуцентот на видеозаписот:

- назив и седиште на продуцентот и
- име и презиме на одговорното лице во правното лице;

Г) композицијата:

- жанр на музиката за која се поднесува барање (народна или забавна музика) и
- времетраење на композицијата и

Д) категоријата за која се поднесува барањето.

(3) По исклучок од ставот (1) на овој член право на учество на конкурсот во категоријата „детски композиции“ има еден од авторите на композицијата со композиција која претходно не е јавно изведена.

(4) Учесникот на конкурсот (изведувачот, односно авторот) во прилог на барањето ја доставува и следнава документација:

- извод од државјанство на Република Македонија за авторот на музиката, авторот на текстот и авторот на аранжманот,
- извод од државјанство на Република Македонија за изведувачот,
- извод од Централниот регистар на Република Македонија за регистрирана дејност за продуцентот на аудиозаписот и за продуцентот на видеозаписот,
- склучен пред договор или договор со авторот на музиката, авторот на текстот, авторот на аранжманот, продуцентот на аудиозаписот и продуцентот на видеозаписот на композицијата за која поднесува барање на конкурсот. Доколку изведувачот е автор на музиката, односно текстот, односно аранжманот, треба да достави изјава дека тој е автор на музиката, односно автор на текстот, односно автор на аранжманот,
- изјава од авторот на музиката, авторот на текстот и авторот на аранжманот дека доставената композиција не била претходно изведена,
- композиција напишана во два идентични клавирски изводи со испишан хармониски текст и три идентични примероци на текст напишан на македонски јазик, со кирилско писмо, односно на јазикот на заедниците, како и демоснимка или финална снимка на композицијата и
- за категоријата „детски композиции“ потребно е да се достави и претходна писмена согласност од членот 11 од овој закон.

(5) По исклучок од ставот (4) алинеја 6 на овој член, изведувачот кој конкурира во категоријата „свезди“ на конкурсот не доставува во прилог композиција

напишана во два идентични клавирски изводи со испишан хармониски текст и три идентични примероци на текст напишан на македонски јазик со кирилско писмо, односно на јазикот на заедниците, како и демоснимка или финална снимка на композицијата.

(6) Еден изведувач може да конкурира на конкурсот во една категорија со неограничен број на композиции.

(7) На конкурсот нема да бидат поддржани композиции со текстови со кои се промовира говор на омраза, кршење на човековите права или се заговара употреба на дрога, алкохол и коцка.

Износи со кои се финансираат композициите**Член 14**

(1) На еден ист изведувач во текот на годината може во согласност со овој закон да му бидат поддржани најмногу до три композиции.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, на еден ист изведувач од категоријата „свезди“ во текот на годината може да му бидат поддржани најмногу две композиции.

(3) Композиции избрани на конкурсот во категориите „таленти“, „афирмиран изведувач“, „истакнат изведувач“, „врвен изведувач“, „композиции со кои се афирмираат семејните вредности во општеството или многудетните семејства“ и „композиции со кои се афирмира историјата на Македонија“ се финансираат со средства во износ од 3.000 евра од кои 1.500 евра се за создавање на композицијата и за изработка на аудиозапис на композицијата, а 1.500 евра се за изработка на видеозапис за композицијата.

(4) Композиција од категоријата „детски композиции“ се финансира со средства во износ од 400 евра наменети за создавање на композицијата и за изработка на аудиозапис за композицијата.

(5) Композиција од категоријата „свезди“ се финансира со средства во износ од 4.500 евра од кои 3.000 евра се за создавање на композицијата и за изработка на аудиозапис на композицијата, а 1.500 евра се за изработка на видеозапис за композицијата.

(6) Средствата од ставовите (3), (4) и (5) на овој член се пресметуваат во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на Република Македонија на денот на исплатата на средствата.

Листа од која се избира Комисијата**Член 15**

(1) Директорот на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија - Скопје по пат на јавен повик подготвува листа од 50 лица, автори на музички дела (музика, текст и аранжман), изведувачи, продуценти на аудиозапис, односно продуценти на видеозапис и музички уредници во радиодифузни организации од која, по случаен избор (лотариски систем), се избираат членовите на комисијата која ќе учествува во постапката за одлучување по конкурсот (во натамошниот текст: комисијата).

(2) За подготовка на листата од ставот (1) на овој член, Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија - Скопје во јануари во тековната година објавува јавен повик.

(3) Јавниот повик се објавува во средствата за јавно информирање и на веб страницата на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија - Скопје и трае 30 дена од денот на објавувањето.

(4) Јавниот повик се објавува на најмалку половина страница, во два од весниците што се издаваат на македонски јазик и во еден од весниците што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик.

(5) За членови на листата може да бидат избрани автори, изведувачи, продуценти на аудиозаписи, односно продуценти на видеозаписи и музички уредници во радиодифузни организации кои ги исполнуваат следниве критериуми за:

а) автори - да има создадено како автор на музика, односно автор на текст, односно автор на аранжман најмалку 20 композиции, односно текстови, односно аранжмани;

б) изведувачи - да има издадено најмалку десет сингла;

в) продуценти на аудиозапис, односно за продуценти на видеозапис - да има продуцирано најмалку два албума, односно продуцирано најмалку 20 видеозаписи и

г) музички уредници - да има работно искуство како музички уредник во радиодифузна организација од најмалку пет години.

(6) Кандидатите за членови на листата се избираат по принцип на бодирање и предност има кандидатот кој остварил поголем број на бодови.

(7) Управниот одбор на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија - Скопје со општ акт ги пропишува начинот на бодирањето и вршењето на избор на членови на листата.

Комисија за избор по конкурс

Член 16

(1) Во комисијата членуваат од пет до седум члена, избрани по случаен избор (лотариски систем) од листата од членот 15 став (1) од овој закон, два часа пред да започне одлучувањето по конкурсот. Членовите на комисијата за нивниот избор се известуваат со брза пошта. Доколку некој од членовите од лични причини не може да учествува во одлучувањето, се избира нов член по случаен избор (лотариски систем) од листата од членот 15 став (1) од овој закон.

(2) Комисијата одлучува по конкурсот во рок од 24 часа сметано од часот на започнувањето на постапката за одлучување по конкурсот.

(3) На членовите на комисијата за извршената работа им следува поединечен паричен надоместок во износ од 10.000 денари, по конкурс.

Делокруг на работа на комисијата

Член 17

(1) За композициите доставени во категориите „таленти“, „афирмиран изведувач“, „истакнат изведувач“ и „врвен изведувач“ комисијата:

- ги разгледува пријавите доставени на конкурсот,
- утврдува дали изведувачите ги исполнуваат условите утврдени со овој закон за категоријата за која изведувачот поднел барање,

- дава стручно мислење за квалитетот на композицијата имајќи ги предвид квалитетот на музиката, текстот и аранжманот и

- доставува до директорот на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија - Скопје предлог на изведувачи кои се предлага да бидат прифатени по конкурсот.

(2) За композициите доставени во категоријата „композиции со кои се промовираат семејните вредности во општеството или многудетните семејства“ и категоријата „композиции со кои се афирмира историјата на Македонија“ комисијата утврдува дали композицијата ги исполнува условите од членот 9, односно од членот 10 од овој закон, дава стручно мислење за квалитетот на композицијата имајќи ги предвид квалитетот на музиката, текстот и аранжманот и доставува до директорот на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија - Скопје предлог на изведувачи кои се предлага да бидат прифатени по конкурсот.

(3) Квалитетот на секоја композиција од ставовите (1) и (2) на овој член се оценува со бодови од еден до десет.

(4) За композициите од ставовите (1) и (2) на овој член во првите два конкурса ќе бидат поддржани најмногу до 28 композиции, а во третиот и во четвртиот конкурс по 33 композиции.

(5) За композициите доставени на конкурсот во категоријата „свезди“, комисијата ги разгледува барањата доставени на конкурсот и врз основа на системот на бодирање од членот 8 ставови (3), (4) и (5) од овој закон доставува до директорот на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија - Скопје предлог на изведувачи кои се предлага да бидат прифатени по конкурсот и тоа за најмногу седум изведувачи по конкурс.

(6) За композициите доставени на конкурсот во категоријата „детски композиции“, комисијата утврдува дали доставените композиции ги исполнуваат условите од членот 11 од овој закон, дава стручно мислење за квалитетот на композицијата имајќи ги предвид квалитетот на музиката, текстот и аранжманот и доставува до директорот на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија - Скопје предлог на композиции кои се предлага да бидат прифатени по конкурсот.

(7) За композициите од ставот (6) на овој член во првите два конкурса ќе бидат поддржани по 12 композиции, а во третиот и четвртиот конкурс по 13 композиции.

Судир на интереси

Член 18

(1) Членовите на комисијата, пред започнувањето на постапката за одлучување по конкурсот, се должни да дадат писмена изјава со која под целосна материјална, морална и кривична одговорност изјавуваат дека немаат судир на интереси со поднесените барања на конкурсот.

(2) Доколку член на комисијата изјави дека има судир на интереси, на негово место, по истиот систем на избор од членот 15 став (1) од овој закон, се избира нов член.

(3) Доколку на конкурсот се избере композиција чиј автор на текст, автор на музика, автор на аранжман, изведувач или продуцент на аудиозапис, односно продуцент на видеозапис бил член на комисијата која вршела избор, изборот за таа композиција ќе се поништи.

(4) Во случајот од ставот (3) на овој член изведувачот е должен, во рок од 60 дена сметано од денот на поништувањето на изборот на композицијата, да ги врати добиените средства.

(5) Доколку во рокот од ставот (4) на овој член не ги врати добиените средства, Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија - Скопје против него ќе поведе судски спор пред надлежниот суд.

(6) Во случајот од ставот (5) на овој член изведувачот нема право да учествува на наредните конкурси согласно со овој закон.

(7) Забраната за учество на конкурсите се објавува на веб страницата на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија - Скопје.

(8) Во случајот од ставот (3) на овој член авторот на текстот, авторот на музиката, авторот на аранжманот или продуцентот на аудиозаписот, односно продуцентот на видеозаписот, се брише од листата од членот 15 став (1) од овој закон и нема право да биде повторно избран на листата од членот 15 став (1) од овој закон.

Распределба на средствата

Член 19

(1) Доколку на конкурсот, во некоја од категориите од членот 3 став (3) од овој закон, се пријавени помалку композиции или се направи избор на помал број на композиции, преостанатите средства наменети за тој конкурс и за таа категорија на композиции, се распределуваат во друга категорија во која е евидентен поголем број на квалитетни композиции, а согласно со членот 17 ставови (4), (5) и (7) од овој закон.

(2) Во случај на ставот (1) на овој член директорот на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија - Скопје донесува одлука во согласност со членот 3 став (4) од овој закон.

Одлуки во врска со конкурсите

Член 20

(1) Директорот на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија - Скопје, по предлог на комисијата, во рок од три дена сметано од денот на доставувањето на предлогот на комисијата, донесува одлуки за избор на изведувачите, односно композициите кои се прифатени на конкурсот и изведувачи и композиции кои се одбиени на конкурсот.

(2) Одлуките од ставот (1) на овој член се објавуваат на веб страницата на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија - Скопје.

(3) Одлуките содржат податоци за изведувачот, за авторите на композицијата, за продуцентот на аудиозаписот и за продуцентот на видеозаписот, за категоријата на композицијата и за членовите на комисијата која утврдила дека се исполнети условите согласно со овој закон по барањата доставени на конкурсот и ги дала предлозите до директорот на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија - Скопје.

Склучување на договори

Член 21

(1) Согласно со одлуките од членот 20 од овој закон директорот на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија - Скопје склучува поединечен договор со изведувачот, односно со еден од авторите на композицијата за композиции од категоријата „детски композиции“ (во натамошниот текст: корисник на средства).

(2) Со договорот од ставот (1) на овој член се утврдуваат композицијата за која се доделуваат средствата, категоријата на изведувачот и категоријата на композицијата, висината на средствата, динамиката и рокот за реализација, доставувањето на извештаите, контролата и надзорот на наменското користење на средствата и други прашања со кои се регулираат правата и обврските на договорните страни.

(3) Корисникот на средствата е должен наменски да ги користи средствата добиени на конкурсот.

(4) Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија - Скопје врши контрола на наменското користење на средствата и ја следи реализацијата на договорот од ставот (1) на овој член.

(5) Корисникот на средствата е должен во рок од два месеца, сметано од денот на склучувањето на договорот од ставот (1) на овој член до Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија - Скопје да достави аудиозапис на композицијата и видеозапис за композицијата, како и извештај со финансиска документација за реализација на договорот.

(6) Доколку корисникот на средствата во рокот од ставот (5) на овој член не достави аудиозапис на композицијата и видеозапис за композицијата, тој е должен во рок од 60 дена да ги врати добиените средства на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија - Скопје.

(7) Доколку корисникот на средствата во рокот од ставот (6) на овој член не ги врати добиените средства, Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија - Скопје против него ќе поведе судски спор пред надлежниот суд.

(8) Во случајот од ставот (6) на овој член корисникот на средствата нема право да учествува на наредните конкурси согласно со овој закон.

(9) Забраната за учество на конкурсите се објавува на веб страницата на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија - Скопје.

Член 22

(1) Ако за композиција избрана на конкурс, во согласност со овој закон, во судска постапка се докаже дека е туѓо авторско дело изведувачот, односно авторот на музиката, односно авторот на текстот, односно авторот на аранжманот нема право да учествува на наредните конкурси.

(2) Забраната за учество на конкурсите се објавува на веб страницата на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија - Скопје.

(3) Во случајот од ставот (1) на овој член изведувачот, односно авторот е должен, во рок од 60 дена од денот на правосилноста на пресудата од ставот (1) на овој член, да ги врати добиените средства за композицијата.

Годишен извештај за работата

Член 23

Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија - Скопје во март во тековната година за претходната година доставува извештај за спроведувањето на овој закон до Министерството за култура и до Владата на Република Македонија. Извештајот содржи програмски и финансиски податоци кои произлегуваат од поддршката на домашната музичка продукција при спроведувањето на овој закон.

Надзор

Член 24

Надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон врши Министерството за култура.

Преодни и завршни одредби

Член 25

Управниот одбор на Јавното претпријатие Македонска радио-телевизија - Скопје ќе го донесе актот од членот 15 став (7) од овој закон во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 26

Првиот конкурс согласно со овој закон ќе се објави во јануари 2014 година.

Член 27

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2014 година до 31 декември 2023 година.

L I G J PËR PERKRAHJEN E PRODUKSIONIT MUZIKOR VENDOR

Lenda e rregullimit**Neni 1**

Me kete ligj rregullohet procedura për perkrahjen e produksionit muzikor vendor permes krijimit të kompozimeve vokale instrumentale (në tekstin e metejme): kompozime, kategorite e kompozimeve, kompetenca e Ndermarrjes Publike Radiotelevizioni i Maqedonise-Shkup për financimin e kompozimeve, procedura e vendosjes për zgjedhjen e kompozimeve dhe ceshtje të tjera të cilat kane të bejne me produksionin muzikor vendor. për finnacimin e kompozimeve,

Kuptimi i shprehjeve të caktuara në kete ligj (lista e nocioneve)

Neni 2

Shprehjet e caktuara të perdorura në të ligj e kane kete kuptim:

1. "Autor i kompozimit" eshte personi fizik i cili e ka krijuar muziken, perkatesisht tekstin perkatesisht aranzhmanin e kompozimit;

2. "Realizues" eshte kengetari ose grupi i cili e realizon kompozimin;

3. "Audioincizim" eshte incizimi me zë nga realizimi i kompozimit;

4. "Videoincizim" eshte incizimi i fotografive levizese dhe zerit shoqerues të kompozimit i cili mund të kumtohet me ndihmen e mjeteve ndihmese teknike;

5. "Producent i audioincizimit", eshte personi juridik që e ndermerr organizimin dhe pergjegjesine për incizimin e incizimit të pare audio të realizimit të kompozimit;

6. "Producent i videoincizimit" eshte personi juridik i regjistruar në Regjistrin Qendror të Republikes së Maqedonise, që e ndermerr organizimin dhe pergjegjesine për incizimin e incizimit të pare të videoincizimit për kompozimin dhe i cili ka prodhuar së paku 30 videoincizime;

7. "Koncert solistik" eshte koncerti i mbajtur nga realizuesi drejtperdrejt, në shoqerim të grupit vokal-instrumental (perberje e realizuesve), me skenografi dhe me zerim, në salle me kapacitet prej së paku 700 ulese;

8. "Album" eshte audioincizim në të cilin permbahen së paku tete kompozime, perkatesisht audioincizime në kohezgjatje prej së paku 30 minuta;

9. "Singel" eshte audioincizim në të cilin permbahet së paku një kompozim dhe

10. "Pjesemarrje në nate finale të Manifestimit Nderkombetar EUROSONG" eshte pjesemarrja e realizuesve nga Republika e Maqedonise në naten finale pas vitit 2004 dhe pjesemarrja e realizuesve të Republikes së Maqedonise në periudhen prej 1998 deri në vitin 2004 kur në pajtim me rregullat e Manifestimit Nderkombetar EUROSONG nuk ishin të vendosura kualifikime gjysmefinale, por manifestimi zhvillohej në një nate finale.

Krijimi i kompozimeve të reja**Neni 3**

(1) Me qellim të nxitjes së zhvillimit të muzikes popullore dhe argetuese vendore, Ndermarrja Publike Radiotelevizioni i Maqedonise-Shkup me mjete nga Buxheti i Republikes së Maqedonise, nepermjet konkursit çdo vit financon krijimin e 200 kompozimeve të reja, prej të cilave 150 jane nga sfera e muzikes argetuese dhe popullore dhe 50 jane kompozime për femije.

(2) Mjetet nga Buxheti i Republikes së Maqedonise nga paragrafi (1) i ketij neni shfrytezohen në baze të Programit për nxitjen e zhvillimit të muzikes argetuese dhe popullore vendore, që me propozim të Ministrise së Kultures, e miraton Qeveria e Republikes së Maqedonise.

(3) Me mjetet nga Buxheti i Republikes së Maqedonise, Ndermarrja Publike Radiotelevizioni i Maqedonise-Shkup financon krijimin e kompozimeve të reja nga paragrafi (1) të ketij neni në kategorite si vijojne:

1) "talente" - 10 kompozime në vit;

2) "realizues i afirmuar" 20 kompozime në vit;

3) "realizues i shquar" 35 kompozime në vit;

4) "realizues superior" 37 kompozime në vit;

5) "yje"-28 kompozime në vit;

6) "kompozime me të cilat afirmohen vlerat familjare në shoqeri ose familjet me shume femije" - 10 kompozime në vit;

7) "kompozime me të cilat afirmohet historia e Maqedonise" 10 kompozime në vit dhe

8) "kompozime për femije" - 50 kompozime në vit;

(4) Në kategorite nga paragrafi (3) nga pika 1 deri në pikën 7 të ketij neni, në vit financohen nga 75 kompozime nga sfera e muzikes argetuese dhe nga 75 kompozime nga sfera e muzikes popullore.

(5) Gjate perzgjedhjes së financimit të kompozimeve mbahet llogari për perfaqesimin adekuat dhe të drejte të bashkesive të cilat jetojne në Republikën e Maqedonise.

Kategoria "talente"**Neni 4**

Në kategorine "talente" mund të konkurroje realizuesi i cili paraprakisht nuk ka realizuar singel.

Kategoria "realizues i afirmuar"**Neni 5**

Në kategorine "realizues i afirmuar" mund të konkurroje realizuesi i cili ka realizuar një album ose dhjete singla.

Kategoria "realizues i shquar"**Neni 6**

Në kategorine "realizues i shquar" mund të konkurroje realizuesi i cili ka realizuar deri në dy albume ose 11 deri 20 singla.

Kategorija "realizues superior"

Neni 7

Në kategorine "realizues superior" mund të konkurroje realizuesi i cili:

- ka realizuar deri në tri albume ose prej 21 deri 30 singla dhe
- ka mbajtur së paku dy koncerte solistike.

Kategorija "yje"

Neni 8

(1) Në kategorine "yje" mund të konkurroje realizuesi i cili ka realizuar më shumë se tre albume ose më shumë se 30 singla dhe ka mbajtur më shumë se dy koncerte solistike.

(2) Komisioni nga neni 16 i këtij ligji, në baze të ndarjes së pikeve, perzgjedh realizues, të cilet kane dorëzuar kërkesa në konkurs, sipas parimit të perparësise së realizuesit i cili ka realizuar më shumë pike.

(3) Ndarja e pikeve kryhet në baze të kriterëve si vijojne:

kritere	Formula për perlogaritje të numrit të realizuar të pikeve për kriter	Numri maksimal i pikeve që mund të realizohet sipas kriterit
1. Numri i albumeve të realizuara në Republikën e Maqedonisë	$\text{numri i pikeve} = \frac{\text{numri i albumeve të publikuara të realizuesit}}{\text{numri më i madh i albumeve të realizuara të realizuesit i cili ka dorëzuar kërkesë në konkurs}}$	10
2. Numri i albumeve të realizuara jashtë vendit	$\text{numri i pikeve} = \frac{\text{numri i albumeve të realizuara të realizuesit}}{\text{numri më i madh i albumeve të realizuara të realizuesit i cili ka dorëzuar kërkesë në konkurs}}$	8
3. Numri i singlave të realizuara në Republikën e Maqedonisë	$\text{numri i pikeve} = \frac{\text{numri i singlave të realizuara nga realizuesi}}{\text{numri më i madh i singlave të realizuara të realizuesit i cili ka dorëzuar kërkesë në konkurs}}$	10
4. Numri i singlave të realizuara jashtë vendit	$\text{numri i pikeve} = \frac{\text{numri i singlave të realizuara nga realizuesi}}{\text{Numri më i madh i singlave të realizuara të realizuesit i cili ka dorëzuar kërkesë në konkurs}}$	4
5. Numri i koncerteve solistike të mbajtura në Republikën e Maqedonisë	$\text{numri i pikeve} = \frac{\text{numri i koncerteve solistike të mbajtura nga realizuesi}}{\text{numri më i madh i koncerteve solistike të mbajtura të realizuesit i cili ka dorëzuar kërkesë në konkurs}}$	40

6. Numri i koncerteve solistike të mbajtura jashtë vendit	$\text{numri i pikeve} = \frac{\text{numri i koncerteve solistike të mbajtura nga realizuesi}}{\text{numri më i madh i koncerteve solistike të mbajtura të realizuesit i cili ka dorëzuar kërkesë në konkurs}}$	8
7. Numri i çmimeve të fituara në Republikën e Maqedonisë	$\text{numri i pikeve} = \frac{\text{numri i çmimeve të fituara nga realizuesi}}{\text{numri më i madh i çmimeve të fituara të realizuesit i cili ka dorëzuar kërkesë në konkurs}}$	5
8. Numri i çmimeve të fituara ndërkombëtare	$\text{numri i pikeve} = \frac{\text{numri i çmimeve të fituara ndërkombëtare nga realizuesi}}{\text{numri më i madh i çmimeve ndërkombëtare të fituara nga realizuesi i cili ka dorëzuar kërkesë në konkurs}}$	5
9. Pjesëmarrja në natën finale të Manifestimit Ndërkombëtar të EUROSONG (për realizues të muzikës argëtuese)	Nëse realizuesi ka realizuar pjesëmarrje në natën finale të EUROSONG merr 10 pike maksimale, e nëse nuk ka realizuar pjesëmarrje merr 0 pike.	10

(4) Numri maksimal i pikeve për realizuesin në kategorine "yje" nga sfera e muzikës argëtuese është 100 pike, e që të mund të kualifikohet, realizuesi i kategorise "yje" nga sfera e muzikës argëtuese doemos duhet të realizojë minimum 51 pike.

(5) Numri maksimal i pikeve për realizuesin e kategorise "yje" nga sfera e muzikës popullore është 90 pike, e që të mund të kualifikohet, realizuesi i kategorise "yjet nga sfera e muzikës popullore doemos duhet të realizojë minimum 46 pike.

Kompozime me të cilat promovohen vlerat familjare në shoqëri ose familjet me shumë fëmijë

Neni 9

Në kategorine "kompozime me të cilat promovohen vlerat familjare në shoqëri ose familjet me shumë fëmijë" mund të konkurroje realizuesi me tekst të kompozimit me të cilin promovohen vlerat familjare në shoqëri ose familjet me shumë fëmijë.

Kompozime me të cilat afirmohet historia e Maqedonisë

Neni 10

Në kategorine "kompozime me të cilat afirmohet historia e Maqedonisë" mund të konkurroje realizuesi me tekst të kompozuar me të cilin afirmohet historia e Maqedonisë.

Kompozime për femije**Neni 11**

Në kategorine "kompozime për femije" mund të konkurrojnë një nga autorët e muzikës, tekstit, aranzhmanit ose producenti i audioincizimit, me pelqim paraprak me shkrim të autoreve tjere, perkatesisht të producentit të audioincizimit, me kompozim i cili është dedikuar për realizuesit më të rinj-femijet dhe për publikun femijeror, me elemente melodike-ritmike të thjeshta, zgjidhje të simplifikuara harmonike me karakter të theksuar edukativ-argetues dhe me permbytje tekstuale të cilat kanë të bëjnë me femijerine, dashuri-ne ndaj familjes, vlerave të shoqërisë, atdheut dhe natyrës.

Konkurs për krijimin e kompozimeve të reja**Neni 12**

(1) Për krijimin e kompozimeve të reja nga neni 3 paragrafi (3) të këtij neni, Ndermarrja Publike Radiotelevizioni i Maqedonise-Shkup gjatë vitit shpall konkurse tremujore në dhjetor, prill, qershor dhe shtator (në tekstin e metejme: konkurs).

(2) Konkursi shpallet në mjetet për informim publik dhe në ueb-faqen e Ndermarrjes Publike Radiotelevizioni i Maqedonise-Shkup dhe zgjat 90 ditë nga dita e shpalljes.

(3) Konkursi shpallet në së paku gjysmen e faqes, në dy nga gazetatat që botohen në gjuhën maqedonase dhe në një nga gazetatat që botohen në gjuhën që e flasin së paku 20% e qytetareve të cilët flasin gjuhë zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase.

(4) Konkursi detyrimsht i përmban kushtet për pjesëmarrje në konkurs.

E drejta e pjesëmarrjes në konkurs**Neni 13**

(1) Të drejte për pjesëmarrje në konkursin nga neni 12 i këtij ligji ka realizuesi- shtetas i Republikës së Maqedonise, me kompozim të krijuar nga autor shtetas të Republikës së Maqedonise, e që më parë nuk është realizuar në publik.

(2) Realizuesi në konkurs dorezon kerkese e cila i përmban të dhënat në vijim:

A) Të dhëna për realizuesin:

- emrin dhe mbiemrin e realizuesit,
- adresën dhe

- telefonin/telefonin mobil/posten elektronike.

B) Të dhëna për autorët e kompozimit:

- emrin dhe mbiemrin e autorit të muzikës,
- emrin dhe mbiemrin e autorit të tekstit dhe
- emrin dhe mbiemrin e autorit të aranzhmanit.

V) Të dhëna për producentin e audioincizimit dhe për producentin e videoincizimit:

- emrin dhe seline të producentit dhe
- emrin dhe mbiemrin e personit përgjegjës në personin juridik.

G) Të dhëna për kompozimin:

- zhanrin e muzikës për të cilën parashtrohet kerkesa (muzikë popullore ose argetuese) dhe
- kohezgjatjen e kompozimit.

D) Të dhëna për kategorinë për të cilën parashtrohet kerkesa.

(3) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni të drejte të pjesëmarrjes në konkurs në kategorinë "kompozime të femijeve" ka një nga autorët e kompozimit me kompozim e cila paraprakisht nuk është realizuar në publik.

(4) Pjesëmarrësi në konkurs (realizuesi, perkatesisht autori) në shtojcë të kerkësës e dorezon edhe dokumentacionin në vijim:

- certifikatë e shtetësisë e Republikës së Maqedonise për autorin e muzikës, autorin e tekstit dhe autorin e aranzhmanit,

- certifikatë të shtetësisë të Republikës së Maqedonise për realizuesin,

- certifikatë nga Regjistrari Qendror i Republikës së Maqedonise për veprimtari të regjistruar për producentin e audioincizimit dhe për producentin e videoincizimit,

- paramarrevshje të lidhur ose marrevshje me autorin e muzikës, autorin e tekstit, autorin e aranzhmanit, producentin për audio regjistrim dhe producentin të videoincizimit të kompozimit për të cilën parashtrohet kerkesa e konkursit. Nëse realizuesi është autor i muzikës perkatesisht teksti perkatesisht aranzhmani, duhet të dorezojë deklarate se ai është autor i muzikës perkatesisht autor i tekstit perkatesisht autor i aranzhmanit,

- deklarate nga autori i muzikës, autori i tekstit dhe autori i aranzhmanit se kompozimi i dorezuar nuk është realizuar paraprakisht,

- kompozimi i shkruar në dy ekstrakte identike të pianos me tekst të shkruar për harmonike dhe tre ekzemplare identike të tekstit të shkruar në gjuhën maqedonase, me shkrim cirilik, perkatesisht në gjuhën e bashkësive, si dhe demoincizim ose incizim final të kompozimit dhe

- për kategorinë "kompozime të femijeve" është e nevojshme të dorezohet edhe pelqim paraprak me shkrim nga neni 11 i këtij ligji.

(5) Me përjashtim nga paragrafi (4) alineja 6 e këtij neni, realizuesi i cili konkurron në kategorinë "yje" në konkurs nuk dorezon në shtojcë kompozim të shkruar në dy ekstrakte identike të pianos me tekst të shkruar për harmonike dhe tre ekzemplare identike të tekstit të shkruar në gjuhën maqedonase, me shkrim cirilik, perkatesisht në gjuhën e bashkësive, si dhe demoincizim ose incizim final të kompozimit.

(6) Një realizues mund të konkurrojë në konkurs në një kategori me numër të pakufizuar të kompozimeve.

(7) Në konkurs nuk do të perkraken kompozimet me tekste me të cilat promovohet fjalimi i urrejtjes, cenimi i të drejtave të njeriut ose nxitet përdorimi i drogës, alkoolit dhe bixhozit.

Shuma me të cilat financohen kompozimet**Neni 14**

(1) Një realizuesi të njëjtte gjatë vitit mund të pajtim me këtë ligj t'i perkraken më së shumti deri në tri kompozime.

(2) Me përjashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, një realizuesi nga kategoria "yje" gjatë vitit mund t'i perkraken më së shumti dy kompozime.

(3) Kompozimet e zgjedhura në konkurs në kategoritë "talente", "realizues i afirmuar", "realizues i shquar", "realizues superior", "kompozime me të cilat afirmohen vlerat familjare në shoqëri ose familjet me shumë femije" dhe "kompozime me të cilat afirmohet historia e Maqedonise" financohen me mjete në shumë prej 3000 euro, nga të cilat 1500 euro janë për krijimin e kompozimit dhe për përpunim të audioincizimit të kompozimit, kurse 1500 euro janë për përpunim të videoincizimit për kompozimin.

(4) Kompozimi nga kategoria "kompozime për femije" financohet me mjete në shumë prej 400 euro të dedikuara për krijimin e kompozimit dhe për përpunim të audioincizimit për kompozimin.

(5) Kompozimi nga kategoria "yje" financohet me mjete në shume prej 4500 euro, nga të cilat 3000 euro janë për krijimin e kompozimit dhe për perpunimin e audioincizimit të kompozimit, kurse 1 500 euro janë për perpunim të videoincizimit për kompozimin.

(6) Mjetet nga paragrafet (3), (4) dhe (5) të ketij neni perlllogariten në kundërvlere me denare sipas kursit të mesem të Bankes Popullore të Republikës së Maqedonise, deri në ditën e pagimit të mjeteve.

Lista nga e cila zgjidhet Komisioni

Neni 15

(1) Drejtori i Ndermarrjes Publike Radiotelevizioni i Maqedonise-Shkup nepermjet thirrjes publike perpilon liste prej 50 personave, autore të veprave muzikore (muzike, tekst dhe aranzhman), realizues, producente të audioincizimit, perkatesisht producent të videoincizimit dhe redaktore muzikore në organizata radiodifuzive nga e cila, me zgjedhje të rastesishme (sistem lotarie) perzgjidhen anetaret e Komisionit që do të marre pjese në procedurën për vendimmarrje në konkurs (në tekstin e metejme: Komisioni).

(2) Për perpilimin e listes nga paragrafi (1) i ketij neni, Ndermarrja Publike Radiotelevizioni i Maqedonise-Shkup në janar në vitin rrjedhes shpall thirrje publike.

(3) Thirrja publike shpallet në mjetet për informim publik dhe në ueb faqen e Ndermarrjes Publike Radiotelevizioni i Maqedonise-Shkup dhe zgjat 30 dite nga dita e shpalljes.

(4) Thirrja publike shpallet në së paku gjysmen e faqes, në dy gazeta që botohen në gjuhen maqedonase dhe në një nga gazetata që botohen në gjuhen që e flasin së paku 20% nga qytetaret të cilet flasin gjuhen zyrtare të ndryshme nga gjuha maqedonase.

(5) Për anetare të listes, mund të zgjidhen autor, realizues, producente të audioincizimeve, perkatesisht producente të videoincizimeve dhe redaktore muzikore në organizata radiodifuzive që i plotesojne kriteret në vijim:

a) për autor - të kete krijuar si autor i muzikes, perkatesisht autor i tekstit, perkatesisht autor i aranzhmanit, së paku 20 kompozime, perkatesisht tekste, perkatesisht aranzhmane;

b) për realizues - të kete realizuar së paku 10 singla;

v) për producentet e audioincizimit, perkatesisht për producentet e videoincizimit-të kete prodhuar së paku dy albume, perkatesisht të kete prodhuar së paku 20 videoincizime dhe

g) për redaktore muzikore - të kene pervoje pune si redaktor muzikor në organizate radiodifuzive prej së paku pesë vitesh.

(6) Kandidatet për anetare të listes, zgjidhen sipas principit të ndarjes së pikeve dhe perparesi ka kandidati i cili ka realizuar numer më të madh të pikeve.

(7) Keshilli Drejtues i Ndermarrjes Publike Radiotelevizioni i Maqedonise - Shkup me akt të pergjithshem i percakton menyren e ndarjes së pikeve dhe kryerjen e zgjedhjes së anetareve të listes.

Komisioni për zgjedhje për konkursin

Neni 16

(1) Në Komision janë anetare prej pesë deri në shtate anetar, të zgjedhur me zgjedhje të rastesishme (sistem lotarie) nga lista nga neni 15 paragrafi (1) i ketij ligji, dy orë para se të filloje vendimmarrja për konkursin. Anetaret e Ko-

misionit për zgjedhjen e tyre njoftohen me poste të shpejte. Nese dikush nga anetaret për arsye personale nuk mund të marre pjese në vendimmarrje, zgjidhet anetar i ri me zgjedhje të rastesishme (sistem lotarie) nga lista e nenit 15 paragrafi (1) të ketij ligji.

(2) Komisioni vendos për konkursin në afat prej 24 ore ve duke llogaritur nga ora e fillimit të procedurës për vendimmarrje për konkursin.

(3) Anetareve të Komisionit për punën e kryer u takon kompensim individual në para në shume prej 10 000 denare, për konkurs.

Fusheveprimi i punes së Komisionit

Neni 17

(1) Për kompozimet e dorezuara në kategorite "talente", "realizues i afirmuar", "realizues i shquar" dhe "realizues superior", Komisioni:

- i shqyrton fletëparaqitjet e dorezuara në konkurs,

- percakton nese realizuesit i plotesojne kushtet e percaktuara me kete ligj për kategorine për të cilen realizuesi ka parashtruar kerkese,

- jep mendim profesional për kualitetin e kompozimit duke pasur parasysh kualitetin e muzikes, tekstit dhe aranzhmanit dhe

- dorezon te drejtori i Ndermarrjes Publike Radiotelevizioni i Maqedonise -Shkup propozim të realizuesve të cilet propozohet të pranohen për konkursin.

(2) Për kompozimet e dorezuara në kategorine "kompozime me të cilat promovohen vlerat familjare në shoqëri ose familjet me shume femije" dhe kategorine "kompozime me të cilat afirmohet historia e Maqedonise", Komisioni konstaton nese kompozimi i ploteson kushtet nga neni 9 perkatesisht neni 10 i ketij ligji, jep mendim profesional për kualitetin e kompozimit duke pasur parasysh kualitetin e muzikes, tekstin dhe aranzhmanin dhe dorezon te drejtori i Ndermarrjes Publike Radiotelevizioni i Maqedonise-Shkup propozim të realizuesve të cilet propozohet të pranohen për konkursin.

(3) Kualiteti i çdo kompozimi nga paragrafet (1) dhe (2) të ketij neni vleresohet me pike prej një deri në dhjete.

(4) Për kompozimet nga paragrafet (1) dhe (2) të ketij neni në dy konkurset e para do të perkrahen më së shumti deri në 28 kompozime, e në konkursin e trete dhe të katert nga 33 kompozime.

(5) Për kompozimet e dorezuara në konkurs në kategorine "yje", Komisioni i shqyrton kerkesat e dorezuara në konkursin dhe në baze të sistemit të ndarjes së pikeve nga neni 8 paragrafet (3), (4) dhe (5) të ketij ligji, dorezon te drejtori i Ndermarrjes Publike Radiotelevizioni i Maqedonise-Shkup propozim të realizuesve të cilet propozohet të pranohen për konkursin edhe atë për më së shumti shtate realizues për konkurs.

(6) Për kompozimet e dorezuara në konkurs në kategorine "kompozime për femije" Komisioni percakton nese kompozimet e dorezuara i plotesojne kushtet nga neni 11 i ketij ligji, jep mendim profesional për kualitetin e kompozimit duke pasur parasysh kualitetin e muzikes, tekstin dhe aranzhmanin dhe dorezon te drejtori i Ndermarrjes Publike Radiotelevizioni i Maqedonise -Shkup propozim kompozime të cilet propozohen të pranohen për konkursin.

(7) Për kompozimet nga paragrafi (6) të ketij neni, në dy konkurset e para do të perkrahen nga 12 kompozime, kurse në konkursin e trete dhe të katert nga 13 kompozime.

Konflikt interesash**Neni 18**

(1) Anetaret e Komisionit, para fillimit të procedurës për vendimmarrje për konkursin, janë të obliguar të japin deklarate me shkrim me të cilën nën përgjegjësi të plote morale dhe penale deklarojnë se nuk kanë konflikt të interesave me kërkesat e parashtruara në konkurs.

(2) Nese anetari i Komisionit deklaroi se ka konflikt të interesave, në vendin e tij, me sistemin e njejtë të zgjedhjes nga neni 15 paragrafi (1) i këtij ligji, zgjidhet anetar i ri.

(3) Nese në konkurs zgjidhet kompozimi autori i tekstit të cilit, autori i muzikës, autori i aranzhmanit, realizuesi ose producenti i audioincizimit, perkatesisht producenti i videoincizimit ka qene anetar i Komisionit që ka kryer zgjedhje, zgjedhja për atë kompozim do të anulohet.

(4) Në rastin nga paragrafi (3) i këtij neni, realizuesi është i obliguar që në afat prej 60 ditësh duke llogaritur nga dita e anulimit të zgjedhjes së kompozimit, t'i ktheje mjetet e marra.

(5) Nese në afatin nga paragrafi (4) të këtij neni nuk i kthen mjetet e marra, Ndermarrja Publike Radiotelevizioni i Maqedonise - Shkup kunder tij do të ngreje kontest gjyqësor para gjykates kompetente.

(6) Në rastin nga paragrafi (5) i këtij neni realizuesi nuk ka të drejtë të marrë pjesë në konkurset e ardhshme në pajtim me kete ligj.

(7) Ndalimi për pjesëmarrje në konkurset publikohet në ueb-faqen e Ndermarrjes Publike Radiotelevizioni i Maqedonise - Shkup.

(8) Në rastin nga paragrafi (3) i këtij neni, autori i tekstit, autori i muzikës, autori i aranzhmanit ose producenti i audioincizimit, perkatesisht producenti i videoincizimit, shlyhet nga lista në neni 15 paragrafi (1) i këtij ligji nuk ka të drejtë të rizgjidhet në listen nga neni 15 paragrafi (1) i këtij ligji.

Ndarja e mjeteve**Neni 19**

(1) Nese në konkurs, në ndonjë nga kategoritë nga neni 3 paragrafi (3) i këtij ligji, janë paraqitur më pak kompozime ose behet zgjedhje e numrit më të vogël të kompozimeve, mjetet tjera të dedikuara për atë konkurs dhe për atë kategori të kompozimeve, ndahen në kategori tjetër në të cilën është evident numri më i madh i kompozimeve kualitative, e në pajtim me nenin 17 paragraf (4), (5) dhe (7) të këtij ligji.

(2) Në rast të paragrafit (1) të këtij neni, vendim miraton drejtori i Ndermarrjes Publike Radiotelevizioni i Maqedonise-Shkup, në pajtim me nenin 3 paragrafi (4) të këtij ligji.

Vendime në lidhje me konkurset**Neni 20**

(1) Drejtori i Ndermarrjes Publike Radiotelevizioni i Maqedonise - Shkup, me propozim të Komisionit, në afat prej tri ditësh duke llogaritur nga dita e dorezimit të propozimit të Komisionit, miraton vendime për zgjedhjen e realizuesve, perkatesisht kompozimeve të cilat janë pranuar në konkurs dhe realizuesve dhe kompozimeve të cilat janë refuzuar në konkurs.

(2) Vendimet nga paragrafi (1) i këtij neni, publikohen në ueb-faqen e Ndermarrjes Publike Radiotelevizioni i Maqedonise - Shkup.

(3) Vendimet permbajne të dhëna për realizuesin, për autorët e kompozimit, për producentin e audioincizimit dhe për producentin e videoincizimit, për kategorinë e kompozimit dhe për anetaret e Komisionit që ka konstatuar se janë plotësuar kushtet në pajtim me kete ligj, pas kërkesave të dorezuara në konkurs dhe i ka dhënë propozimet te drejtori i Ndermarrjes Publike Radiotelevizioni i Maqedonise-Shkup.

Lidhja e marreveshjeve**Neni 21**

(1) Në pajtim me vendimet nga neni 20 i këtij ligji, drejtori i Ndermarrjes Publike Radiotelevizioni i Maqedonise - Shkup lidh marreveshje individuale me realizuesin, perkatesisht me një nga autorët e kompozimit për kompozime nga kategoria "kompozime për femijë" (në tekstin e më tejme: shfrytëzues i mjeteve).

(2) Me marreveshjen nga paragrafi (1) i këtij neni percatohen kompozimi për të cilin ndahen mjetet, kategoria e realizuesit dhe kategoria e kompozimit, lartësia e mjeteve, dinamika dhe afati i realizimit, dorezimi i raporteve, kontrolli dhe mbikeqyrja e shfrytëzimit me dedikim të mjeteve dhe ceshtje tjera me të cilat rregullohen të drejtat dhe obligimet e paleve kontraktuese.

(3) Shfrytëzuesi i mjeteve është i obliguar me dedikim t'i shfrytëzojë mjetet e marra në konkurs.

(4) Ndermarrja Publike Radiotelevizioni i Maqedonise-Shkup kryen kontroll të shfrytëzimit me dedikim të mjeteve dhe e ndjek realizimin e marreveshjes nga paragrafi (1) i këtij neni.

(5) Shfrytëzuesi i mjeteve është i obliguar që në afat prej dy muajve, duke llogaritur nga dita e lidhjes së marreveshjes nga paragrafi (1) i këtij neni, te Ndermarrja Publike Radiotelevizioni i Maqedonise - Shkup të dorezojë audioincizim të kompozimit dhe videoincizim për kompozimin, si dhe raport me dokumentacionin financiar për realizim të marreveshjes.

(6) Nese shfrytëzuesi i mjeteve në afatin nga paragrafi (5) i këtij neni nuk dorezon audioincizim të kompozimit dhe videoincizim për kompozimin, ai është i obliguar që në afat prej 60 ditësh t'i kthejë mjetet e marra Ndermarrjes Publike Radiotelevizioni i Maqedonise - Shkup.

(7) Nese shfrytëzuesi i mjeteve në afatin nga paragrafi (6) i këtij neni nuk i kthen mjetet e marra, Ndermarrja Publike Radiotelevizioni i Maqedonise - Shkup kunder tij do të ngreje kontest gjyqësor para gjykates kompetente.

(8) Në rastin nga paragrafi (6) i këtij neni, shfrytëzuesi i mjeteve nuk ka të drejtë të marrë pjesë në konkurset e ardhshme në pajtim me kete ligj.

(9) Ndalimi për pjesëmarrje në konkurset publikohet në ueb-faqen e Ndermarrjes Publike Radiotelevizioni i Maqedonise - Shkup.

Neni 22

(1) Nese për kompozimin e zgjedhur në konkurs, në pajtim me kete ligj, në procedure gjyqësore deshmohet se është veper e huaj autoriale, realizuesi, perkatesisht autori i muzikës, perkatesisht autori i tekstit, perkatesisht autori i aranzhmanit nuk ka të drejtë të marrë pjesë në konkurset e ardhshme.

(2) Ndalimi për pjesëmarrje në konkurset publikohet në ueb-faqen e Ndermarrjes Publike Radiotelevizioni i Maqedonise - Shkup.

(3) Në rastin nga paragrafi (1) i këtij neni, realizuesi, perkatesisht autori është i obliguar që në afat prej 60 ditësh nga dita e plotfuqishmerise së aktgjykimit nga paragrafi (1) i këtij neni, t'i kthejë mjetet e marra për kompozimin.

Raporti vjetor i punes

Neni 23

Ndermarrja Publike Radiotelevizioni i Maqedonise-Shkup në mars në vitin rrjedhes për vitin paraprak dorezon raport për zbatimin e ketij ligji, te Ministria e Kultures dhe te Qeveria e Republikes së Maqedonise. Raporti permбан të dhena programore dhe financiare të cilat dalin nga perkrahja e produksionit muzikor vendor gjate zbatimit të ketij ligji.

Mbiqueqyrja

Neni 24

Mbiqueqyrje mbi zbatimin e dispozitave të ketij ligji, kryen Ministria e Kultures.

Dispozita kalimtare dhe të fundit

Neni 25

Keshilli Drejtues i Ndermarrjes Publike Radiotelevizioni i Maqedonise- Shkup do ta miratoje aktin nga neni 15 paragrafi (7) i ketij ligji, në afat prej 30 ditesh nga dita e hyrjes në fuqi e ketij ligji.

Neni 26

Konkursi i pare në pajtim me kete ligj do të shpallet në janar 2014.

Neni 27

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise", kurse do të zbatohet nga 1 janari 2014 deri më 31 dhjetor 2023.

2840.

Врз основа на членовите 76 став 1 и 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 118 став 5 и 119 став 1 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 август 2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЗАМЕНИЦИ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА КОМИСИИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Во Одлуката за избор на претседатели, заменици на претседателите, членови и нивни заменици на комисиите на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 94/11, 103/11, 129/11, 146/11, 176/11, 166/12 и 79/13), во точката I потточка 4 Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците под в) за членови во точката 12 зборовите: „Зиадин Села“ се заменуваат со зборовите: „Орхан Ибраими“.

Во потточката 5 Комисија за надворешна политика под г) за заменици на членовите во точката 12 зборовите: „Зиадин Села“ се заменуваат со зборовите: „Беким Фазлиу“.

Во потточката 6 Комисија за европски прашања под в) за членови во точката 12 зборовите: „Зиадин Села“ се заменуваат со зборовите: „Беким Коку“.

Во потточката 10 Комисија за финансирање и буџет под г) за заменици на членовите во точката 11 зборовите: „Зиадин Села“ се заменуваат со зборовите: „Беким Фазлиу“, а во точката 12 зборовите: „Изет Зекири“ се заменуваат со зборовите: „Наџи Целили“.

Во потточката 11 Комисија за економски прашања под г) за заменици на членовите во точката 9 зборовите: „Зиадин Села“ се заменуваат со зборовите: „Беким Коку“, а во точката 10 зборовите: „Изет Зекири“ се заменуваат со зборовите: „Наџи Целили“.

Во потточката 12 Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство под г) за заменици на членовите во точката 10) зборовите: „Беким Фазлиу“ се заменуваат со зборовите: „Беким Коку“.

Во потточката 14 Комисија за образование, наука и спорт под в) за членови во точката 12 зборовите: „Изет Зекири“ се заменуваат со зборовите: „Фламури Демири Креџи“. Под г) за заменици на членовите во точката 12 зборовите: „Мерал Узеири-Ферати“ се заменуваат со зборовите: „Беким Коку“.

Во потточката 15 Комисија за култура под в) за членови во точката 10 зборовите: „Мерал Узеири-Ферати“ се заменуваат со зборовите: „Беким Коку“.

Во потточката 16 Комисија за здравство под в) за членови во точката 10 зборовите: „Зиадин Села“ се заменуваат со зборовите: „Мерал Узеири-Ферати“. Под г) за заменици на членовите во точката 10 зборовите: „Мерал Узеири-Ферати“ се заменуваат со зборовите: „Беким Коку“.

Во потточката 18 Комисија за локална самоуправа под в) за членови во точката 12 зборовите: „Беким Фазлиу“ се заменуваат со зборовите: „Беким Коку“.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-3210/1
26 август 2013 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

2841.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 18 и 19 од Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 91/11), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРАТЕНИЧКИ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТИТЕ НА ДРУГИ ДРЖАВИ И ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА ПРАТЕНИЧКИТЕ ГРУПИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТИТЕ НА ДРУГИ ДРЖАВИ

Член 1

Во Одлуката за основање на пратенички групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на други држави и избор на претседатели и членови на пратеничките групи на Собранието на Република Македонија за соработка со парламентите на други држави („Службен весник на Република Македонија“ број 129/11, 146/11, 176/11, 166/12, 13/13 и 79/13),

во членот 3 точка 1 Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Австрија под б) членови во точката 5. зборовите: „Зиадин Села“ се заменуваат со зборовите: „Беким Коку“.

Во точката 7 Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Бугарија под б) членови во точката 5 зборовите: „Изет Зекири“ се заменуваат со зборовите: „Наци Целили“.

Во точката 10 Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција под б) членови во точката 4 зборовите: „Зиадин Села“ се заменуваат со зборовите: „Садие Илџи“.

Во точката 15 Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Ирска под б) членови во точката 4 зборовите: „Зиадин Села“ се заменуваат со зборовите: „Беким Коку“.

Во точката 21 Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Косово под б) членови во точката 7 зборовите: „Изет Зекири“ се заменуваат со зборовите: „Наци Целили“.

Во точката 26 Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска под б) членови во точката 4 зборовите: „Зиадин Села“ се заменуваат со зборовите: „Садие Илџи“.

Во точката 45 Пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Кралството Шведска под б) членови во точката 5 зборовите: „Изет Зекири“ се заменуваат со зборовите: „Наци Целили“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-3211/1
26 август 2013 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

2842.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членот 3 од Законот за Комитетот за односи меѓу заедниците („Службен весник на Република Македонија“ број 150/2007), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 август 2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОМИТЕТОТ ЗА ОДНОСИ МЕЃУ ЗАЕДНИЦИТЕ

I. Во Одлуката за избор на членови на Комитетот за односи меѓу заедниците („Службен весник на Република Македонија“ број 129/11 и 79/13), во точката I. алинеја 2 од редот на пратениците Албанци во потточката 6 зборовите: „Зиадин Села“ се заменуваат со зборовите: „Беким Фазли“, а во потточката 7 зборовите: „Изет Зекири“ се заменуваат со зборовите: „Наци Целили“.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-3212/1
26 август 2013 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

2843.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членот 3 од Одлуката за основање Национален совет за евроинтеграции („Службен весник на Република Македонија“ број 140/2007 и 91/11), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 август 2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ-ЧЛЕНОВИ НА НАЦИОНАЛНИОТ СОВЕТ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

I. Во Одлуката за именување на претседател, потпретседател, членови и заменици-членови на Националниот совет за евроинтеграции („Службен весник на Република Македонија“ број 103/11, 176/11 и 79/13), во точката I под в) за членови во алинејата 14 зборовите: „Зоран Алексов“ се заменуваат со зборовите: „Илчо Захариев“.

Под г) за заменици-членови во алинејата 4 зборовите: „Зиадин Села“ се заменуваат со зборовите „Орхан Ибраими“, а во алинејата 7 зборовите: „Хајрије Мисими“ се заменуваат со зборовите: „Неџати Јакупи“.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-3213/1
26 август 2013 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

2844.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членовите 2 и 4 од Одлуката за основање делегации, пратенички групи и други облици на остварување на меѓународна соработка на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 91/11), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 август 2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ШЕФ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ-ЧЛЕНОВИ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАРНОТО СОБРАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И СОРАБОТКА ВО ЕВРОПА (ПС ОБСЕ)

1. Во Одлуката за избор на шеф, членови и заменици-членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарното собрание на Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ПС

ОБСЕ), („Службен весник на Република Македонија“ број 94/11), во точката 1. под б) за членови на Делегацијата во алинејата 2 зборовите: „Зиадин Села“ се заменуваат со зборовите „Беким Фазлиу“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-3216/1
26 август 2013 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

2845.

Врз основа на членот 68 став 2 од Уставот на Република Македонија и членот 3 од Одлуката за основање на Делегација на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација („Службен весник на Република Македонија“ број 88/2004), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 август 2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ, ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ-ЧЛЕНОВИ НА ДЕЛЕГАЦИЈАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПАРЛАМЕНТАРНИОТ КОМИТЕТ ЗА СТАБИЛИЗАЦИЈА И АСОЦИЈАЦИЈА

I. Во Одлуката за избор на претседател, потпретседатели, членови и заменици-членови на Делегацијата на Собранието на Република Македонија во Парламентарниот комитет за стабилизација и асоцијација („Службен весник на Република Македонија“ број 103/11 и 79/13) во точката I под в) за членови во точката 8 зборовите: „Зиадин Села“ се заменуваат со зборовите: „Беким Фазлиу“, а за заменици-членови во точката 8 зборовите: „Беким Фазлиу“ се заменуваат со зборовите: „Орхан Ибраими“.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-3217/1
26 август 2013 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

2846.

Врз основа на членот 12 ставови 2, 3 и 4 од Законот за државните награди („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/2006, 54/2007 и 74/12), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 август 2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА НАГРАДА „МИТО ХАЦИ ВАСИЛЕВ ЈАСМИН“

I. Се разрешуваат досегашниот претседател и членовите на Одборот за доделување на државната награда „Мито Хаџи Василев Јасмин“:

а) претседателот
проф. д-р Веле Смилевски и

б) членовите:

1. Лилјана Ѓоргиева;
2. Елизабета Велјановска;
3. Лидија Богатинова;
4. Горан Момировски;
5. Беким Мурати;
6. Решат Камбери;
7. Аднан Хајдари;
8. Ивона Талевска;
9. Слаѓана Димишкова;
10. Димитар Чулев;
11. Димитар Ратајковски и
12. Зоран Фидановски.

II. За претседател и членови на Одборот за доделување на државната награда „Мито Хаџи Василев Јасмин“ се именуваат:

а) за претседател
д-р Марко Китевски, од Институтот за македонска литература и

б) за членови:

1. Нове Цветановски, публицист;
2. Душко Арсовски, новинар во Македонската телевизија;
3. Тони Цифровски, новинар во Македонското радио;
4. Дарко Јаневски, новинар во Дневник;
5. Мухамет Зекири, новинар во Алсат М;
6. Решат Камбер, новинар во МРТВ- Радио Скопје;
7. Аднан Ајдари, новинар во МРТВ- Втор програмски сервис;
8. Ѓорѓи Томиќ, новинар во Канал 5;
9. Слаѓана Димишкова, новинар во Нова Македонија;
10. Елизабета Арсоска, новинар во Вечер;
11. Иван Кузмановски, новинар во Сител и
12. Елизабета Мемик, новинар во МТВ.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-3224/1
26 август 2013 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

2847.

Врз основа на членот 11 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ број 54/97, 21/2007, 51/11 и 104/13), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 август 2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ ЗА СТАТИСТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Се разрешува членот на Советот за статистика на Република Македонија

Фати Исени.

II. За член на Советот за статистика на Република Македонија се именува

Фатмир Изаири, градоначалник на општина Желино.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-3225/1 Претседател
26 август 2013 година на Собранието на Република
Скопје Македонија,
 Трајко Вељаноски, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2848.

Врз основа на член 383 став 1 точка 1 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012 и 70/2013), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје, на седницата одржана на 20.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА - СКОПЈЕ

Член 1

Во Статутот на Акционерското Друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/2011 и 75/2011) во член 33 став 3 процентот „15%“ се заменува со процентот „5%“, а зборовите: „една петтина“ се заменуваат со зборовите: „една десеттина“.

Член 2

Се овластува Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје да подготви пречистен текст на Статутот на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-5615/1
20 август 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

2849.

Врз основа на член 383, став 1, точка 2 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012 и 70/2013), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје, на седницата одржана на 20.8.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ПЕРИОД ОД 1.01.2012 ДО 31.12.2012 ГОДИНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се одобрува Годишната сметка и финансиските извештаи за период од 1.1.2012 година до 31.12.2012 година на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје, ревидирани од овластен ревизор, усвоени со Одлука бр.02-2369/2-2 од 25.2.2013 година и Одлука бр.02-8610/4 од 26.7.2013 година на Одборот на Акционерското друштво.

Член 2

Со денот на влегување во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за одобрување на Годишната сметка и финансиските извештаи за период од 1.1.2012 до 31.12.2012 година на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 104/2013).

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-5615/3
20 август 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

2850.

Врз основа на член 40 став 3 од Законот за основно образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12 и 24/13), министерот за образование и наука, донесе

КАЛЕНДАР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА

Член 1

Со овој календар се утврдува организирањето на учебната година во основните училишта согласно програмските целини во наставната година: полугодие, други форми на воспитно образовна дејност и ученички одмор за учебната 2013/2014 година.

Член 2

Учебната година во основните училишта почнува на 2 септември 2013 година, а завршува на 29 август 2014 година.

Наставната година започнува на 2 септември 2013 година и завршува на 10 јуни 2014 година.

Член 3

Наставната година ја сочинуваат две полугодија - I и II полугодие.

Првото полугодие започнува на 2 септември 2013 година и завршува на 30 декември 2013 година.

Второто полугодие започнува на 20 јануари 2014 година и завршува на 10 јуни 2014 година.

Член 4

Во текот на учебната година учениците користат зимски и летен одмор.

Зимскиот одмор започнува на 31 декември 2013 година и завршува на 17 јануари 2014 година.

Летниот одмор започнува на 11 јуни 2014 година и завршува на 29 август 2014 година.

Член 5

Основните училишта во времето од 11 јуни до 17 јуни 2014 година организираат дополнителна настава, поправни испити и одделенски испити, а од 11 август до 22 август 2014 година организираат подготвителна настава, консултации и други форми на помош за учениците кои треба да полагаат поправни испити и одделенски испити и ги спроведуваат истите.

Член 6

Екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците од четврто до осмо одделение се организира и спроведува на крајот на наставната година.

Член 7

Воспитно-образовната работа за учениците се организира во текот на целата работна недела.

Член 8

Во текот на наставната година во основните училишта се остваруваат 180 наставни денови.

Член 9

На денот на училиштето се организираат културни, спортски и други манифестации.

Традиционалниот ден на просветата за припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен од македонскиот јазик се одбележува со организирање на културни и други манифестации.

Член 10

Работните денови кога се изведуваат ученичките екскурзии и Денот на дрвото/Денот на еколошката акција на младите во Република Македонија, денот на училиштето и традиционалниот ден на просветата за припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен од македонскиот јазик, се наставни денови кога се изведуваат посебни програми.

Член 11

Со денот на влегувањето во сила на овој календар престанува да важи Календарот за организација на учебната 2012/2013 година во основните училишта („Службен весник на Република Македонија“ бр.104/12).

Член 12

Овој календар влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 2 септември 2013 година.

Бр. 19-11198/1
26 август 2013 година
Скопје

Министер
за образование и наука,
Спиро Ристовски, с.р.

2851.

Врз основа на член 23 став 3 од Законот за средно образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12 и 24/13), министерот за образование и наука, донесе

КАЛЕНДАР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА ВО ЈАВНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИШТА

Член 1

Со овој календар се утврдува организирањето на учебната година во јавните средни училишта согласно програмските целини во наставната година: полугодие, други форми на воспитно образовна дејност и ученички одмор за учебната 2013/2014 година.

Член 2

Учебната година во јавните средни училишта почнува на 2 септември 2013 година, а завршува на 29 август 2014 година.

Наставната година започнува на 2 септември 2013 година и завршува на 10 јуни 2014 година, освен за учениците од завршната година од гимназиското образование, стручното образование со четиригодишно и тригодишно траење на образованието, уметничкото образование и средното четиригодишно стручно образование за ученици со посебни образовни потреби за кои редовната настава завршува на 20 мај 2014 година.

Член 3

Наставната година ја сочинуваат две полугодија - I и II полугодие.

Првото полугодие започнува на 2 септември 2013 година и завршува на 30 декември 2013 година.

Второто полугодие започнува на 20 јануари 2014 година и завршува на 10 јуни 2014 година.

Член 4

Во текот на учебната година учениците користат зимски и летен одмор.

Зимскиот одмор започнува на 31 декември 2013 година и завршува на 17 јануари 2014 година.

Летниот одмор започнува на 11 јуни 2014 година и завршува на 29 август 2014 година.

Член 5

Јавните средни училишта, за учениците од завршните години на средното образование, во времето од 21 мај до 30 мај и од 16 јуни до 30 јуни 2014 година организираат подготвителна настава, консултации и други форми на помош за учениците кои треба да полагаат поправни испити, испит на годината, дополнителни испити, испити за побрзо напредување, матурски и завршни испити.

Јавните средни училишта во времето од 12 јуни до 18 јуни 2014 година и од 11 август до 15 август 2014 година организираат подготвителна настава, консултации и други форми на помош за учениците кои треба да полагаат поправни испити, испит на годината, дополнителни испити и испити за побрзо напредување.

Член 6

Екстерното проверување се врши на крајот од наставната година, освен за учениците од завршната година на средното образование, за кои екстерното проверување се врши по завршувањето на првото полугодие најдоцна до крајот на февруари 2014 година.

Член 7

Екстерните испити од државната матура во гимназиското, уметничкото и во четиригодишното стручно образование во јунскиот испитен рок се спроведуваат во следниве термини:

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 11 јуни 2014 година со почеток во 10 часот

- математика, естетика, филозофија, англиски јазик, француски јазик, германски јазик, односно руски јазик на 14 јуни 2014 година со почеток во 10 часот

За учениците кои во јунскиот испитен рок не појавиле дел или сите испити од државната матура или од оправдани причини не полагале државна матура или дел од државната матура во јунскиот испитен рок, се организира втор испитен рок во август во следните термини:

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 12 август 2014 година со почеток во 10 часот

- математика, естетика, филозофија, англиски јазик, француски јазик, германски јазик, односно руски јазик на 14 август 2014 година со почеток во 10 часот

Интерните испити од изборниот дел на државната матура се спроведуваат во термини утврдени од училишната матурска комисија на предлог на соодветните училишни предметни комисии и тоа:

- во јунскиот испитен рок во времето од 16 до 30 јуни 2014 година и

- во августовскиот испитен рок во времето од 18 до 23 август 2014 година.

Презентацијата и одбраната на проектната задача се реализира во периодот од:

- од 20 март до 30 април 2014 година и
- од 15 август до 22 август 2014 година.

Член 8

Училишната матура во гимназиското образование, училишната матура во уметничкото образование и завршниот испит во четиригодишното стручно образование се спроведуваат во два испитни рока и тоа: јуни и август.

Во јунскиот испитен рок:

- задолжителен дел (македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература) на 16 јуни 2014 година со почеток во 9 часот.

Во августовскиот испитен рок:

- задолжителен дел (македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература) на 15 август 2014 година со почеток во 9 часот.

Испитот од изборниот дел на училишната матура во гимназиското и во уметничкото образование, испитот од изборниот дел на завршниот испит во четиригодишното стручно образование и проектната задача се спроведуваат во термини утврдени од училишната матурска комисија на предлог на соодветните училишни предметни комисии и тоа:

- во јунскиот испитен рок во времето од 16 до 30 јуни 2014 година и

- во августовскиот испитен рок во времето од 18 до 23 август 2014 година.

Член 9

Завршниот испит во тригодишното стручно образование се спроведува во три испитни рока и тоа: јуни, август и јануари.

Во јунскиот рок:

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 16 јуни 2014 година со почеток во 9 часот

Во августовскиот рок:

- македонски јазик и литература, албански јазик и литература, односно турски јазик и литература на 15 август 2014 година со почеток во 9 часот.

Во јануарскиот рок - за време на зимскиот одмор на учениците.

Индивидуалната практична работа во тригодишното стручно образование се спроведува во термини утврдени од училишната матурска комисија на предлог на соодветните училишни предметни комисии.

Член 10

Воспитно-образовната работа за учениците се организира во текот на целата работна недела.

Член 11

Во текот на наставната година во јавните средни училишта во завршната година на образованието се остваруваат најмалку 166 наставни денови, а за сите останати години на образование се остваруваат најмалку 180 наставни денови.

Член 12

На денот на училиштето се организираат културни, спортски и други манифестации.

Традиционалниот ден на просветата за припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен од македонскиот јазик се одбележува со организирање на културни и други манифестации.

Член 13

Работните денови кога се изведуваат ученичките екскурзии, Денот на дрвото/ Денот на еколошката акција на младите во Република Македонија, денот на училиштето и традиционалниот ден на просветата за припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен од македонскиот јазик, се наставни денови кога се изведуваат посебни програми.

Член 14

Феријалната практика се остварува во зависност од специфичноста на образовниот профил и се изведува за време на летниот одмор на учениците.

Член 15

Со денот на влегувањето во сила на овој календар престанува да важи Календарот за организација на учебната 2012/2013 година во јавните средни училишта („Службен весник на Република Македонија“ бр.104/12).

Член 16

Овој календар влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 2 септември 2013 година.

Бр. 19-11199/1
26 август 2013 година
Скопје

Министер
за образование и наука,
Спиро Ристовски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

2852.

Врз основа на член 56 став (5) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11 и 1/12) директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство во согласност со министерот за здравство и министерот за животна средина и просторно планирање донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ГМО ХРАНА, ОЗНАЧУВАЊЕТО И БАРАЊАТА ЗА СЛЕДЛИВОСТ НА ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ КОИ СОДРЖАТ ГМО ХРАНА ИЛИ СЕ СОСТАВЕНИ ОД ГМО И БАРАЊАТА ЗА СЛЕДЛИВОСТ НА ХРАНАТА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ГМО (*)

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат посебните барања за безбедност на ГМО храна, означувањето и барањата за следливост на прехранбените производи кои содржат ГМО храна или се составени од ГМО и барањата за следливост на храната произведена од ГМО.

Член 2

* Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата (ЕЗ) број 1829/2003 од 22 септември 2003 година за генетски модифицирана храна и храна за животни, CELEX број 32003R1829, изменета и дополнета со Регулатива на Комисијата (ЕЗ) бр. 1981/2006 од 22 декември 2006 година за деталните правила за имплементирање на член 32 од Регулативата (ЕЗ) бр. 1829/2003 на Европскиот парламент и на Советот во врска со референтна лабораторија на Заедницата за генетски модифицирани организми, број 32006R1981, Регулативата (ЕЗ) бр. 298/2008 на Европскиот парламент и на Советот од 11 март 2008 година за изменување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1829/2003 за генетски модифицирана храна и храна за животни, во однос на овластувањата за спроведување доделени на Комисијата, број 32008R0298; и со Регулативата (ЕЗ) број 1830/2003 од 22 септември 2003 година за следливост и означување на генетски модифицирани организми и следливост на прехранбени производи и храна за животни произведени од генетски модифицирани организми и измена на на Директивата (ЕЗ) број 18/2001, број 32003R1830 изменета и дополнета со Регулативата (ЕЗ) бр. 1137/2008 на Европскиот парламент и на Советот од 22 Октомври 2008 за усвојување на голем број на инструменти кои се предмет на постапката утврдена во член 251 од Договорот за Одлуката на Советот 1999/468/ЕЗ, во однос на регулаторната постапка со контрола - адаптација на регулаторната постапка со контрола - дел еден, број 32008R1137.

Одредбите на овој правилник треба да:

(а) овозможат основа за обезбедување високо ниво на заштита на живот и здравјето на луѓето, интересите на потрошувачите и на животната средина во однос на генетски модифицираната храна, истовремено обезбедувајќи ефективно функционирање на пазарот;

(б) утврдат постапки за контролирање на генетски модифицирана храна;

(в) утврдат барања за означување на генетски модифицирана храна и

(г) утврдат правила за следењето на производите кои се состојат или содржат генетски модифицирани организми (во понатамошниот текст – „ГМО“) и храна произведена од ГМО, со цел да се олесни означувањето, набљудувањето на влијанието врз животната средина и каде што е соодветно, врз здравјето и спроведувањето на соодветни мерки за управување со ризик вклучувајќи, ако е неопходно, повлекување на производите.

Член 3

(1) Одредбите од овој правилник се применуваат на:

- 1) ГМО кои се користат како храна за луѓето;
- 2) храна што содржи или се состои од ГМО и
- 3) храна произведена од или што содржи состојки произведени од ГМО.

(2) Одредбите од овој правилник се применуваат и во сите фази на ставање во промет на:

- 1) производите кои се состојат, или содржат ГМО и
- 2) храна произведена од ГМО,
- (3) Директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство може да одреди дали одредена храна е опфатена со одредбите на овој правилник по спроведената постапка од страна на Европската Комисија со која комисијата е овластена да постапува за работи кои се однесуваат на безбедност на храна и ветеринарна политика.

Член 4

Одредбите на овој правилник не се применуваат на медицинските препарати за хумана и ветеринарна употреба одобрени во согласност со Законот за лековите и медицинските помагала и Законот за ветеринарно медицински препарати¹.

Член 5

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

- 1) „оператор“ е физичко или правно лице одговорно да обезбеди дека барањата од овој правилник се исполнети во рамките на бизнисот со храна под негова контрола;
- 2) „генетски модифициран организам за употреба во храна“ значи ГМО што може да се користи како храна или како сировина за производство на храна;
- 3) „произведен од ГМО“ значи нешто што е добиено, целосно или делумно, од ГМО-и, но не содржи и не се состои од ГМО;
- 4) „контролен примерок“ значи ГМО или негов генетски материјал (позитивен примерок) и родителски организам или негов генетски материјал што се користел за генетска модификација (негативен примерок);
- 5) „конвенционален двојник“ значи слична храна, што се произведува без помош на генетска модификација и за која постои добро позната историја на безбедна употреба;
- 7) „следливост“ значи можноста да се следат ГМО или производите произведени од ГМО во сите фази на нивниот пласман на пазарот преку производните и дистрибуциските ланци;

8) „единствен идентификатор“ значи едноставен ну- мерички или алфанумерички код кој служи за иденти- фикација на ГМО врз основа на дозволената трансфор- мација од која е настанат и ако средствата за добивање на специфичната информација се релевантни за тој ГМО;

9) „првата фаза на ставањето во промет на произво- дот“ значи првичната трансакција во ланецот на произ- водство и дистрибуција, кога производот е достапен за трета страна и

10) „производ“ е препарат што се состои од или содр- жи ГМО или комбинација од ГМО, којшто е пласиран на пазарот.

Член 6

(1) ГМО како храна за луѓето или како храна утврде- на во член 3 став (1) точки (2) и (3) од овој правилник не треба да се одобри доколку барателот на одобрение- то за ставање во промет на производот од групата на ГМО храна не приложи соодветна документација дека се исполнети барањата од член 56 став (1) од Законот за безбедност на храната².

(2) Одобрувањето, одбивањето, обновувањето, изме- нувањето, или укинувањето на одобрението за ставање во промет на производот од групата на ГМО храна се врши согласно одредбите на овој правилник и Правил- никот за начинот и постапката за издавање на одобре- ние, нејзиното времетраење, потребната документација и висината на трошоците во постапката за издавање одобрение за ставање во промет на производот од гру- пата на ГМО храна.

(3) Барателот на одобрението од став (1), носителот на одобрението или негов застапник, треба да има се- диште во Република Македонија.

(4) Одобрението за ставање во промет на произво- дот од групата на ГМО храна издадено согласно одред- бите на овој правилник не треба да биде спротивно на одредбите од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија, Правилникот за запишување на сортата во Национална сортна листа и за водење на На- ционална сортна листа³, Правилникот за трговија со се- менски материјал од градинарски растенија⁴ и Правил- никот за трговија со материјал за вегетативно размно- жување на винова лоза⁵.

Член 7

(1) По добивањето на одобрението во согласност со Правилникот за начинот и постапката за издавање на одобрение, нејзиното времетраење, потребната доку- ментација и висината на трошоците во постапката за из- давање на одобрение за ставање во промет на произво- дот од групата на ГМО храна и одредбите од овој пра- вилник, носителот на одобрението и засегнатите субјек- ти треба да обезбедат усогласеност со сите услови или ограничувања што биле утврдени во одобрението и при тоа да обезбедат производите што не се покриени со одобрението да не бидат ставени во промет како храна.

(2) Во случај кога по ставањето во промет треба да се спроведе мониторинг, носителот на одобрението тре- ба да го спроведе истиот во смисла на мониторинг на ефектите врз здравјето на луѓето од одобрениот произ- вод и/или мониторинг на ефектите врз животна сре- дина, за што треба да поднесе извештај до Агенцијата за храна и ветеринарство (во понатамошниот текст: Агенцијата), во согласност со условите дадени во одобрението.

(3) Доколку носителот на одобрението предложи да ги измени условите од одобрението, поднесува бара- ње за промена на одобрението во согласност со одред- бите на овој правилник.

(4) Носителот на одобрението треба да ја информира Агенцијата за нови научни или технички информа- ции што можат да влијаат на проценката на безбеднос- та при употребата на храната. Особено носителот на одобрението е треба веднаш да ја извести Агенцијата за сите забрани или ограничувања одредени од Европ- ската Унија или трети земји во која храната е ставена во промет.

Член 8

(1) Одобренијата издадени согласно одредбите на овој правилник и Правилникот за начинот и поста- пката за издавање на одобрение, нејзиното времетра- ење, потребната документација и висината на трошоци- те во постапката за издавање на одобрение за ставање во промет на производот од групата на ГМО храна се обновуваат по истекот на десет години од денот на из- давањето, при што барателот на одобрението до Агенцијата поднесува пријава најдоцна една година пред истекот на датумот на одобрението.

(2) Пријавата од став (1) на овој член треба да е придружена со:

1) копија од одобрението за ставање во промет на храна;

2) извештај за резултатите од мониторинг, ако е та- ка наведено во одобрението;

3) сите други нови информации што станале достап- ни со оглед на евалуацијата на безбедноста при употре- ба на храна и ризиците од храна врз луѓето или живот- ната средина и

4) кога е тоа е соодветно, предлог за изменување или дополнување на условите на оригиналното одобре- ние, меѓу другото условите што се однесуваат на идни- от надзор.

Член 9

(1) Одредбите на овој член и членот 10 од овој пра- вилник се применуваат на храна што се става во про- мет како таква до крајниот потрошувач или трговците на големо и која:

1) содржи или се состои од ГМО или

2) е произведена од или содржи состојки произведе- ни од ГМО.

(2) Одредбите од овој член и членот 10 од овој пра- вилник не се однесуваат на храната која содржи состој- ка која е составена, содржи или е произведена од ГМО со удел од не повеќе од 0,9 проценти од вкупните сос- тојките во храната или од храната што се состои од ед- на состојка, доколку ова присуство е неочекувано или технички неизбежно.

(3) За да се утврди дека присуството на овој матери- јал е случајно или технички неизбежно, операторите треба да обезбедат докази пред Агенцијата за да дока- жат дека ги презеле соодветните чекори за избегнува- ње на присуство на ГМО материјал во храната.

(4) Директорот на Агенцијата може да утврди соод- ветни пониски прагови во однос на храна што содржи или се состои од ГМО по спроведената постапка од страна на Европската Комисија со која комисијата е ов- ластена да постапува за работи кои се однесуваат на безбедност на храна и ветеринарна политика.

Член 10

(1) Без да бидат во спротивност на барањата од на- ционалното законодавство во врска со означувањето на храната, храната утврдена во член 1 од овој правилник треба да ги исполнува следните посебни барања за озна- чување:

1) каде што храната се состои од повеќе од една сос- тојка, зборовите „генетски модифицирано“ или „произ- ведено од генетски модифицирана (име на состојката)“ треба да се стави во списокот на состојки, како што е

утврдено со член 13 од Правилникот за начинот на означувањето на храната во заграда веднаш до состојката за која станува збор;

2) каде што состојката се назначува со име на категорија, зборовите „содржи генетски модифициран (име на организмот)“ или „содржи (име на состојката) произведена од генетски модифициран (име на организмот)“ треба да се стави во списокот на состојките;

3) каде што нема список на состојки, зборовите „генетски модифицирана“ или „произведена од генетски модифициран (име на организмот)“ треба јасно да бидат истакнати на означувањето;

4) изразите утврдени во точките 1) и 2) од овој став можат да бидат наведени во фуснота на списокот на состојки. Во овој случај тие треба да бидат испишани со фонт со иста големина како списокот на состојки. Доколку не е наведен список на состојки, тогаш тие треба јасно да се истакнат на означувањето;

5) кога храната е достапна за продажба до крајниот потрошувач како непакувана храна или како пред-пакувана храна во мали амбалажи од кои најголемата површина зазема простор од помалку од 10 cm², информациите пропишани со овој став треба јасно и видливо да се прикажат или на натписот на храната или веднаш до него, или на материјалот за пакување, со фонт доволно голем кој ќе овозможи лесна идентификација и читливост.

(2) Освен барањата за означување утврдени во став (1) од овој член на означувањето треба да бидат истакнати сите карактеристики или својства, како што е наведено во одобрението за ставање во промет на производ од групата на ГМО храна, во следните случаи:

1) доколку храната се разликува од нејзиниот конвенционален двојник во однос на следните карактеристики или својства:

- (а) состав;
- (б) нутритивна вредност или нутритивни ефекти;
- (в) планирана употреба на храната и
- (г) здравствени импликации за одредени популационни групи.

2) доколку храната засегнува етички или религиозни прашања.

(3) Освен барањата за означување од став (1) на овој член и наведени во одобрението за ставање во промет на производ од групата на ГМО храна, означувањето на храната која нема конвенционален двојник, треба да содржи и соодветни информации за својата природа и карактеристики.

Член 11

(1) Во случај кога еден производ од групата на ГМО храна е наменет и како храна за животни, се поднесува едно барање за што се издава едно одобрение.

(2) Агенцијата утврдува дали барањето за издавање на одобрение за производ од групата на ГМО храна треба да биде поднесено и како храна и како храна за животни.

Член 12

Агенцијата, на сопствена иницијатива или по барање на трета страна, ја консултира Европската група за етика во науката и новите технологии или кој било друг соодветен орган што може да го воспостави, со цел да го добие нејзиното мислење за етички прашања, кое е достапно на јавноста.

Член 13

Во случај кога ГМО храната одобрена во согласност со овој правилник и Правилникот за начинот и постапката за издавање на одобрение, нејзиното времетраење, потребната документација и висината на трошоците во постапката за издавање одобрение за ставање во

промет на производот од групата на ГМО храна би можеле да претставуваат сериозен ризик за здравјето на луѓето или за животната средина, или во случај кога, со оглед на мислење што Агенцијата го издала според Правилникот за начинот и постапката за издавање на одобрение, нејзиното времетраење, потребната документација и висината на трошоците во постапката за издавање одобрение за ставање во промет на производот од групата на ГМО храна се јавува потреба итно да се повлече или измени, се преземаат мерки согласно постапките предвидени во член 38 од Законот за безбедност на храната².

СЛЕДЛИВОСТ НА ХРАНАТА КОЈА СОДРЖИ ГМО ХРАНА, Е СОСТАВЕНА ОД ГМО ИЛИ Е ПРОИЗВЕДЕНА ОД ГМО

Член 14

(1) Во првата фаза на ставања во промет на производ кој се состои од или содржи ГМО, вклучувајќи и количини на големо, операторите треба да ги обезбедат следниве информации и да бидат пренесени на писмено до операторот кој го прима производот:

- 1) дека содржи или се состои од ГМО и
- 2) единствениот идентификатор/-и.

(2) Во сите последователни фази на ставање во промет на производите опфатени во став (1), операторите треба да обезбедат дека информацијата добиена во согласност со став (1) од овој член да биде пренесена на писмена форма до операторите кои го добиваат производот.

(3) Во случај производите да се состојат или да содржат смеса од ГМО и да се користат само и директно како храна или за преработка, информацијата од став (1) точка (2) од овој член може да биде заменета со декларација за употреба од операторот, придружена со листа на единствените идентификатори за сите ГМО кои се користеле за правење на смесата.

(4) Без исклучок на член 17 од овој правилник, операторите треба да имаат воспоставен систем и стандардизирани процедури со кои се дозволува задржување на информацијата од ставовите (1), (2) и (3) од овој член и идентификацијата, за период од пет години од секоја трансакција, од операторот од кого и операторот на кого му е достапен производот од став (1) на овој член.

(5) Одредбите на ставовите (1), (2), (3) и (4) од овој член не ги исклучуваат другите барања утврдени во член 32 од Законот за безбедност на храната³.

(6) За производите кои содржат или се составени од ГМО, операторите треба да обезбедат:

1) за претходно спакуваните производи кои содржат или се составени од ГМО на ознаката да стојат зборовите „Овој производ содржи генетски модифицирани организми“ или „Овој производ содржи генетски модифициран [име на организмот/-ите]“ и

2) за производи кои не се претходно спакувани и се ставаат во промет за крајните потрошувачи на натписот на треба да стојат зборовите „Овој производ содржи генетски модифицирани организми“ или „Овој производ содржи генетски модифициран [име на организмот/-ите]“.

(7) Одредбата на ставот (6) од овој член не ги исклучува барањата утврдени во Правилникот за начинот на означувањето на храната⁶.

(8) Одредбите на ставовите (1), (2), (3), (4), (5), (6) и (7) од овој член не се применуваат на траги од ГМО во производите во количина не поголема од прагот воспоставен во согласност со Законот за генетски модифицирани организми⁸ и прописите што произлегуваат од тој закон, доколку овие траги на ГМО се случајни или технички неизбежни.

(9) Одредбите на ставовите (1), (2), (3), (4), (5), (6) и (7) од овој член не се применуваат на траги од ГМО во производите наменети за директна употреба како храна, или за преработка во количина не поголема од прагот воспоставен за овие ГМО во согласност со овој правилник доколку овие траги на ГМО се случајни или технички неизбежни.

Член 15

(1) При ставање во промет на производи произведени од ГМО, операторите треба да обезбедат следните информации да бидат пренесени на писмено до операторот кој го прима производот:

1) ознака за секој од составните делови на храната кои се произведени од ГМО и

2) во случај на производи за кои не постои листа на состојки, ознака дека производот е произведен од ГМО.

(2) Без да биде во спротивност со одредбите од член 16 од овој правилник, операторите треба да имаат воспоставен систем и стандардизирани процедури за зачувување на информациите од став (1) на овој член и идентификацијата, за период од пет години од секоја трансакција, од операторот од кого и операторот на ко му е достапен производот од став (1) на овој член.

(3) Одредбите на ставовите (1) и (2) од овој член не ги исклучуваат другите барања пропишани во Правилникот за начинот на означувањето на храната⁶.

(4) Одредбите на ставовите (1), (2) и (3) од овој член не се применуваат на траги од ГМО во производите наменети за храна произведени од ГМО во количина не поголем од прагот воспоставен за овие ГМО во согласност со член 9 од овој правилник ако овие траги на ГМО се случајни или технички неизбежни.

Член 16

(1) Во случаите кога е пропишана употребата на посебни системи за идентификација, како што е лот-нумерирањето на претпакувани производи, операторите немаат обврска да ги поседуваат податоците наведени во член 14 ставовите (1), (2) и (3) и член 15 став (1) од овој правилник, со оглед на тоа што овие информации и лот бројот се јасно означени на пакувањето, при што информациите за лот бројот се достапни во временскиот период определен со член 14 став (4) и член 15 став (2) од овој правилник.

(2) Одредбата на ставот (1) од овој член не се однесува на првата фаза на ставање во промет на производ или првична преработка или препакување на производот.

Член 17

Агенцијата врши инспекција и други контролни мерки, вклучувајќи и земање на примероци за анализа и тестирања (квантитативни и квалитативни), како што е соодветно. При инспекциите и контролните мерки може, исто така, да се вклучи и инспекција и контрола на чувањето на производот.

Член 18

Со денот на отпочнувањето на овој правилник престанува да важи Правилникот за посебни барања за безбедност на храната која содржи или е произведена од генетски модифицирани организми („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/08).

Член 19

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 октомври 2013 година.

Бр. 08-6024/4
20 август 2013 година
Скопје

Бр. 11-5707/4
19 јули 2013 година
Скопје

Бр. 02-2634/4
12 јули 2013 година
Скопје

Министер
за здравство,

Никола Тодоров, с.р.

Министер за
животна средина
и просторно планирање,
Абдилазиз Адеми, с.р.

Агенција за храна и
ветеринарство
Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.

¹ Законот за лековите и медицинските помагала и Законот за ветеринарно медицински препарати се усогласени со Регулацијата на Советот (ЕЕЗ) број 2309/93 од 22 јули 1993 година за утврдување на постапките на Заедницата за овластување и надзор на медицински производи за хумана и ветеринарна употреба и за основање на Европска агенција за оценување на медицинските производи, CELEX број 31993R2309;

² Законот за безбедност на храната е усогласен со Регулацијата (ЕЗ) број 1829/2003 од 22 септември 2003 година за генетски модифицирана храна и храна за животни, CELEX број 32003R1829;

³ Законот за безбедност на храната е усогласен со Регулацијата (ЕЗ) број 178/2002

³ Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија и Правилникот за запишување на сортата во Национална сортна листа и за водење на Национална сортна листа се усогласени со Директивата (ЕЗ) број 53/2002/ од 13 јуни 2002 година за заеднички каталог на сорти на земјоделски CELEX број 32002L0053;

⁴ Правилникот за трговија со семенски материјал од градинарски растенија е усогласен со Директивата (ЕЗ) 55/2002/ од 13 јуни 2002 година за трговија со семенски материјал CELEX број 32002L0055;

⁵ Правилникот за трговија со материјал за вегетативно размножување на винова лоза е усогласен со Директивата (ЕЕЗ) број 193/68 од 9 април, 1968 година за трговија со материјал за вегетативно размножување на винова лоза CELEX број 31968L0193;

⁶ Правилникот за начинот на означувањето на храната е усогласен со ДИРЕКТИВА 2000/13/ЕЗ НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И НА СОВЕТОТ од 20 март 2000 година за приближување на законите на земјите-членки кои се однесуваат на означување, презентирање и рекламирање на прехранбени производи, CELEX број 32000L0013;

⁷ Законот за безбедност на храната за животни е усогласен со Регулацијата (ЕЗ) број 1829/2003 од 22 септември 2003 година за генетски модифицирана храна и храна за животни, CELEX број 32003R1829;

⁸ Законот за генетски модифицирани организми е усогласен со Директивата (ЕЗ) број 18/2001 од 12 март 2001 година за намерно ослободување на генетски модифицираните организми во животната средина и за укинување на Директивата 90/220/ЕЕЗ на Советот, CELEX број 32001L0018.

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

2853.

Врз основа на член 56 став 1 точка 14, а во врска со член 54 став 1, точка 8, член 63-а, 63-б и 63-в од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013 и 91/2013), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 18 јули 2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ НА ЛЕКОВИ КОИ СЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИ КОИ ПАЃААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 14/2008, 19/2008, 22/2008, 37/2008, 60/2008, 83/2008, 100/2008, 132/2008, 67/2009, 95/2009, 104/2009, 141/2009, 8/2010, 33/2010, 44/2010, 58/2010, 63/2010, 105/2010, 171/2010, 26/2011, 99/2011, 5/2012, 29/2012, 42/2012, 68/2012, 90/2012, 106/2012, 138/2012, 159/2012, 164/2012, 18/2013 и 54/2013), се вршат следните измени и дополнувања:

Кај АТС кодот A02BC02 – Pantoprazole гастрорезистентни таблети 20mg се додаваат следните заштитени имиња:

				GASTROLOC гастрорезистентни таблети 14x20mg	FARMANOVA	14	24,00
				ACIPAN гастрорезистентни таблети 28x20mg	SALUTAS/SA NDOZ/LEK	28	48,00
				NOLPAZA гастрорезистентни таблети 30 x20mg	KRKA	30	52,00

Кај АТС кодот A02BC02 – Pantoprazole гастрорезистентни таблети 40mg се додаваат следните заштитени имиња:

				ACIPAN гастрорезистентни таблети 14x40mg	SALUTAS/SA NDOZ/LEK	14	48,00
				GASTROLOC гастрорезистентни таблети 14x40mg	FARMANOVA	14	48,00
				NOLPAZA гастрорезистентни таблети 30 x40mg	KRKA	30	104,00

Кај АТС кодот A02BC03 – Lansoprazole капсули 30mg се додаваат следните заштитени имиња:

				LANSOR - SANOVEL капсули 14x30mg	SANOVEL IIAC	14	48,00
				LANSOR - SANOVEL капсули 28x30mg	SANOVEL IIAC	28	97,00
				LARONA капсули 28x30mg	JADRAN	28	97,00

Кај АТС кодот A10BX02 – Repaglinide таблети 0,5 mg се додаваат следните заштитени имиња:

				REPAGLINID табл. 90 x 0,5mg	PharmaS	90	371,00
				ENYGLID табл. 90 x 0,5mg	KRKA	90	371,00

Кај АТС кодот A10BX02 – Repaglinide таблети 1 mg се додаваат следните заштитени имиња:

				REPAGLINID табл. 90 x 1 mg	PharmaS	90	405,00
				ENYGLID табл. 90 x 1 mg	KRKA	90	405,00

Кај АТС кодот A10BX02 – Repaglinide таблети 2 mg се додаваат следните заштитени имиња:

				REPAGLINID табл. 90 x 2 mg	PharmaS	90	448,00
				ENYGLID табл. 90 x 2 mg	KRKA	90	448,00

Кај АТС кодот C10AA – Rosuvastatin филм обложени таблети 5mg се додава следното заштитено име:

				ROSWERA филм обл.табл. 30 x 5mg	KRKA	30	102,00
--	--	--	--	---------------------------------	------	----	--------

Кај АТС кодот C10AA – Rosuvastatin филм обложени таблети 15mg се додава следното заштитено име:

				ROSWERA филм обл.табл. 30 x 15mg	KRKA	30	211,00
--	--	--	--	----------------------------------	------	----	--------

Кај АТС кодот C10AA – Rosuvastatin филм обложени таблети 30mg се додава следното заштитено име:

				ROSWERA филм обл.табл. 30 x 30mg	KRKA	30	422,00
--	--	--	--	----------------------------------	------	----	--------

Кај АТС кодот C10AA – Rosuvastatin филм обложени таблети 10 mg се додава следното заштитено име:

				ROSWERA филм обл.табл. 30 x 10 mg	KRKA	30	144,00
--	--	--	--	-----------------------------------	------	----	--------

Кај АТС кодот C10AA – Rosuvastatin филм обложени таблети 20 mg се додава следното заштитено име:

				ROSWERA филм обл.табл. 30 x 20 mg	KRKA	30	281,00
--	--	--	--	-----------------------------------	------	----	--------

Кај АТС кодот C10AA – Rosuvastatin филм обложени таблети 40 mg се додава следното заштитено име:

				ROSWERA филм обл.табл. 30 x 40 mg	KRKA	30	563,00
--	--	--	--	-----------------------------------	------	----	--------

Кај АТС кодот G04CA02– Tamsulosin капсули 400 mcg се додаваат следните заштитени имиња:

				TAMPROST капс.30 x 400mcg	LEK	30	321,00
				TAMSULOZIN капс.30 x 400mcg	PharmaS	30	321,00

Кај АТС кодот G04CB01 - Finasteride филм обложени таблети 5mg се додава следното заштитено име:

				FINASTERID Pharmas филм обл.табл. 28x5mg	PharmaS	28	300,00
--	--	--	--	--	---------	----	--------

Кај АТС кодот J01CR02 - Amoxicillin +clavulanic acid таблети/филм обложени таблети (875+125)mg се додава следното заштитено име:

				CO-ALMACIN филм обл.табл.10 x (875+125)mg 1g	ALKALOID	10	161,00
--	--	--	--	--	----------	----	--------

Кај АТС кодот J01CR02 - Amoxicillin +clavulanic acid суспензија (400+57)mg се додава следното заштитено име:

				CO-ALMACIN сусп.(400+57)mg/5ml (70ml)	ALKALOID	1	77,00
--	--	--	--	---------------------------------------	----------	---	-------

Кај АТС кодот J01DC02 – Cefuroxime таблети 250mg се додава следното заштитено име:

				AKSEF табл. 20 x 250mg	NOBEL ILAC	20	209,00
--	--	--	--	------------------------	------------	----	--------

Кај АТС кодот J01DC02 – Cefuroxime таблети 500mg се додава следното заштитено име:

				INCEPTUM - SANOVEL табл. 10 x 500mg	SANOVEL IAC	10	200,00
--	--	--	--	-------------------------------------	-------------	----	--------

Кај АТС кодот J01FA10 – Azithromycin суспензија 200mg/5ml се додава следното заштитено име:

				HEMOMYCIN сусп.200mg/5ml(30ml)	HEMOFARM	1	258,00
--	--	--	--	--------------------------------	----------	---	--------

Кај АТС кодот M01AE01 – Ibuprofen филм обложени таблети/обложени таблети 200mgсе додаваат следните заштитени имиња:

				CAFFETIN MENSTRUAL филмобл.табл.10x200mg	ALKALOID	10	6,00
				BLOKMAX филм обл.табл. 10 x 200mg	ALKALOID	10	6,00

Кај АТС кодот M01AE01 – Ibuprofen филм обложени таблети/обложени таблети 400mg се додава следното заштитено име:

				BLOKMAX FORTE филм обл.табл. 10 x 400mg	ALKALOID	10	11,00
--	--	--	--	---	----------	----	-------

Кај АТС кодот M05BA04 - Alendronic acid таблети 70mg се додава следното заштитено име:

				ALEFOSS филм обл.табл. 4 x 70mg	PHARMANOVA	4	386,00
--	--	--	--	---------------------------------	------------	---	--------

Кај АТС кодот M05BA06 - Ibandronic acid филм обложени таблети 150mg се додава следното заштитено име:

				IBANDRONAT PharmaS филм обл.табл.1x150mg	PharmaS	1	386,00
--	--	--	--	---	---------	---	--------

Кај АТС кодот N03AX14 – Levetiracetam филм обложени таблети 250 mg се додава следното заштитено име:

				KINEPTIA филм обл.табл.60x250mg	SALUTAS/SAND OZ/LEK	60	1.430,00
--	--	--	--	------------------------------------	------------------------	----	----------

Кај АТС кодот N03AX14 – Levetiracetam филм обложени таблети 500 mg се додаваат следните заштитени имиња:

				INTEGRA - SANOVEL филм обл.табл.50x500mg	SANOVEL IIAC	50	2.367,00
				KINEPTIA филм обл.табл.60x500mg	SALUTAS/SAND OZ/LEK	60	2.840,00

Кај АТС кодот N03AX14 – Levetiracetam филм обложени таблети 750 mg се додава следното заштитено име:

				KINEPTIA филм обл.табл.60x750mg	SALUTAS/SAND OZ/LEK	60	4.959,00
--	--	--	--	------------------------------------	------------------------	----	----------

Кај АТС кодот N03AX14 – Levetiracetam филм обложени таблети 1000 mg се додаваат следните заштитени имиња:

				INTEGRA - SANOVEL филм обл.табл.50x1000mg	SANOVEL IIAC	50	4.679,00
				KINEPTIA филм обл.табл.60x1000mg	SALUTAS/SAND OZ/LEK	60	5.615,00

Кај АТС кодот N04BC05 – Pramipexole таблети 0,25mg се додава следното заштитено име:

				PRAMIPEKSOL таблети PharmaS 30 x 0,25mg	PharmaS	30	319,00
--	--	--	--	--	---------	----	--------

Кај АТС кодот N05AH03 - Olanzapine филм обложени таблети 5mg се додава следното заштитено име:

				OLANZAPIN перорални дисперзибилни таблети 28 x 5mg	PharmaS	28	568,00
--	--	--	--	--	---------	----	--------

Кај АТС кодот N05AH03 - Olanzapine филм обложени таблети 10 mg се додава следното заштитено име:

				OLANZAPIN перорални дисперзибилни таблети 28 x 10mg	PharmaS	28	980,00
--	--	--	--	---	---------	----	--------

Кај АТС кодот N06AB05 Paroxetine таблети/филм обложени таблети 20mg се додава следното заштитено име:

				PAROKSETIN PharmaS филм обл.табл. 30 x 20mg	PharmaS	30	242,00
--	--	--	--	---	---------	----	--------

Кај АТС кодот N06AB05 Paroxetine таблети/филм обложени таблети 30mg се додава следното заштитено име:

				PAROKSETIN PharmaS филм обл.табл. 30 x 30mg	PharmaS	30	466,00
--	--	--	--	---	---------	----	--------

Кај АТС кодот N06AB06 Sertraline таблети/филм обложени таблети 50mg се додава следното заштитено име:

				SONALIA филм обл.табл.28 x 50mg	JADRAN GALENSKI LAB.	28	216,00
--	--	--	--	------------------------------------	-------------------------	----	--------

Кај АТС кодот N06DA02 – Donepezil филм обложени таблети 5 mg се додава следното заштитено име:

				YASNAL филм обл.табл.30x5mg	KRKA	30	1.650,00
--	--	--	--	--------------------------------	------	----	----------

Кај АТС кодот N06DA02 – Donepezil филм обложени таблети 10 mg се додава следното заштитено име:

				YASNAL филм обл.табл.30x10mg	KRKA	30	1.870,00
--	--	--	--	---------------------------------	------	----	----------

Кај АТС кодот S03AA07 - Ciprofloxacin капки за око и уво 3mg/mlce додава следното заштитено име:

				MAROCEN капки за око 3mg/ml (5ml)	HEMOFARM	1	87,00
--	--	--	--	--------------------------------------	----------	---	-------

Кај АТС кодот B05XA03 - Sodium chloride раствор за инјектирање (инфузија) 0,9% (100ml)се додава следното заштитено име:

				SODIUM CHLORIDE раствор за инјектирање (инфузија) 0,9% (100ml)	FRESENIUS KABI	1	30,00
--	--	--	--	--	----------------	---	-------

Кај АТС кодот B05XA03 - Sodium chloride раствор за инјектирање (инфузија) 0,9% (500ml)се додаваат следните заштитени имиња:

				NATRIUM HLORID ALKALOID раствор за инјектирање (инфузија) 0,9% (500ml)	ALKALOID	1	31,00
				SODIUM CHLORIDE раствор за инјектирање (инфузија) 0,9% (500ml)	FRESENIUS KABI	1	31,00

Кај АТС кодот B05XA03 - Sodium chloride раствор за инјектирање (инфузија) 0,9% (1000ml)се додава следното заштитено име:

				SODIUM CHLORIDEраствор за инјектирање (инфузија) 0,9% (1000ml)	FRESENIUS KABI	1	53,00
--	--	--	--	---	----------------	---	-------

Кај АТС кодот J01DD01 – Cefotaxime инјекции 1g се додава следното заштитено име:

				CEFOTAXIME PANPHARMA инјекции 1g	PANPHARMA	25	1.246,00
--	--	--	--	-------------------------------------	-----------	----	----------

Кај АТС кодот J01DD04 - Ceftriaxone инјекции 500mg се додава следното заштитено име:

				PANTOXON инјекции 500mg/2ml	MITIM	1	36,00
--	--	--	--	--------------------------------	-------	---	-------

Кај АТС кодот J01DD04 - Ceftriaxone инјекции 1g се додава следното заштитено име:

				PANTOXON инјекции 1g/3,5ml	MITIM	1	46,00
--	--	--	--	-------------------------------	-------	---	-------

Кај АТС кодот J01XA01 – Vancomycin инјекции 500mg се додава следното заштитено име:

				VANCOMYCIN инјекции 500 mg	LYOMARK PHARMA	10	2.318,00
--	--	--	--	-------------------------------	-------------------	----	----------

Кај АТС кодот J01XA01 – Vancomycin инјекции 1 g се додава следното заштитено име:

				VANCOMYCIN инјекции 1g	LYOMARK PHARMA	10	4.307,00
--	--	--	--	---------------------------	-------------------	----	----------

Кај АТС кодот B03AB05 – Dextriferon таблети за цваќање 100mg се брише следното заштитено име:

				FERRUM таблети за цваќање 30 x 100mg	JAKA 80	30	86,00
--	--	--	--	---	---------	----	-------

Кај АТС кодот B03AB05 – Dextriferon сируп 50mg/5 ml се брише следното заштитено име:

				FERRUM сируп 50mg/5ml (100ml)	JAKA 80	1	68,00
--	--	--	--	----------------------------------	---------	---	-------

Кај АТС кодот C01DA02 - Glyceryl trinitrate капсули 2,5 mg се брише следното заштитено име:

				NITRO M RETARD капс. 20 x 2,5mg	JAKA 80	20	40,00
--	--	--	--	------------------------------------	---------	----	-------

Кај АТС кодот G01AF05 – Econazole вагинитории 150 mg се брише следното заштитено име:

				ECALIN ваг. 3x150mg	JAKA 80	3	132,00
--	--	--	--	---------------------	---------	---	--------

Кај АТС кодот M01AB05 - Diclofenac супозитории 50mg се брише следното заштитено име:

				DIKLOFENAC супп.10 x 50mg	JAKA 80	10	30,00
--	--	--	--	------------------------------	---------	----	-------

Кај АТС кодот M01AB05 - Diclofenac супозитории 100mg се брише следното заштитено име:

				DIKLOFENAC супп.10 x 100mg	JAKA 80	10	30,00
--	--	--	--	-------------------------------	---------	----	-------

Кај АТС кодот M01AE01 – Ibuprofen филм обложени таблети/обложени таблети 200mg се брише следното заштитено име:

				IBUPROFEN обл.табл. 30 x 200mg	JAKA 80	30	17,00
--	--	--	--	-----------------------------------	---------	----	-------

Кај АТС кодот M01AE01 – Ibuprofen филм обложени таблети/обложени таблети 400mg се додава следното заштитено име:

				IBUPROFEN обл.табл. 30 x 400mg	JAKA 80	30	34,00
--	--	--	--	-----------------------------------	---------	----	-------

2854.

Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/2011, 26/2012, 16/2013 и 91/2013) и член 95 од Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 54/2012, 138/2012 и 164/2012), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 18 јули 2013 година, донесе

О Д Л У К А

ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБРАСЦИТЕ ПРЕДВИДЕНИ ВО ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Одлуката за утврдување на обрасците предвидени во Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 133/2011, 5/12, 29/12 и 79/12), образецот на Упатот за радиодијагностика 1 - „Образец РДУ -1“ и образецот на Упатот за радиодијагностика 2 - „Образец РДУ -2“, се заменуваат со нови обрасци кои се составен дел на оваа одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, образецот на Упатот за радиодијагностика 1 - „Образец РДУ-1“, образецот на Упатот за радиодијагностика 2 - „Образец РДУ -2“, ќе се применуваат откако ќе се обезбедат соодветни технички услови за нивно реализирање.

Бр. 02-9769/15
8 јули 2013 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ангел Митевски, с.р.

Упат Бр. _____

Се упатува

Презиме, име на родител/старател и име

Адреса

Број на здравствена легитимација

Единствен матичен број на осигуреникот

Единствен здравствен број на осигуреникот

Осигурено лице е пријавено во здравствено осигурување во подрачна служба

|||

Основ на осигурување

Број на здравствен картон

Дијагноза

Шифра

За снимање на:

Во _____ 20__ година

MII

Потпис и факсимил на лекар

Упат Бр. _____

Назив на здравствена установа

Број на лекарски дневник

Ha

Презиме, име на родител/старател и име на осигуреното лице

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline & & \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|} \hline & & & & & & & \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|c|} \hline & \\ \hline \end{array}$$

Број на здравствена легитимација

Единствен матичен број на осигуреникот

Единствен здравствен број на осигуреникот

е утврден следниот рендегнски наод

Во 20__ година

МП

Потпис и факсимил на лекар

ФЗОМ -Образец РДУ-2

Упат Бр. _____

Назив на здравствена установа	ДО	Назив на здравствена установа
Работна единица - Одделение		Организациона единица
Број на лекарски дневник		Назив на апарат
		Термин

УПАТ ЗА РАДИОДИЈАГНОСТИКА-2

Се упатува _____
Презиме, име на родител/старател и име

Адреса

_____ - _____ - _____
 Број на здравствена легитимација

 Единствен здравствен број на осигуреникот

Осигурено лице е пријавено во здравствено осигурување во подрачна служба

Дијагноза _____ Шифра _____

За снимање на: _____

Во _____ 20__ година **МП** _____ Потпис и факсимил на лекар

Упат Бр. _____

Назив на здравствена установа
Број на лекарски дневник

ИЗВЕШТАЈ - РАДИОДИЈАГНОСТИЧКИ НАОД

На _____
Презиме, име на родител/старател и име на осигуреното лице

 Број на здравствена легитимација Единствен здравствен број на осигуреникот	 Единствен матичен број на осигуреникот
---	--

е утврден следниот рендгенски наод

Во _____ 20__ година **МП** _____ Потпис и факсимил на лекар

2855.

Врз основа на член 28, член 54 став 1 точка 10 и 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 19/2011, 53/2011, 26/2012, 16/2013 и 91/2013), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 18 јули 2013 година, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ**

Член 1

Во Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување („Сл. весник на РМ“ бр. 54/2012, 138/2012, 164/2012, 57/2013, 64/2013 и 88/2013) член 20 се менува и гласи:

„Изборот на лекар за сите осигурени лица се врши преку веб-порталот на Фондот и со пополнување на изјава за избор на лекар на пропишан образец.

Лекарот ја пополнува изјавата електронски, со што осигуреното лице во истиот момент го врши изборот на лекар.

За осигурените лица кои имаат електронска здравствена картичка, верификацијата на направениот избор на лекар ја врши осигуреното лице со дигитално потпишување со својата електронска здравствена картичка.

За осигурените лица кои немаат електронска здравствена картичка, верификацијата на направениот избор на лекар ја врши лекарот со дигитално потпишување со неговата електронска здравствена картичка.

Изјавата за избор на лекар за осигурените лица од став 3 и 4 на овој член, пополнета на пропишан образец ја потпишуваат осигуреното лице и избраниот лекар и истата се чува во здравствениот картон на осигуреното лице.“

Член 2

Членот 21 се менува и гласи:

„Промената на избраниот лекар, со одјава од претходниот и пријава кај новиот лекар, за сите осигурени лица се врши преку веб-порталот на Фондот и со пополнување на изјава за промена на лекар на пропишан образец кај новоизбраниот лекар.

Промената на избраниот лекар односно одјавата од стариот избран лекар и пријавата кај новиот избран лекар за осигурените лица се врши во ист ден.

За осигурените лица кои имаат електронска здравствена картичка, верификацијата на направената промена на избор на лекар ја врши осигуреното лице со својата електронска здравствена картичка.

За осигурените лица кои немаат електронска здравствена картичка, верификацијата на направената промена на избраниот лекар, ја врши лекарот со електронски потпис со неговата електронска здравствена картичка.

За осигурените лица од став 3 и 4 на овој член, изјавата за промена на избраниот лекар, пополнета на пропишан образец, ја потпишуваат осигуреното лице и избраниот лекар и истата се чува во здравствениот картон на осигуреното лице.

Фондот по службена должност ќе изврши колективна одјава на осигурените лица од избраниот лекар во случај на престанок на работа на избраниот лекар или поради раскинување на договорот со Фондот.

При промена на избраниот лекар, здравствениот картон се пренесува кај ново избраниот лекар по барање на осигуреното лице.“

Член 3

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од Министерот за здравство.

Бр. 02-9769/3
18 јули 2013 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ангел Митевски, с.р.



Службен весник
на Република Македонија




www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2013119